



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка на Службата на општествено информирање 60302-603-1125

Петок, 20 мај 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 26

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 32 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1 Пошт. факс 226 — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-685; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

321.

За исклучителни заслуги, за визионерски и творечки придонес на Јосип Броз Тито кон историските победи на народите и народностите на Југославија во изминатите четири децении, во кои под неговото раководство во Народноослободителната војна и социјалистичката револуција е извојувана слободата и независноста, остварен брз и се-стран развој, изградено ново општество врз основите на социјалистичкото самоупра-вање и власта на работничката класа и на сите работни луѓе, остварена целосна рамно-правност, братство и единство на народите и народностите и цврсто политичко един-ство на сите работни луѓе и граѓани, изградена Југословенската народна армија и системот на општонародната одбрана и општествената самозаштита заради зачувување на придо-бивките на социјалистичката револуција и социјалистичкото самоуправно општество и одбраната на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, за големиот придонес во создавањето и афирмацијата на новите односи меѓу наро-дите во светот врз основите на независноста и рамноправноста чиј најцелосен израз е политиката на неврзувањето и за развојот на меѓународната соработка врз начелата на активната мирољубива коегзистенција на рамноправни држави и народи, зачуву-вањето и зацврстувањето на мирот во светот и јакнењето на слободата, рамноправноста, заемното почитување и пријателството меѓу народите и државите, како и за истакнатата улога во меѓународното работничко и комунистичко движење и во развојот на социјализ-мот како светски процес;

на предлог од Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистич-киот сојуз на работниот народ на Југославија, кој е израз на еднодушно изразената волја и барање на работничката класа, работните луѓе и граѓаните на Социјалистич-ка Федеративна Република Југославија, на Јосип Броз Тито, по повод на четириесет години од доаѓањето на чело на Комунистичката партија на Југославија и 85-от роден-ден, да му се додели по третпат Орден на народен херој,

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, врз основа на член 5 став 1 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Репуб-лика Југославија, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на репуб-ликите и покраините од 16 мај 1977 година донесе

ОДЛУКА

на

ЈОСИП БРОЗ ТИТО

му се доделува

ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

АС бр. 488
16 мај 1977 година
Белград

Собрание на СФРЈ

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

322.

Врз основа на член 27 став 1 од Законот за употреба на грбот, знамето и химната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за употреба на ликот и името на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито, („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И КУЛТУРА ДА ДАВА ОДОБРЕНИЈА ЗА ИЗРАБОТКА И ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРЕДМЕТИ СО ЛИКОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЈОСИП БРОЗ ТИТО

1 Се овластува претседателот на Сојузниот комитет за наука и култура да дава одобрение за изработка и пуштање во промет на предмети со ликот на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито.

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 380
12 мај 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

323.

Врз основа на член 6 став 4 од Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО ТРАЈНО ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКА ДЕЛНОСТ

1. Се смета дека основна организација на здружениот труд, во смисла на оваа одлука, трајно врши стопанска дејност на териториите на две или повеќе републики, односно автономни покраини, ако нејзини деловни единици вршат некоја дејност од точка 1 на Одлуката за утврдување на стопанските и вонстопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/77) на територијата на други републики, односно автономни покраини најмалку шест месеци непрекинато или ако вршат сезонска дејност најмалку три месеци непрекинато, односно до три месеци ако иста сезонска дејност вршат секоја година во исто место и на територијата на иста република, односно автономна покраина — ако делот од доходот на основната организација на здружениот труд што деловните единици то стекнуваат според принципот на чисти дејности, се засметува во општествениот производ на републиката, односно на автономната покраина на чија територија деловните единици ја вршат таа дејност

2 Како деловни единици, во смисла на оваа одлука, се подразбираат производствените единици, продавниците, стовариштата, градилиштата, откупните станици, претставништвата, филијалите, сервисите и другите организациони единици што не се организирани како основни организации на здружениот труд.

3 Оваа одлука се применува од 1 јануари 1976 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 378
12 мај 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

324.

Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70) и член 1 став 2 од Законот за посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА И УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ТАКСИ НА УВОЗОТ НА СУРОВА НАФТА

1. Се ослободува од плаќање царина на увозот на сурова нафта за натамошна преработка од тар. број 27.09/1 од Царинската тарифа, во количество од 8,610.000 тони што за домашни потреби го вршат долунаведените организации на здружениот труд односно што за тие организации ќе се изврши од определени зејми и тоа:

— во 000 тони —

Реден број	Корисници	Зејми на увозот			
		Ирак	Либија	СССР	Вкупно
1	„ИНА“ — Загреб	2 987	500	1 353	4 840
2	„Енергоинвест“ — Сараево	381	—	1 354	1 735
3	„Нафтагас“ — Нови Сад	682	—	1 353	2 035
ВКУПНО:		4 050	500	4 060	8 610

2. Количествата на нафта од точка 1 на оваа одлука ги опфаќаат и количествата увезени според одобриениот аванс во 1976 година, и тоа:

— во 000 тони —

Реден број	Корисници	СССР	Ирак	Вкупно
1.	ИНА — Загреб	—	710	710
2.	„Енергоинвест“ — Сараево	80	50	130
3.	„Нафтагас“ — Нови Сад	80	180	260
ВКУПНО:		160	940	1.100

3. На увозот на суровата нафта од точка 1 на оваа одлука нема да се наплатува посебната такса пропишана со Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77), давачката за царинско евидентирање пропишана со Одлуката за височината на давачката за царинското евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) и давачката за израмнување на даночното оптоварување на увезени стоки пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75 и 57/76).

4. Оваа одлука се применува на увозот на нафта од точ. 1 и 2 од оваа одлука, што ќе се изврши од 1 јули 1976 до 31 декември 1977 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 379
12 мај 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

325.

Врз основа на член 62, во врска со чл. 60 и 61 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица („Службен лист на СФРЈ“, бр 24/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА КОИ КОРИСНИЦИТЕ, ОДНОСНО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ВОЗДУХОПЛОВИ МОРААТ ДА СЕ ОСИГУРААТ ОД ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ШТО ВОЗДУХОПЛОВОТ МОЖЕ ДА ГИ ПРИЧИНИ

1. Најниските износи на кои корисникот, односно сопственикот на југословенски воздухоплов е должен, во смисла на член 60 став 1 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица, да се осигури од одговорност за штети што воздухопловот при воздушната пловидба ќе им ги причини на лица и имоти на земјата, за одделни видови воздухоплови се, и тоа:

1) за воздухоплови што се користат за јавен превоз на патници и стоки во внатрешниот и меѓународниот воздушен сообраќај:

- до 1 000 kg тежина — 675.000 динари;
- над 1 000 до 6 000 kg тежина — 675 000 динари, а за секој килограм над 1 000 kg уште по 540 динари;
- над 6 000 до 20 000 kg тежина — 3.375 000 динари, а за секој килограм над 6 000 kg уште по 337,50 динари;
- над 20 000 до 50.000 kg тежина — 8.100.000 динари, а за секој килограм над 20 000 kg уште по 202,50 динари;
- над 50 000 kg тежина — 14.175 000 динари, а за секој килограм над 50 000 kg уште по 135.00 динари

2) за други воздухоплови што се користат во внатрешната воздушна пловидба:

- за едрилци — 62 500 динари;
- за воздухоплови со сопствен погон, што се користат во спортеки цели што граѓани ги користат за лични потреби — 125 000 динари;
- за воздухоплови што се користат за други цели (вршење на други стопански дејности, освен од одредбата под 1 на оваа точка, вршење на управни работи, вршење на научно-истражувачка работа, давање санитарска помош, противпожарна служба и др) — 500 000 динари

Ако воздухопловите од одредбата под 2 став 1 на оваа точка летаат во странство, корисниците, односно сопствениците на тие воздухоплови, мораат да се осигураат за секое летање на износите предвидени во одредбата под 1 став 1 од оваа точка

2. Странските воздухоплови што летаат во воздушниот простор на СФРЈ мораат да бидат осигурени под условите од член 60 став 2 на Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица за штети што тие можат при воздушната пловидба да им ги причинат на лицата и имоти на земјата

— најмалку на износите определени во точка 1 став 1 под 1 на оваа одлука.

3. Најниските износи на кои организациите на здружениот труд што вршат јавен превоз во воздушниот сообраќај се должни, во смисла на член 61 од Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица, да се осигурат од одговорност за други штети што поради поседување или употреба на воздухопловот можат да им ги причинат на трети лица, за одделни видови воздухоплови се, и тоа:

- 1) од 1.000 kg тежина — 625.000 динари;
- 2) над 1.000 до 6 000 kg тежина — 2.500 000 динари;
- 3) над 6 000 до 20.000 kg тежина — 7.500 000 динари;
- 4) над 20 000 до 50 000 kg тежина — 12.500 000 динари;
- 5) над 50 000 kg тежина — 18.750 000 динари.

Најнисиот износ на кој организациите на здружениот труд од став 1 на оваа точка се должни да се осигурат од одговорност за штети причинети на патници, земајќи го предвид вкупниот број седишта во воздухопловот, е 150 000 динари за еден патник.

4. Под тежина на воздухоплов, во смисла на оваа одлука, се подразбира максимално дозволената тежина на воздухопловот во полетување наведена во уверението за пловидбеноста

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на износите на кои корисниците односно сопствениците на воздухоплови мораат да се осигураат од одговорност за штети што воздухопловот може да им ги причини на трети лица („Службен лист на СФРЈ“, бр 49/65)

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр 377
12 мај 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

326.

Врз основа на член 78 став 4 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/77), во врска со член 88 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ДОМАШНИ ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА УВЕЗУВААТ МОТОРНИ ВОЗИЛА ОД СТРАНСТВО

1. Домашни физички лица можат да увезуваат, ввезуваат и примаат од странство (во натамошниот текст: да увезуваат) моторни возила, под условите пропишани со оваа одлука

Како моторни возила, во смисла на оваа одлука се сметаат патнички автомобил, доставно возило, камион, моторцикл, мопед и велосипед со фабрички вграден мотор, како и комплетни делови, во склопу на или расклопуна состојба, за тие возила, и тоа: шасија мотор, блок на мотор, менувач диференцијал, кукиште на мотор менувач и диференцијал каросерија кабина за доставни возила и за камиони и преден и заден трап

2. Домашни физички лица можат да увезуваат моторни возила ако ги купуваат кај домашна организација на здружениот труд што според важечките прописи може да увезува моторни возила и ги пла-

Каат во девизи што ги држат на своја девизна сметка или на девизен влог кај овластени банки.

Домашни физички лица што моторно возило увезуваат на начинот од став 1 на оваа точка, се должни при увозот на царинарницата да ѝ поднесат потврда од овластената банка дека плаќањето на моторното возило е извршено од нивната девизна сметка или девизниот штеден влог.

3. Независно од условите од точка 2 на оваа одлука, моторни возила можат да увезуваат, и тоа:

1) југословенски државјани што непрекинато престојувале во странство најмалку пет години и се доселуваат, односно враќаат во Југославија;

2) југословенски државјани што непрекинато престојувале повеќе од две години на работа во странство, ако се враќаат во Југославија на постојан престој;

3) лица што моторното возило го стекнале по основ на наследство во странство;

4) лица што моторното возило го прибавиле од надоместот добиен на име осигурување за уништено возило платено во девизи;

5) лица што моторното возило ќе го купат кај домашна организација на здружениот труд, овластена за продажба на моторни возила чии сопственици се странски дипломатски или конзуларни претставништва, или други странски лица во Југославија.

6) инвалиди — патнички моторни возила со специјално конструирани команди за управување, зависно од телесното оштетување;

7) странски државјани што се доселуваат на постојан престој во Југославија.

4. Лицата од точка 3 одредби под 1 до 4 на оваа одлука можат увезено моторно возило да регистрираат само на свое име.

Лицата од точка 3 одредби под 1 и 2 на оваа одлука не можат увезено моторно возило да продадат пред истекот на рокот од две години од денот на извршениот увоз.

5. Лицата од точка 3 одредби под 1, 2 и 7 од оваа одлука можат во Југославија да увезат само едно моторно возило, и тоа во рок од 6 месеци од денот на доселувањето, односно враќањето од странство.

Лицата од точка 3 одредба под 4 на оваа одлука можат моторно возило да увезат во рок од 6 месеци од денот на добивањето на надомест на име осигурување.

6. Југословенски државјани што моторно возило увезуваат по основ на точка 3 одредба под 1 на оваа одлука се должни при увозот да поднесат царинска потврда од дипломатското или конзуларното претставништво на СФРЈ во земјата во која престојувале дека во странство поминале непрекинато најмалку 5 години, како и потврда од надлежниот општински орган дека се пријавиле на постојан престој во Југославија.

7. Лицата што моторно возило увезуваат по основ на точка 3 одредба под 2 на оваа одлука се должни при увозот да поднесат до царинарницата потврда од дипломатското или конзуларното претставништво на СФРЈ во земјата во која престојувале дека во странство поминале на работа непрекинато најмалку две години, како и потврда од надлежниот општински орган дека се пријавиле на постојан престој во Југославија.

8. Лицата што моторно возило увезуваат по основ на точка 3 одредба под 3 на оваа одлука, се должни при увозот да поднесат до царинарницата одлука за наследување на моторното возило, издадена од надлежниот орган на земјата во која оставачот живеел или потврда за тој факт издадена од дипломатското или конзуларното претставништво на СФРЈ во таа земја.

9. Лицата што моторно возило увезуваат по основ на точка 3 одредба под 4 на оваа одлука, се должни при увозот да поднесат до царинарницата потврда

издадена од југословенска, односно странска осигурителна организација дека моторното возило го прибавиле од надомест добиен на име на осигурување за уништено возило платено во девизи.

10. Лицата што моторно возило увезуваат по основ на точка 3 одредба под 6 на оваа одлука се должни, при увозот да поднесат до царинарницата потврда од надлежната здравствена организација на здружениот труд дека, поради телесно оштетување, им е потребно специјално патничко моторно возило.

11. Странските државјани од точка 3 одредба под 7 на оваа одлука се должни при увозот на моторно возило да поднесат до царинарницата потврда од надлежниот орган на внатрешните работи дека им е одобрено постојано населување во Југославија.

12. Сојузниот секретар за надворешна трговија, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на продажбата во Југославија на моторни возила што се во сопственост на странски лица.

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за регулирање на увозот на моторни возила од страна на граѓани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/64, 17/63, 25/63 и 31/68).

14. Оваа одлука влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 376

9 мај 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

327.

Врз основа на член 104 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 13/76 и 58/76), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се определуваат податоците што се регистрираат во матичната евиденција за воените осигуреници и за уживателите на пензии и се пропишуваат обрасците што служат за пријавување на податоците заради устројување и водење на таа матична евиденција, начинот на нивно пополнување и доставување, како и роковите за поднесување на тие обрасци.

Како уживатели на пензии, во смисла на овој правилник, се сметаат лицата што според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Законот) остваруваат право на старосна, инвалидска и семејна пензија.

Член 2

Матичната евиденција за воените осигуреници и за уживателите на пензии (во натамошниот текст: матичната евиденција) се организира врз основа на единствено и еднообразно устројување, евидентирање и давање на податоци.

За устројување и водење на матична евиденција, како и за давање на податоците содржани во матичната евиденција, се употребуваат обележјата

во значењата определени со Законот, со овој правилник и со други прописи.

Во матичната евиденција податоците се регистрираат на начинот што ѝ одговара на техничката опрема што Сојузниот секретаријат за народна одбрана ќе ја користи за водење на матичната евиденција според единствениот Кодекс на шифри за водење на матичната евиденција, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 3

Работите во врска со устројувањето и водењето на матичната евиденција, ги врши Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници (во натамошниот текст: Стручната служба).

Податоците регистрирани во матичната евиденција машински ги обработува Центарот за автоматска обработка на податоци, според планот што ќе го утврдат Стручната служба и Центарот.

Член 4

Во матичната евиденција се регистрираат податоци за:

- а) за воените осигуреници, и тоа:
 - 1) за активните воени лица, што според законот со кој се уредува воената служба го имаат тоа својство;
 - 2) за лицата што според законот со кој се уредува воената служба имаат право на месечен паричен надомест поради престанок на активната воена служба по потреба на службата (во натамошниот текст: корисниците на паричен надомест);
 - б) за уживателите на пензии;
 - в) за воените осигуреници, односно за уживателите на пензии, што остваруваат паричен надомест за телесно оштетување (во натамошниот текст: уживателите на инвалиднина).

II. УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

1. Податоци што се регистрираат во матичната евиденција

Член 5

Во матичната евиденција се регистрираат следните податоци:

- а) за воените осигуреници, и тоа:
 - 1) матичен број;
 - 2) општи податоци;
 - 3) посебни податоци за учеството во Народно-ослободителната војна, заробеништво, инвалидност, телесно оштетување и др.;
 - 4) податоци за платата и за посебните додатоци што служат за утврдување на пензискиот основ, што воениот осигуреник ги остварил во претходната календарска година;
 - 5) податоци за пензискиот стаж што воениот осигуреник го остварил надвор од Југословенската народна армија до 31 декември 1972 година — по видовите на стабот;
 - 6) податоци за пензискиот стаж што воениот осигуреник го остварил во активна воена служба до 31 декември 1972 година — по видовите на стабот;
 - 7) податоци за стабот на осигурувањето што воениот осигуреник го остварил во претходната календарска година по 31 декември 1972 година;
 - 8) други податоци неопходни за остварување и користење на правата на осигуреникот;
- б) за уживателите на пензија, и тоа:
 - 1) матичен број;
 - 2) општи податоци;
 - 3) посебни податоци за учеството во Народно-ослободителната војна, заробеништво, инвалидност, телесно оштетување и др.;

4) податоци за пензискиот стаж и податоци за видовите на посебниот стаж и за траењето на тој стаж;

5) податоци за платата и за посебните додатоци што служеле за утврдување на пензискиот основ;

6) податоци за видот на пензијата, за правниот основ што служел за утврдување на пензијата, за работниот век, за датумот на стекнувањето на правото на пензија и од кога тече исплатата на пензијата;

7) процената на исплатата на пензијата од пензискиот основ;

8) податоци за вработувањето и процент на исплатата на пензијата;

9) општи податоци за уживателот на семејна пензија, податоци за правниот основ за определување на семејна пензија и за групите на уживателите и соуживателите на семејна пензија;

10) други податоци неопходни за остварување и користење на правата на уживателите на пензии;

в) за уживателите на инвалиднина, и тоа:

- 1) матичен број;
- 2) општи податоци за уживателот на инвалиднина;
- 3) податоци за видот, причината и степенот на телесното оштетување и дијагноза;
- 4) податоци за износот на паричниот надомест за телесното оштетување (во натамошниот текст: инвалиднината);
- 5) други податоци неопходни за остварување и користење на правата на уживателите на инвалиднина.

Податоците за времето што воениот осигуреник го поминал на должности и работни места на кои времето поминато на работа се смета во стаж на осигурување со зголемено траење (член 99 од Законот) се внесуваат во матичната евиденција во ефективно траење, со стапката на неговото зголемување.

Член 6

Пријавите на податоците за устројување и водење на матичната евиденција се доставуваат на следните обрасци:

- 1) пријава на податоци за воен осигуреник — активно воено лице — на Образецот Пријава на податоци за воен осигуреник, МЕО-1 (во натамошниот текст: Пријавата МЕО-1);
- 2) пријава на промена на податоци за воен осигуреник — активно воено лице — на Образецот Пријава на промена на податоци за воен осигуреник, МЕО-2 (во натамошниот текст: Пријавата МЕО-2);
- 3) пријава на податоци за воен осигуреник — корисник на паричен надомест — на Образецот Пријава на податоци за воен осигуреник — корисник на паричен надомест, МЕН-1 (во натамошниот текст: Пријавата МЕН-1);
- 4) пријава на промена на податоци за воен осигуреник — корисник на паричен надомест — на Образецот Пријава на промена на податоци за воен осигуреник — корисник на паричен надомест, МЕН-2 (во натамошниот текст: Пријавата МЕН-2);
- 5) пријава на податоци за уживател на пензија на Образецот МЕН-1а (во натамошниот текст: Пријавата МЕН-1а);
- 6) пријава на промена на податоци за уживател на пензија на Образецот МЕН-2 (во натамошниот текст: Пријавата МЕН-2);
- 7) пријава на податоци за уживател на инвалиднина, на Образецот МЕН-1 (во натамошниот текст: Пријавата МЕН-1);
- 8) пријава на промена на податоци за уживател на инвалиднина, на Образецот МЕН-2 (во натамошниот текст: Пријавата МЕН-2).

Обраците од став 1 на овој член и упатството за начинот на пополнување на тие обрасци се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

2. Устројување на матичната евиденција

Член 7

Матичната евиденција, во делот што се однесува на воените осигуреници, се устројува со внесување на податоци во таа евиденција врз основа на Пријавата МЕО-1.

Пријавата МЕО-1 ја пополнуваат и ја доставуваат до Стручната служба воените единици и воените установи кои според посебни прописи го водат вториот примерок на досиејата на персоналните податоци за активните воени лица.

Член 8

Пријавата МЕО-1 се пополнува во 1 примерок, а содржи општи и посебни податоци за воениот осигуреник од член 5 став 1 под а) од овој правилник, со состојбата на 31 декември 1972 година.

Пријавата МЕО-1 се пополнува и се доставува за воените осигуреници што во тоа својство се затекнале на 31 декември 1975 година.

Член 9

Податоците за стажот на осигурувањето, за посебниот стаж, за платата и за посебните додатоци остварени до 31 декември 1972 година се внесуваат во Пријавата МЕО-1:

1) врз основа на податоците од пропишаната евиденција што ја водат воените единици и воените установи;

2) врз основа на правосилните решенија на надлежните органи со кои односите податоци се утврдени;

Другите податоци се внесуваат во Пријавата МЕО-1 врз основа на јавните испраши.

Член 10

Посебните додатоци што влегуваат во пензискиот основ се утврдуваат за периодот од 1 јануари 1958 година до 31 декември 1972 година и се внесуваат во Пријавата МЕО-1 по видовите на тие додатоци, а во рамките на ист вид — според височината и временското раздобје во кое тие додатоци се остварени.

Посебните додатоци што воениот осигуреник ги остварувал во периодот од став 1 на овој член, што според прописите за посебните додатоци на активните воени лица не биле определени, во постојан месечен износ (нуркачки додаток, додаток на дежурство на здравствениот персонал и др), се внесуваат во Пријавата МЕО-1 во вкупен износ, посебно за секоја календарска година.

На барање на воениот осигуреник, Персоналната управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана ќе издава потврди за посебните додатоци што воениот осигуреник ги остварувал пред 1 јануари 1958 година.

Член 11

Воената единица, односно воената установа го известува воениот осигуреник за податоците што се внесени во Пријавата МЕО-1, со ставање на увид на пријавата што воениот осигуреник ја потпишува ако се согласи со податоците внесени во таа пријава.

Ако воениот осигуреник не се согласи со податоците внесени во Пријавата МЕО-1 што се однесуваат на стажот на осигурувањето, на платата и на посебните додатоци, за заштита на своите интереси може да се користи со правните средства од член 101 на Законот.

Член 12

Пополнетите пријави МЕО-1 што ги потпишале воените осигуреници воената единица, односно воената установа ги заверува и со списокот на тие пријави, составен во два примерока, ги доставува до Стручната служба.

Пријавата МЕО-1, што воениот осигуреник не ја потпишал, се доставува до Стручната служба по

завршувањето на постапката во смисла на член 101 од Законот, заедно со правосилното решение за утврдените факти.

За воените осигуреници од став 2 на овој член и за воените осигуреници што од која и да било причина не ја потпишале Пријавата МЕО-1, воената единица, односно воената установа составува посебен список и го доставува до Стручната служба.

Кон Пријавата МЕО-1 се доставува:

1) извод од матичната книга на родените;

2) докази за стажот на осигурувањето и за посебниот стаж што во Пријавата МЕО-1 не се внесени врз основа на досиејата на персоналните податоци (работна книшка, решение и сл.)

Член 13

По извршената контрола на исправноста и потполноста на пополнетите Пријави МЕО-1, Стручната служба го потврдува нивниот прием со поврат на еден примерок од списокот на воената единица односно на воената установа.

Член 14

За податоците што се регистрирани во матичната евиденција при нејзиното устројување Стручната служба писмено го известува воениот осигуреник.

Известувањето од став 1 на овој член содржи:

1) име и презиме и матичен број на воениот осигуреник;

2) чин, односно класа;

3) податоци за пензискиот стаж надвор од Југословенската народна армија;

4) податоци за пензискиот стаж остварен во активна воена служба до 31 декември 1972 година, искажан во години, месеци и денови (календарски);

5) податоци за посебните додатоци остварени во одделни години од 1958 до 1972 година.

Известувањето од став 1 на овој член на воениот осигуреник му се доставува преку воена единица, односно воената установа што до Стручната служба ја доставила Пријавата МЕО-1.

3. Водење на матичната евиденција

Член 15

Матичната евиденција се води за воените осигуреници така што во неа се внесуваат:

1) податоци за лицата што својството на воен осигуреник ќе го стекнат по 31 декември 1972 година;

2) податоци за стажот на осигурувањето, за платата и за посебните додатоци, што служат за утврдување на пензискиот основ што воениот осигуреник ги остварил во претходната календарска година по 31 декември 1972 година;

3) промени настанати во општите и посебните податоци за лицата регистрирани во матичната евиденција;

4) податоци за престанокот на осигурувањето.

Член 16

Лицата што стекнуваат својство на воен осигуреник по 31 декември 1972 година во матичната евиденција се воведуваат врз основа на Пријавата МЕО-1 што ја пополнуваат и до Стручната служба ја доставуваат.

1) воените школи и академии — за лицата што се примаат во активна воена служба по завршувањето на таа школа односно академија;

2) воените единици, односно воените установи — за лицата што се примаат во активна воена служба од граѓанството.

Пријавата МЕО-1 содржи податоци со состојбата на денот на нејзиното доставување до Стручната служба.

Член 17

Податоците за водење на матичната евиденција за воените осигуреници — активни воени лица ги

обезбедуваат воените единици односно воените установи од член 7 став 2 на овој правилник со доставување до Стручната служба на Пријавата МЕО-2, во која внесуваат:

- 1) податоци за промена на:
 - чин, односно класа;
 - положajна група;
 - вид на стаж на осигурувањето;
 - вид и категорија на посебен додаток, односно на почеток или престанок на примање на посебен додаток;
- 2) податоци за дополнително утврден стаж на осигурувањето;
- 3) податоци за престанок на осигурувањето;
- 4) податоци за промени на други податоци што се од влијание врз правата на воените осигуреници од пензиското и инвалидското осигурување.

Во Пријавата МЕО-2, покрај податоците од став 1 на овој член, се внесуваат матичниот број, презимето, татковото име и името на воениот осигуреник.

За воените осигуреници кај кои во текот на претходната календарска година не настапиле промените од став 1 точка 1 на овој член, податоците за водење на матичната евиденција ги обезбедува Стручната служба.

Член 18

Податоците за водење на матичната евиденција за воените осигуреници — корисници на паричен надомест ги обезбедува Стручната служба според Наредбата за одредување на воените единици и на воените установи за решавање за правото на паричен надоместок и за другите права на лицата што имаат право на месечен паричен надоместок поради престанок на службата по потреба на службата („Службени војни лист“, бр. 4/73) со пополнување на Пријавата МЕН-1 односно на Пријавата МЕН-2.

Во Пријавата МЕН-2 се внесуваат податоците од член 17 на овој правилник.

Член 19

Матичната евиденција за уживателите на пензии и за уживателите на инвалиднина се води така што во неа се внесуваат:

- 1) податоци за лицата што ќе стекнат својство на уживател на пензија, односно на уживател на инвалиднина по 1 јануари 1973 година;
- 2) податоци за промени кај лицата регистрирани во матичната евиденција, ако промените се од влијание врз користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 20

За воведување во матичната евиденција на лицата што ќе стекнат својство на уживател на пензија, односно на уживател на инвалиднина, Стручната служба ја пополнува Пријавата МЕП-1а, односно Пријавата МЕИ-1.

Член 21

Податоците за водење на матичната евиденција за уживателите на пензии и за уживателите на инвалиднина ги обезбедува Стручната служба со пополнување на Пријавата МЕП-2, односно на Пријавата МЕИ-2.

III ДОЛЖНОСТИ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ, НА ВОЕНИТЕ ЕДИНИЦИ И НА ВОЕНИТЕ УСТАНОВИ И НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА

Член 22

Заради обезбедување на податоци за устројување и водење на матичната евиденција, воениот осигуреник:

- 1) ја потпишува Пријавата МЕО-1, ако е согласен со податоците внесени во таа Пријава;

- 2) задолжително ѝ ги пријавува на воената единица односно на воената установа сите промени што се од влијание врз користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 23

Заради обезбедување на податоци за устројување на матичната евиденција за воените осигуреници — активни воени лица, воените единици и воените установи се должни:

- 1) да ја пополнат Пријавата МЕО-1 за воените осигуреници — активни воени лица за кои го водат вториот примерок на досието на персоналните податоци;

- 2) да го известат воениот осигуреник за податоците внесени во Пријавата МЕО-1;

- 3) пополнетата Пријава МЕО-1, што ја потпишал воениот осигуреник, да ја заверат и со списокот на пријавите да го достават до Стручната служба.

За водење на матичната евиденција за воените осигуреници — активни воени лица, воените единици и воените установи се должни:

- 1) да ја достават до Стручната служба Пријавата МЕО-1 за лицата што ќе стекнат својство на воен осигуреник;

- 2) да ја достават до Стручната служба Пријавата МЕО-2 во која внесуваат податоци:

— за утврдени промени во чинот, односно класата, во положajната група, во стабот на осигурувањето и во посебните податоци (член 17 став 1);

— за дополнително утврден стаж на осигурувањето — кога решението за тоа ќе постане правосилно;

— за промена на податоци што се од влијание врз користењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 24

За водење на матичната евиденција за воените осигуреници — корисници на паричен надомест, Стручната служба е должна да ја пополни Пријавата МЕН-1, односно Пријавата МЕН-2.

За водење на матичната евиденција за уживателите на пензии и за уживателите на инвалиднина, Стручната служба е должна да ја пополни Пријавата МЕП-1а, и Пријавата МЕП-2, односно Пријавата МЕИ-1 и Пријавата МЕИ-2.

При воведувањето во матичната евиденција на лице што претходно било регистрирано во матичната евиденција на заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците, Стручната служба е должна, кога ќе ја прими Пријавата МЕО-1, да ги побара податоците што за тоа лице се регистрирани во матичната евиденција на таа заедница.

IV. РОКОВИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРИЈАВИ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 25

Воените осигуреници, воените единици и воените установи и Стручната служба се должни пријавите, пропишани со овој правилник, да ги доставуваат во следните рокови, и тоа:

- 1) Пријавата МЕО-1 за воведување на воените осигуреници во матичната евиденција — во рок од 8 дена од денот на приемот во активна воена служба;

- 2) Пријавата МЕО-2 за промени на податоците од член 17 став 1 точка 1 алинеја трета и четврта од овој Правилник — до 1 октомври тековната година за промени настанати до тој ден;

- 3) Пријавата МЕО-2 за промени на податоците од член 17 став 1 точ. 2, 3 и 4 од овој Правилник во рок од 8 дена од денот на настапувањето на промената, односно во рок од 8 дена од денот кога решението за утврдената промена станало правосилно;

4) Пријавата МЕП-1а, Пријавата МЕИ-1, Пријавата МЕП-2, Пријавата МЕИ-2, Пријавата МЕН-1 и Пријавата МЕН-2 — во рок од 8 дена од денот на правосилноста на решението со кое е утврдено правото, односно од денот на настанатата промена

По исклучок од одредбите на точка 2 став 1 од овој член, во Пријавата МЕО-2 за воениот осигуреник на кого службата му престанува според одредбите на член 394 став 1 точ. 1 до 3 и став 2 точка 1 од Законот за службата во вооружените сили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74) до крајот на тековната година, се внесуваат податоци и за промените од член 17 став 1 точка 1 а) и б) прва и втора од овој правилник, што настанале од последното доставување на Пријавата МЕО-1, односно на Пријавата МЕО-2 и денот кога воениот осигуреник се разрешува од активна воена служба.

Кон пријавата од став 2 на овој член се доставуваат:

1) актот за престанокот на активната воена служба;

2) актот за разрешувањето од активната воена служба;

3) адресата на живеалиштето;

4) решението од надлежната воено-лекарска комисија за утврдената неспособност за активна воена служба (за воените осигуреници на кои службата им престанува поради неспособност за активна воена служба).

V. ДАВАЊЕ ПОДАТОЦИ РЕГИСТРИРАНИ ВО МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 26

Податоците регистрирани во матичната евиденција можат да се користат и за други потреби на органите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Член 27

На барање од заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на работниците, Стручната служба за лицата на кои ќе им престане својството на воен осигуреник ќе ги достави податоците регистрирани во матичната евиденција на обрасците пропишани со овој правилник.

Податоците за пензискиот стаж регистриран во матичната евиденција, Стручната служба, на барање од воениот осигуреник — корисник на паричен надомест и уживател на пензија, ќе ги внесе во неговата работна книшка.

VI МАТИЧЕН БРОЈ

Член 28

Заради устројување и водење на матичната евиденција, како и за обработка на податоците регистрирани во матичната евиденција, за секој воен осигуреник се определува матичен број.

Член 29

Матичниот број го определува Стручната служба при првото доставување на податоците за воениот осигуреник заради воведување во матичната евиденција.

Определениот матичен број не се менува додека податоците за воениот осигуреник се водат во матичната евиденција.

Член 30

Матичниот број се состои од 10 знакови и тоа:

1) првите три знака од левата страна се почетни букви на презимето, на татковото име и на името на воениот осигуреник;

2) следните шест знаци се нумерички и означуваат ден, месец и година на раѓањето на воениот осигуреник;

3) десеттиот знак е нумерички кој се определува машински и оневозможува истиот матичен број да се повтори за два или повеќе воени осигуреници.

Член 31

Матичниот број определен за воениот осигуреник се внесува и во досието на персоналните податоци, во картонот на паричните податоци и во здравствената книшка на воениот осигуреник.

VII ЧУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

Член 32

Документацијата на матичната евиденција се состои од:

- 1) документација за воените осигуреници;
- 2) документација за уживателите на пензии;
- 3) друга документација.

Документацијата за воените осигуреници и документацијата за уживателите на пензии опфаќа податоци за устројување и водење на матичната евиденција доставени на обрасците пропишани со овој правилник.

Член 33

Документацијата на матичната евиденција се чува најмалку 30 години сметајќи од денот на стекнувањето на правата што произлегуваат од таа документација, но не помалку од 10 години од денот на смртта на уживателот на тие права, односно од денот на престанокот или загубата на правата на членовите на семејството на пензија.

Податоците за лицата регистрирани во матичната евиденција што не стекнале право од пензиското и инвалидското осигурување се чуваат најмалку 40 години, сметајќи од последното внесување на податоците во таа евиденција.

Документацијата од ст 1 и 2 на овој член може да се чува и на микрофилмски средства, со тоа што со технички решенија да се обезбеди на лицата што за тоа имаат правен интерес, потполн увид во сите елементи на таа документација.

Член 34

По истекот на роковите од член 33 на овој правилник, документацијата на матичната евиденција ја уништува стручна комисија што ја формира Стручната служба. Еден член на комисијата е претставник на Архивот на Југословенската народна армија.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Воените единици и воените установи што до денот на влегувањето во сила на овој правилник не ги доставиле пријавите од член 27 точка 1 од Правилникот за матичната евиденција за воените осигуреници и за уживателите на пензии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73). Ќе ги достават тие пријави до Стручната служба во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за матичната евиденција за воените осигуреници и за уживателите на пензии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73).

Член 37

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 32-1/77

5 мај 1977 година.

Белград

Сојузен секретар за
народна одбрана
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с.р.

Сојузен секретаријат за народна одбрана
Служба за спроведување на пензиското и инвалидското
осигурување на воените осигуреници

Образец МЕО-1

ПРИЈАВА
на податоци за воен осигуреник

00	Матичен број	
01	Вид на обработка	
02	Број на предметот	

I. Општи податоци

03	Матин на обврзаникот за улогата на придонесот	
04	Презиме, татково име и име	
05	Датум на раѓањето	
06	СР — САН, странска држава на раѓањето	
07	Пол	1. Мажски 2. Женски
08	Народност или етничка припадност	
09	Нависока завршена школа	

II. Посебни податоци

10	Учество во НОБ	Непрескинато до крајот на војната, а од								Завршено претходниот период на војната	Нова учество	
		1941.		1942.	1943.		1944.	1945.				
		Носител на Споменица	Не е носител на Споменица		Пред 9. IX	Од 9. IX			Од Истра			
									До 13. X			Од 14. X
		1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
11	Број на Споменицата											
12	Воен заробеник	1. Не 2. Да										
13	Учесник во револуционерни движења											
14	Датум на станувањето во ЈНА											
15	Пачин на присоединувањето во ЈНА	1. По завршувањето на воената школа 2. Од припадничкото										
16	Датум на унапредувањето во претходниот чин											
17	Чин — класа											
18	Датум на унапредувањето во сегашниот чин											
19	Број на периодски покачувања											
20	Претходна положба група											
21	Положба група											
22	Воен од војната-миропремен воен инвалид	Не 00 Ако е, да се занеме војната										
23	Број на ставките на посебните податоци											
24	Број на ставките на пензискиот стаж											

III. Податоци за посебните додатоци

25	Назив на посебните додатоци	Број на ставките	Шифра	Период на приманњето				Износ	
				Од		До			
				Месец	Година	Месец	Година	динари	пари
				1		2			
		2	3	4		5		6	
		01							
		02							
		03							
		04							
		05							
		06							
		07							
		08							
		09							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							

1	2	3	4	5	6	7
		19				
		20				
		21				
		22				
		23				
		24				
		25				
		26				
		27				
		28				

КОИ ПРИЈАВАТА СЕ ПРИЛАГААТ:

1) извод од матичната книга
на родените

2) решенија за утврденот
стаж

бр. _____

Потпис на воениот
осигуреник,

Шифрирал,

**ТОЧНОСТА НА ЗАПИШАНИТЕ,
ПОДАТОЦИ ОД ИЗВОРНАТА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈА ЗАВЕРУВА**

(командант-началник)

Датум на приемот на пријавата
_____ 19__ година

Контресирил,

Сојузен секретаријат за народна одбрана
Служба за спроведување на пензиското и инвалидското
осигурување на востаните осигуреници

Образец МЕО-2

ПРИЈАВА
на промена на податоци за воен
осигуреник

Матичен број 00 | | | | | | | | | |
Вид на обработка - 01 | |
Број на предметот 02 | | | | | | | |

І ОПИТИ МОДАТОЦІ

Назив на обврзеникот за улогата на придонесот		013	
014			
Презиме, татково име и име			
Датум на раѓањето		015	
СР-САП, странска држава на раѓањето		016	
Пол	1. Машки	2. Женски	017
Народност или етничка припадност		018	
Највисока завршена школа		019	

II. Посебни податоци

Учество по НОВ	Непрекинато до крајот на војната, а од											Завршено пред крајот на војната	Нема учество
	1941.		1942.	1943.				1944	1945				
	Носител на Споменца	Не е носител на Споменца		Пред 9. IX	Од 9. IX	Од Истра							
						До 13. X	Од 14. X						
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9			
Воен заробенник					1. Не			2. Да					
Учество во револуционерни движења													
Датум на стапувањето во ЈНА													
Мачин на приемот во ЈНА			1. По завршена војна школа					2. Од граѓанството					
Датум на унапредувањето во претходниот чин													
Чин — класа													
Датум на унапредувањето во сегашниот чин													
Број на периодските покачувања													
Претходна полкова група													
Половајќа група													
Боец од војните-мирновремен воен инвалид					Не	Ако е, да се запише групата							
					00								
Број на ставките на посебните додатоци													
Број на ставките на пензијскиот стаж													

III. Податоци за посебните додатоци

НАЗИВ НА ПОСРЕБНИТЕ ДОДАТОЦИ	Број на ставките	Шифра	Период на примањето				Износ	
			Од		До		денари	пари
			Месец	Година	Месец	Година		
1	2	3	4		5		6	
	01							
	02							
	03							
	04							
	05							
	06							
	07							
	08							
	09							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							

IV. Податоци за пензискиот стаж

СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ, ВИД НА ПОСЕБЕН СТАЖ И СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ СО ЗГОЛЕМНО ТРАЕЊЕ	2 6	Број на ставките	Период						CP - САН	Шифра на стажот
			Од			До				
			Ден	Месец	Година	Ден	Месец	Година		
1		2	3			4			5	6
		01								
		02								
		03								
		04								
		05								
		06								

Датум на престанокот на осигурувањето

[217]

Датум на изгршената промена

128

Пријавата ја контролирал

(1954)

$$(1.1) \quad \mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n)$$

Точноста на записаните податоци од изворната документација ја заверува

[illegible]

Сојузен секретаријат за народна одбрана
Служба за спроведување на пензиското и инвалидското
осигурување на воените осигуреници

Образец МЕН-2

ПРИЈАВА

на податоци за воен осигуреник
— корисник на паричен надомест —

01	Матичен број	
02	Вид на обработка	
03	Број на предметот од УП-1	
04	Корисник на паричен надомест	
05	Број на предметот од пријавата МЕО-1	

I. Општи податоци

06	Презиме, татково име и име
----	----------------------------

II. Посебни податоци

07	Датум на престанокок на службата	
08	Датум од кога тече исплатата на паричниот надомест	

III. Податоци за пензискиот основ

09	Број на ставките на посебните податоци	
10	Вработување	
11	Стаж на осигурување и посебен стаж во ефективно трасије	
12	Вкупен пензиски стаж	

IV. Посебни податоци

13	Назив на посебните податоци	Број на ставките	Шифра	Просек	Осигуруван вкупно вкупно месеци	Просечен месечен износ	
						динари	пари
	1	2	3	4	5	6	
		01					
		02					
		03					
		04					
		05					
		06					
		07					
		08					
		09					
		10					
		11					
		12					
		13					
		14					
		15					

Пријавата ја пополних,

Контролирав,

(Датум)

(Потпис)

Сојузен секретаријат за народна одбрана
Служба за спроведување на пензиското и инвалидското
осигурување на воените осигуреници

Образец МЕН-2

ПРИЈАВА

на промена на податоци за воен осигуреник
— корисник на паричен надомест —

Матичен број 01

Вид на обработка 02

Број на предметот од УП-1 03

Корисник на паричен надомест 04

Број на предметот од пријавата МЕО-1 05

I. Општи податоци

06		Презиме, татково име и име	
Датум на раѓањето		07	
СР — САП, странска држава на раѓањето		08	
Пол	1. Машки	2. Женски	09
Народност или етничка припадност		10	
Највисока завршена школа		11	

II. Посебни податоци

Учество во НОВ	Непрекнато до крајот на војната, а од								Завршено пред крајот на војната	Нема учество	
	1941.		1942.	1943.		1944.	1945.				
	Носител на Споменница	Не е носител на Споменница		Пред 9.IX	Од 9.IX			Од Истра			
								До 13.X			Од 14.X
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	
Воен заробеник		1. Не		2. Да		12					
Учесник во револуционери движења		13									
Датум на стапувањето во ЈНА		14									
Датум на унапредувањето во претходниот чин		15									
Чин — класа		16									
Датум на унапредувањето во сегашниот чин		17									
Датум на престанокот на службата		18									
Стаж на осигурување и посебен стаж во ефективно траење		19									
Вработување		1. Не		2. Да		20					
Датум на престанокот на паричниот надомест		21									
Вкупен пензиски стаж		22									
Број на периодските покачувања		23									
Претходна положална група		24									
Положална група на сегашниот чин		25									
Воен од војната—мирновремен воен инвалид		Не	Ако е, да се запише групата		26						
		00			27						

Број на ставките на посебните додатоци	
Број на ставките на пензискиот стаж	

218

11

219

11

III. Посебни додатоци

Назив на посебните додатоци	Број на ставките	Шифра	Гросек	Остваруван вкупно месеч	Просечен месечен износ	
					динари	пари
1	2	3	4	5	6	
	01					
	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
	07					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					

IV. Податоци за пензискиот стаж

Стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење	Број на ставките	Период						CP - САП	Шифра на стажот
		од			до				
		Ден	Месец	Година	Ден	Месец	Година		
	1311								
1	2	3			4			5	6
	01								
	02								
	03								

Пријавата ја пополнил,

Контролирал,

(Датум)

(Потпис)

Сојузен секретаријат за народна одбрана
Служба за спроведување на пензиското и инвалидското
осигурување на воените осигуреници

Образец МЕН-1а

ПРИЈАВА

на податоци за уживањето на пензија

01	Матичен број										
02	Вид на обработка										
03	Број на предметот од УП-1										
04	Вид на пензија	Инвалидска	Старосна	Семејна							
		1	2	3							

II. Посебни податоци

05	Презиме, татково име и име						
06	Датум на престанокот на службата						
07	Датум на стекнување на правото на пензија						
08	Датум од кога тече исплатата на пензијата (не семејна)						
09	Пронис според кој е определен пензискиот основ						
10	Пронис според кој е признато правото						
11	Работен век						
12	Процент на пензијата според пензискиот стаж, пополниот на работниот век						
13	Додаток за носители на „Партизанска споменица 1941“, Орден на народен херој или учесник на Шпанската војна						
14	Применет највисок пензиски основ		1. Не		2. Да		
15	Број на предметот од Пријавата МНО-1						
16	Причина на неспособноста за служба по ЈНА:	Несреќа при работата	Професионално заболување	Болест	Повреда војн од работата		Повеќе причини
Нд со бр. 101					Друго		
		1	2	3	4	5	6

III. Податоци за пензискиот основ

17	Пензија определена по основ на:	Плата	Доход
		1	2
18	Датум на унапредувањето во претходниот чин		
19	Чин — класа		
20	Датум на унапредувањето во сегашниот чин		
21	Број на периодски покачувања		
22	Претходна положална група		
23	Положална група на сегашниот чин		
24	Број на ставките на посебните податоци		

25	Процент на пензијата по решението	
26	Износ на пензијскиот основ од личниот довод	
27	Првочисла година од која е земен личниот довод на пензијски основ	
28	В. одговарање	1. Не 2. Да
29	Број на социјалните на семејната пензија	
30	Процент според кој е определена семејната пензија	
31	Број на ставките на пензијскиот стаж	

IV. Посебни додатоци

32	Назив на посебните додатоци	Број на ставките	Шифра	Простек	Остваруван вкупно месечки	Просечен месечен износ	
						динари	пари
	1	2	3	4	5	6	
		01					
		02					
		03					
		04					
		05					
		06					
		07					
		08					
		09					
		10					
		11					
		12					
		13					
		14					
		15					

V. Податоци за семејната пензија

33	Основ за определување на семејната пензија				Имвалидска		Старосна				
					1		2				
34	Датум на стекнувањето на правото на семејна пензија										
35	Датум на смртта на осигуреникот — уживателот на пензија										
36	Причина на смртта	Повреда при работата	Професионално заболување	Болест	Повреда вои од работата	Повеќе причини	Непознато				
		1	2	3	4	5	6				
37	Пропис според кој е признато правото на семејна пензија										
38	Датум од кој тече исплатата на семејната пензија										
39	Група на уживатели на семејната пензија	Вдовица	Вдовица со едно дете	Вдовица со две деца	Вдовица со три и повеќе деца	Едно дете	Две деца	Три деца	Четири и повеќе деца	Член на поширокото семејство	Член на потесното и поширокото семејство
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
40	Пензијата се дели на:			Но	Ако се дели да се запише на колку делови						
				1							

VI. Податоци за членовите на семејството:

Реден број	Презиме и име на лицето на кое му се исплатува пензијата	Соброј	Процент
1	2	3	4

Пријавата ја пополнил,

Контролиран,

(датум)

(потпис)

Сојузен секретаријат за народна одбрана
Служба за спроведување на пензиското и инвалидското
осигурување на воените осигуреници

Образец МЕР-2

ПРИЈАВА

на имену на податоци за уживател на пензија

Матичен број 01

Вид на обработка 02

Број на предметот од УП-1 03

Вид на пензија	Инвалидска	Старосна	Семејна
	1	2	3

I. Општи податоци

05											
Презиме, татково име и име											
Датум на раѓањето				06							
СР — САН, странска држава на раѓањето				07							
Пол				1 Машки				2 Женски			
Народност или етничка припадност				08							
				09							

II. Посебни податоци.

Учество во НОВ	Непрекинато до Крајот на војната, а од								Завршено пред крајот на војната	Нема учество	
	1941.		1942.	1943.				1944.			1945.
	Носител на Споменница	Не е носител на Споменница		Пред 9.IX	Од 9.IX	Од Истра					
						До 13.X	Од 14.X				
	1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9
Воен заробеник					1. Не		2. Да		10		
Учесник во револуционерни движења					11						
Датум на стапувањето во ЈНА					12						
Датум на престанокот на службата во ЈНА					13						
Датум на стекнувањето на правото на пензија					14						
Датум од кога тече исплатата на пензијата (не семејна)					15						
Пропис според кој е определен пензискиот основ					16						
Пропис според кој е признато правото					17						
Вкупен пензиски стаж					18						
Работен век					19						
Процент на пензијата според пензискиот стаж — пополнителност на работниот век					20						
Додаток за носители на „Партизанска споменница 1941“, Орден на народен херој или учесник од Шпанската војна					21						
Применет највисок пензиски основ					1. Не		2. Да		22		
Број на предметот од пријавата МЕР-1					23						
					24						

Причина на неспособноста за служба во ЈНА	Несреќа при работата	Професионално заболување	Болест	Повреда вои од работата		Понеќе причини
				Во сообраќајот	Друго	
	1	2	3	4	5	6

[2|5]

III. Податоци за пензискиот основ

Пензијата определена по основ на:	Плата		Доход	
	1		2	
Датум на унапредувањето во претходниот чин				
Чин — класа				
Датум на унапредувањето во сегашниот чин				
Број на периодските покачувања				
Претходна положајна група				
Полскајна група на сегашниот чин				
Број на ставките на посебните додатоци				
Процент на пензијата по решението				
Износ на пензискиот основ од личниот доход				
Последна година од која е земен личниот доход за пензиски основ				
Вработување	1. Не		2. Да	
Број на соуживателите на семејната пензија				
Процент според кој е определена семејната пензија				
Број на ставките на пензискиот стаж				

[2|6]

[2|7]

[2|8]

[2|9]

[3|0]

[3|1]

[3|2]

[3|3]

[3|4]

[3|5]

[3|6]

[3|7]

[3|8]

[3|9]

[4|0]

IV. Посебни додатоци

Назив на посебните додатоци	Број на ставките	Шифра	Простек	Остваруван вкупно месечно	Простечен месечен принос	
					динари	пари
1	2	3	4	5	6	
	01					
	02					
	03					
	04					
	05					
	06					
	07					
	08					

[4|1]

1	2	3	4	5	6
	09				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				

V. Податоци за пензискиот стаж

Стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење	4 2	Број на ставките	Период						Траење на стабот			CP — САН	Шифра на стабот
			Од			До			Години	Месеци	Денови		
			Ден	Месец	Година	Ден	Месец	Година					
1	2	3	4			5			6	7			
	01												
	02												
	03												
	04												
	05												
	06												
	07												
	08												
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												

Пријавата ја пополнил,

Контролирал,

(Датум)

(Потпис)

VI. Податоци за семејната пензија

Основ за определување на семејната пензија		Инвалидска		Старосна						
		1		2						
Датум на стекнувањето на правото на семејна пензија										
Датум на смртта на осигуреникот — уживателот на пензија										
Причина на смртта	Повреда при работата	Професионално заболување	Болест	Повреда вон од работата	Повеќе причини	Целознато				
	1	2	3	4	5	6				
Пропис според кој е признато правото на семејна пензија										
Датум од кога тече исплатата на семејната пензија										
Група на уживатели на семејната пензија	Вдовица	Вдовица со едно дете	Вдовица со две деца	Вдовица со три и повеќе деца	Едно дете	Две деца	Три деца	Четири и повеќе деца	Член на поширокото семејство	Член на потесното и поширокото семејство
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Пензијата се дели на:	Не	Ако се дели, да се запише на колку делови								
	1									

[4]3 []

[4]4 [] [] [] [] [] []

[4]5 [] [] [] [] [] []

[4]6 []

[4]7 [] []

[4]8 [] [] [] [] [] []

[4]9 []

[5]0 []

VII. Податоци за членовите на семејството

[5]1

Реден број	Презиме и име на лицето на кое му се исплатува пензијата	Соброј	Процент
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			

Датум на извршената промена	
-----------------------------	--

[5]2 [] [] [] [] [] []

Пријавата ја пополнил,

Контролирал,

(Датум)

(Потпис)

Сојузен секретаријат за народна одбрана
Служба за спроведување на пензиското и инвалидското
осигурување на воените осигуреници

Образец МЕМ-1

ПРИЈАВА

на податоци за уживател на инвалидинна

01	Матичен број	
02	Вид на обработка	
03	Број на предметот	

04	Презиме, татково име и име								
05	Статус на уживател на правото на инвалидинна — додаток за помош и нега	Активен осигуреник	Уживател на пензија			Корисник на паричен надомест	Дете на активен осигуреник	Дете на уживател на пензија	Дете на корисник на паричен надомест
		1	2	3	4	5	6	7	8
06	Степен на телесното оштетување								
07	Датум од кога тече исплатата на инвалидинната								
08	Процент на инвалидинната од основот								
09	Причина на телесното оштетување		Имена	Нестреќа при работа	Професионално оштетување	Болест	Повреда кон од работата	Повеќе причини	
			1	2	3	4	5	6	
10	Датум од кога тече исплатата на додатокот за помош и нега								
11	Износ на додатокот за помош и нега								

Пријавата ја пополнил,

Контролирал,

(Датум)

(Потпис)

Сојузен секретаријат за народна одбрана

Служба за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници

Образец МЕМ-2

ПРИЈАВА

на промена на податоци за уживател на инвалиднина

Матичен број

011

Вид на обработка

012

Број на презимото

013

014

Презиме, татково име и име

Статус на уживател на правото на инвалиднина — додаток за помош и нега	Активен осигуреник	Уживател на пензија			Корисник на паричен надомест	Дете на активен осигуреник	Дете на уживател на пензија	Дете на корисник на паричен надомест
		инвалидска	старосна	семејна				
	1	2	3	4	5	6	7	8
Степен на телесното оштетување								
Датум од кога тече исплатата на инвалиднината								
Процент на инвалиднината од основот								
Причина на телесното оштетување			Нема	Несреќа при работата	Професионално заболување	Болест	Понесла војна од работата	Понеќе причини
			1	2	3	4	5	6
Датум од кога тече исплатата на додатокот за помош и нега								
Износ на додатокот за помош и нега								

015

016

017

018

019

110

111

Пријавата ја пополнил,

(Датум)

(Потпис)

Контролирал,

УПАТСТВО ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА МАТИЧ- НАТА ЕВИДЕНЦИЈА

I. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈА- ВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧ- НАТА ЕВИДЕНЦИЈА

1. Пополнувањето на обрасците на пријавите за устројување и водење на матичната евиденција се врши:

1) со запишување на податоците со големи печатни букви или со арапски броеви;

2) со заокружување на бројот што се наоѓа под или покрај еден од можните дадени одговори.

2. За секое обележје, освен за посебните додатоци и пензискиот стаж, може да се запише само еден од можните одговори. Ако за некое од дадените обележја не се дава одговор, треба да се повлече хоризонтална црта (—).

3. Податоците се запишуваат со мастило или со хемиски молив, читливо без бришење и препривање. Ако податок е погрешно запишан, се исполнува нова пријава.

4. При устројувањето на матичната евиденција се пополнува еден образец на пријавата. За водење на матичната евиденција, образецот на пријавата се пополнува по настанувањето на промената во податоците регистрирани во матичната евиденција.

5. Обрасците на пријавите треба да се пополнуваат врз основа на податоците содржани во досието на персоналните податоци, во картонот на паричните податоци, во правосилните решенија со кои се признава некое од својствата предвидени во пријавите и во другите јавни исправи.

6. Шифрирањето на податоците во пријавите се врши со запишување на шифрите во кукичките за шифри означени на обрасците на пријавите врз основа на Кодексот на шифри. Податоците за кои не се пропишани шифри (име и презиме, парични износи, датуми и сл.) се шифрираат со пренесување на запишаниот одговор.

7. За секое обележје во образецот на пријавата е дадено објаснение, како и примери како треба да се запише одговорот. Објаснет е и начинот на шифрирањето, со тоа што шифрирањето на одговорите го вршат воените единици и воените установи од член 7 на овој правилник, освен за обележјата за кои изречно е речено да се шифрираат во Стручната служба.

Објасненија за нејасните прашања дава Стручната служба.

8. Обележјата што ги содржат обрасците на пријавите за устројување и водење на матичната евиденција, за кои се дава објаснение за начинот на пополнувањето и шифрирањето, се следните:

а) за воените осигуреници:

- 1) матичен број,
- 2) вид на обработка,
- 3) број на предметот,
- 4) назив на обврзникот за уплата на придонесот,
- 5) презиме, татково име и име,
- 6) датум на раѓањето,
- 7) СР — САП, странска држава на раѓањето,
- 8) пол,
- 9) народност или етничка припадност,
- 10) највисока завршена школа,
- 11) учество во НОВ,

- 12) број на споменицата,
- 13) воен заробеник,
- 14) учесник во револуционерни движења,
- 15) датум на стапувањето во ЈНА,
- 16) начин на приемот во ЈНА,
- 17) датум на унапредувањето во претходниот чин,
- 18) чин-класа,
- 19) датум на унапредувањето во сегашниот чин,
- 20) број на периодските покачувања,
- 21) претходна положајна група,
- 22) положајна група,
- 23) воен од војните — мирновремен воен инвалид,
- 24) број на ставките на посебните додатоци,
- 25) број на ставките на пензискиот стаж,
- 26) назив на посебните додатоци,
- 27) стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зтолемено траење,
- 28) корисник на паричен надомест,
- 29) датум на престанокот на осигурувањето,
- 30) број на предметот од УП-1,
- 31) број на предметот од Пријавата МЕО-1,
- 32) датум на престанокот на службата во ЈНА,
- 33) датум од кога тече исплатата на паричниот надомест,
- 34) вработување,
- 35) вкупен стаж на осигурување и посебен стаж во ефективно траење,
- 36) вкупен пензиски стаж,
- 37) назив на посебните додатоци,

б) за уживателите на пензии и за уживателите на инвалиднина:

- 1) матичен број,
- 2) вид на обработка,
- 3) број на предметот од УП-1,
- 4) вид на пензијата,
- 5) презиме, татково име и име,
- 6) датум на раѓањето,
- 7) СР — САП, странска држава на раѓањето,
- 8) пол,
- 9) народност или етничка припадност,
- 10) учество во НОВ,
- 11) број на споменицата,
- 12) воен заробеник,
- 13) учесник во револуционерни движења,
- 14) датум на стапувањето во ЈНА,
- 15) датум на престанокот на службата во ЈНА,
- 16) датум на здобивањето со правото на пензија,
- 17) датум од кога тече исплатата на пензијата,
- 18) пропис според кој е определен пензискиот основ,
- 19) пропис според кој е признато правото,
- 20) вкупен пензиски стаж,
- 21) работен век,
- 22) процент на пензијата според пензискиот стаж — пополнителност на работниот век,
- 23) додаток за носителот на „Партизанска споменица 1941“, Орден на народен херој, учесник на ШВ,
- 24) применет највисок пензиски основ,
- 25) број на предметот од пријавата МЕО-1,
- 26) причина на неспособноста за служба во ЈНА,
- 27) пензија определена по основ,
- 28) датум на унапредувањето во претходниот чин,
- 29) чин-класа,
- 30) датум на унапредувањето во сегашниот чин,
- 31) број на периодските покачувања,
- 32) претходна положајна група,
- 33) положајна група на сегашниот чин,
- 34) број на ставките на посебните додатоци,

- 35) процент на пензијата според решението,
- 36) износ на пензискиот основ од личниот доход,
- 37) последна година од која е земен личниот доход за пензиски основ,
- 38) вработување,
- 39) број на соуживателите на семејна пензија,
- 40) процент по кој е определена семејната пензија,
- 41) број на ставките на пензискиот стаж,
- 42) назив на посебните додатоци,
- 43) стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење,
- 44) основ за определување на семејната пензија,
- 45) датум на стекнувањето со правото на семејна пензија,
- 46) датум на смртта на осигуреникот — уживател на пензија,
- 47) причина на смртта,
- 48) пропис според кој е признато правото на семејна пензија,
- 49) датум од кога тече исплатата на семејната пензија,
- 50) група на уживатели на семејна пензија,
- 51) пензијата се дели на,
- 52) податоци за членовите на семејството,
- 53) статус на уживателот на правото на инвалиднина — додатокот за помош и нега,
- 54) степен на телесното оштетување,
- 55) датум од кога тече исплатата на инвалиднината,
- 56) процент на инвалиднината од основата,
- 57) причина на телесното оштетување,
- 58) датум од кога тече исплатата на додатокот за помош и нега,
- 59) износ на додатокот за помош и нега.

II. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Реден број	Назив на обележјето	Начин на пополнување
1	2	3
1	Матичен број	Во првите три куќички се запишуваат почетните букви на презимето, татковото име и името со големи печатни букви на латиница. Ако буквата е составена од два знака (DJ, DŽ, LJ, NJ) се запишува првиот знак (D, D, L, N). Ако лицето има две презимиња или имиња, се запишува почетната буква на првото презиме, односно име. Во следните шест куќички се запишува датумот на раѓањето на начинот објаснет за обележјето под ред. број 5 од оваа глава. На пример, MILJKOVIĆ PREDRAG MILAN, роден на 2 март 1929 година се запишува <u>/M/P/M/0/2/0/3/2/9/ /</u> или ĐOKOVIĆ-PETROVIĆ NJEGOVAN LJUBO, роден на 17 ноември 1930 година, се запишува <u>/D/N/L/1/7/1/3/0/ /</u> Последната куќичка не се пополнува.
2	Вид на обработка	Пополнува Стручната служба
3	Број на предметот	Одговор дава Стручната служба
4	Назив на обврзникот за уплата на придонесот	Одговор дава Стручната служба
5	Презиме, татково име и име	Се запишуваат презимето, татковото име и името на воениот осигуреник од изводот од матичната книга на родените. Запишувањето се врши одлево надесно со печатни букви латиница, така што секоја буква да биде запишана во посебна куќичка. Помеѓу презимето, татковото име и името се остава по една куќичка празна. За лицата што имаат две презимиња или две имиња, треба да се запишат двете презимиња и двете имиња. Ако презимето, татковото име и името имаат помалку букви од предвидените куќички, преостанатите куќички надесно остануваат празни. Ако татковото име е непознато, се запишува името на мајката. Ако буквата латиница е составена од два знака како DJ, DŽ, LJ, NJ, секој знак посебно се запишува во предвидените куќички. На пример: MILIĆ ĐORĐE LJUBO, или JONIĆ-LAZIĆ MARIJA-MILA или NEŠIĆ TOMA LJILJANA-DANA <u>/M/I/L/I/Ć/ /D/J/O/R/D/J/E/ /L/J/U/B/O/</u> <u>/J/O/N/I/Ć/-/L/A/Z/I/Ć/ /M/A/R/I/J/A/ /M/I/L/A/</u> <u>/N/E/Š/I/Ć/ /T/O/M/A/ /L/J/I/L/J/A/N/A/-/D/A/N/A/ /</u>
6	Датум на раѓањето	Се запишува денот, месецот и годината на раѓањето на воениот осигуреник според податоците од изводот од матичната книга на родените. Денот и годината се запишуваат со број, а месецот со букви.

1

2

3

Во кукичките се запишуваат денот, месецот и годината со по две цифри. Ако денот и месецот имаат само една цифра, пред таа цифра се запишува нула, а за годината се запишуваат двете последни цифри од годината на раѓањето.

Шифрите се за:

денови — — — — —

01 до 31

месеци — — — — —

01 до 12

години — — — — —

двете последни цифри

На пример, ако воениот осигуреник е роден на 5 декември 1936 година, се запишува „5 декември 1936 година“, а во кукичките треба да се шифрира одговорот: /05/12/36/

7

Република — автономна покраина, странска држава на раѓањето

Се запишува називот на републиката, односно називот на автономната покраина во која воениот осигуреник е роден. Наместо зборовите: „социјалистичка република“ односно зборовите: „социјалистичка автономна покраина“, се става вообичаената кратенка „СР“ односно „САП“.

На пример, СР Хрватска, САП Војводина.

За воениот осигуреник роден во странство се запишува називот на државата во која е роден.

Во кукичката се запишува една од следните шифри, и тоа за:

— СР Босна и Херцеговина

1

— СР Црна Гора

2

— СР Хрватска

3

— СР Македонија

4

— СР Словенија

5

— СР Србија (потесно подрачје)

6

— САП Косово

7

— САП Војводина

8

— Странска држава

9

8

Пол

Како одговор се заокружува број „1“ за мажи, а број „2“ за жени.

Заокружениот број наедно е и шифра што се запишува во кукичката.

9

Народност или етничка припадност

Се запишува народноста или етничката припадност според определувањето на воениот осигуреник.

На пример, Србин, Хрват, Словенец, Македонец, Црногорец, Муслиман, Турчин итн.

За лицето што изјавило дека е „Југословен“ или „национално неопределен“, се запишува таквиот одговор.

Во кукичките се запишува една од шифрите дадени во Кодексот на шифрите за народноста или етничката припадност.

10

Највисока завршена школа

Се запишува називот на највисоката завршена школа во граѓанството или воена школа и времето на траењето на таа школа. Ако воениот осигуреник завршил школа во граѓанството и воена школа, а тие се од ист ранг според прописите за рангот на школите, се запишува онаа школа што временски траела подолго. Ако школите временски траеле исто, се запишува воената школа.

На пример четири одделенија основно училиште; мала матура во ЈНА; седум одделенија осумгодишно училиште; учителска школа 5 години; среднотехничко училиште 4 години; медицински факултет 5 години; виша школа за социјални работници 2 години; воена академија 3 години; воена академија 4 години.

Курсеви, што според важечките прописи немаат ранг на редовно училиште, не можат да се запишуваат како завршено училиште.

На пример дактилографски курс, курс за книговодители, курс за статистичари, административен курс и сл.

Се запишува во кукичката една од шифрите од Кодексот на шифрите за училиштата.

11

Учество во НОВ

Се заокружува цифрата под датумот од кој времето на учеството во НОВ е признато во двојно траење непрекинато до крајот на војната.

На пример, за носителот на „Партизанска споменица 1941“ се заокружува број „1“, а за учесниците во НОВ од пред 9 септември 1943 година број „4“ и слично.

Ако учеството во НОВ е прекинувано, како година на учеството се запишува годината од која времето на учеството е признато во двојно траење непрекинато до 15 мај 1945 година.

1	2	3
---	---	---

На пример, ако некому е признато времето од 25 август 1941 до 20 септември 1942 година во двојно траење, па повторно од 18 ноември 1943 до 15 мај 1945 година, исто така во двојно траење, се заокружува број „5“, бидејќи од тогаш па до крајот на војната неговото учество трае непрекинато. Ако учеството во НОВ е завршено пред 15 мај 1945 година, на пример, на 20 февруари 1945 година, се заокружува број „8“.

Ако воениот осигуреник не бил учесник во НОВ, се заокружува број „9“.

За воените осигуреници од Истра или од Словенечкото Приморје кои во НОВ стапиле пред 13 октомври 1943 година се заокружува број „4“ под текстот „од Истра до 13 X 1943“ односно број „5“ под текстот од 14. X 1943“.

Бидејќи според член 46 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, одредбите на чл. 36 до 44 на тој закон, во поглед на стекнувањето и определувањето на правата, се применуваат врз осигурениците — учесници на народноослободителното движење на Грција — на кои времето од стапувањето во народноослободителното движење на Грција односно од почетокот на активната и организирана работа за тоа движење, а најрано од 6 април 1941 до 15 мај 1945 година, им се смета непрекинато во посебен стаж во двојно траење, и тоа зависно од денот на стапувањето во тоа движење, односно од почетокот на активната и организирана работа за тоа движење, се запишуваат податоците за воените осигуреници учесници на тоа движење на истиот начин како и за учесниците на Народноослободителната војна.

Податоците за учеството во НОВ се запишуваат од решението на надлежниот орган, со кое на осигуреникот му е признато праќото во НОВ во двојно траење, од работната книшка или од досието на персоналните податоци во кои е запишано учеството во НОВ.

Како учество во НОВ се смета учеството во партизанските одреди и во Југословенската народна армија, и активната и организирана работа за НОД. Активната и организирана работа за НОД треба да се разликува од активната и организирана соработка со НОД која се признава во еднократно траење и по основ на која осигуреникот не се смета како учесник на НОВ.

За да се заокружи број „1“ воениот осигуреник мора да поднесе посебен доказ — решение или предис на решение дека е носител на „Партизанска споменица 1941“. Според тоа, пред да се заокружи некој од дадените броеви треба да се провери почетокот и завршетокот на учеството во НОВ во изворната документација (решението, досието на персоналните податоци или работната книшка).

Во куќичката се запишува заокружениот број.

12 Број на споменицата

За воениот осигуреник кој има споменица се запишува бројот на споменицата. Податокот не се шифрира.

13 Воен заробеник

Се заокружува број „1“ или „2“, зависно од тоа дали воениот осигуреник бил воен заробеник или не.

Во куќичката се запишува заокружениот број.

14 Учество во револуционерни движења

Се запишува точен назив на револуционерното движење, врз основа на решението за признавање на учеството во движењето.

На пример, учесник на шпанското револуционерно движење. Ако воениот осигуреник не е учесник на револуционерно движење, наместо одговор се става хоризонтална црта.

Во куќичката се запишува соодветната шифра според Кодекст на шифрите.

15 Датум на стапувањето во ЈНА

Се запишува датумот на стапувањето во ЈНА, според досието на персоналните податоци. При запишувањето на датумот, месецот се запишува со букви. За воените осигуреници што имале прекинување во службата, како датум на стапување во ЈНА се запишува датумот на последното стапување во ЈНА, без оглед на тоа дали е во прашање прекинување во текот на војната или по војната.

За воениот осигуреник кој по војната од граѓанството стапил во воена академија (училиште — школа), како датум на стапувањето во ЈНА се запишува датумот на произведувањето во чин — класа. За воените осигуреници кои во ЈНА стапиле по војната со активирање по отслужувањето на воениот рок, како датум на стапувањето во ЈНА се запишува датумот на активирањето.

Се запишуваат соодветните шифри во куќичките, и тоа:

— за денови — — — — — 01 до 31

— за месеци — — — — — 01 до 12

— за години — — — — — двете последни цифри

На пример, за воениот осигуреник кој во ЈНА стапил на 1 октомври 1959 година во куќичките се запишува /0/1/10/5/9/.

1	2	3
16	Начин на приемот во ЈНА	За воените осигуреници што во ЈНА се примени по завршената воена школа, односно академија или по обедувањето на военот рок, се заокружува број „1“, а за воените осигуреници што во ЈНА се примени од граѓанството по завршената средна, виша или висока школа се заокружува број „2“. Заокружениот број се запишува во кукичката. За воените осигуреници што во ЈНА стапиле во текот на НОВ, во кукичката се запишува нула.
17	Датум на унапредувањето во претходниот чин	Се запишува точниот ден, месец и година на унапредувањето во претходниот чин. Податокот се запишува од досието на персоналните податоци. Месецот се запишува со букви. За воените осигуреници што се унапредени во чин — класа, со ранг чиј датум е поранешен од датумот на наредбата, односно указот се запишува датумот на рангот. На пример, ако воениот осигуреник е унапреден во чин капетан I класа со наредба од 15 јули 1964 година со ранг од 22 декември 1963 година, се запишува датумот на рангот, односно 22 декември 1963 година. За воените осигуреници што немале претходен чин, односно класа се запишува денот, месецот и годината на произведувањето во чин од обележјето, под редниот број 19 од оваа глава. Шифрирањето на одговорот се врши така што во првите две кукички се запишува денот, во другите две кукички месецот и во последните две кукички задните два броја на годината на унапредувањето во претходниот чин. За наведениот пример во кукичките се запишува. <u>/2/2 1 2 6/3/.</u>
18	Чин-класа	Се запишува чинот — класата што воениот осигуреник го има на денот на пополнувањето на образецот на пријавата, со тоа што се наведува родот — службата на кој ѝ припаѓа. На пример, „постар водник I класа“, „мајор“, „воен службеник III класа“ итн. Во кукичките се запишуваат соодветните шифри за чинот — класата според Кодексот на шифрите.
19	Датум на унапредувањето во сегашниот чин	Се запишува денот, месецот и годината на унапредувањето во сегашниот чин — класата што воениот осигуреник го има на денот на пополнувањето на образецот на пријавата, и тоа во кукичките се запишува на начинот предвиден за пополнување и шифрирање на податоците под ред. број 17 од оваа глава.
20	Број на периодски покачувања	Се запишува со букви вкупниот број на периодските покачувања што воениот осигуреник ги имал на денот на пополнувањето на образецот на пријавата. На пример, „две“, „три“. Ако воениот осигуреник на денот на пополнувањето на образецот на пријавата нема периодски покачувања, се запишува со букви „нема“. За воените осигуреници од член 25 став 2 на овој правилник се запишува бројот на периодските покачувања што на осигуреникот би му припаѓале на денот на разрешувањето од активна воена служба. Во кукичката се запишува бројот на периодските покачувања.
21	Претходна положајна група	Се запишува положајната група што воениот осигуреник ја имал пред положајната група што ја има во моментот на пополнувањето на пријавата на начинот предвиден за обележјето под ред. број 22 од оваа глава.
22	Положајна група	Се запишува положајната група што воениот осигуреник ја има на денот на пополнувањето на образецот на пријавата. На пример, шеснаесетта, четиринаесетта и сл. Во кукичките за двете обележја се запишува бројот на положајната група. Ако цифрата што го означува бројот на групата е помала од 10 пред таа цифра се запишува нула. На пример, <u>/1/6/</u>, <u>/1/4/</u>, <u>/0/8/</u> и сл. Ако на воениот осигуреник не му е менувана положајната група од воведувањето на тие групи во платниот систем, тогаш за обележјето под ред. број 21 и за ова обележје се запишува истата положајна група.
23	Воен од војната — мирновременен воен инвалид	Одговорот се запишува врз основа на податоците од решението за признавање на својството воен од војната, односно мирновременен воен инвалид. Ако воениот осигуреник е воен од војната инвалид, се прецртува зборот: „мирновременен“ и се запишува соодветната група на инвалидитетот од I до X. Ако воениот осигуреник е мирновременен воен инвалид, се прецртуваат зборовите: „воен од војната“ и се запишува соодветната група на инвалидитетот од I до X. Ако осигуреникот не е ниту воен од војната ниту мирновременен воен инвалид, се заокружува „00“. Во кукичките се запишуваат соодветните шифри според Кодексот на шифрите.
24	Број на ставките на посебните додатоци	Се запишува со букви вкупниот број на ставките на посебните додатоци по давањето на одговорот на обележјето под редниот број 26 од оваа глава.

1	2	3
		На пример, ако во колона 2 „назив на посебните додатоци“ се пополнети четири ставки, тогаш се запишува „четири“. Ако воениот осигуреник не примал посебни додатоци, се запишува „не примал посебни додатоци“. За воениот осигуреник што нема посебни додатоци, во куќичките се запишуваат нули. Ако воениот осигуреник примал посебни додатоци, во куќичките се запишува бројот како шифра.
25	Број на ставките на пензискиот стаж	Се запишува со букви бројот на ставките на пензискиот стаж по давањето на одговорот на обележјето под редниот број 27 од оваа глава. На пример, ако во колона 1 се пополнети 10 ставки, се запишува со букви зборот: „десет“. Во куќичките се запишува бројот како шифра.
26	Назив на посебните додатоци	Податоците за посебните додатоци се запишуваат од решението на надлежниот воен орган, со кое на воениот осигуреник му е определен посебен додаток и по кое тој се исплатува, и врз основа на картонот на паричните податоци. Ако воениот осигуреник не примал посебни додатоци, се запишува „не примал посебни додатоци“. Податоците да се запишуваат на следниот начин: КОЛОНА 1 (назив на посебните додатоци) Се запишува со полн текст називот на сите посебни додатоци според решението од надлежниот воен орган, а врз основа на прописите за платите и за другите парични примања на активните воени лица. Податоците се запишуваат во редоследот како што воениот осигуреник временски ги остварувал почнувајќи од 1 јануари 1958 година па натаму, со тоа што како една ставка се запишува само еден посебен додаток што воениот осигуреник непрекинато го остварувал. Називите на посебните додатоци се запишуваат според називите дадени во Кодексот на шифрите, на пример: „летачки додаток на пилот на надзвучен борбен авион од III категорија на стручна и борбена оспособеност“, „летачки додаток на пилот на надзвучен борбен авион над 9 до 12 години“, „падобрански додаток на падобрански инструктор над 5 до 10 години“, „дodatок на поморски — речен диверзант I категорија“, „дodatок на натоварување — командант на подморница“, „дodatок на вкупно поминати години на натоварување на командир на други бродови над 10 до 15 години служба“, „командно-трупен додаток — командир на чета“, „командно-трупен додаток — други должности“, „граничен додаток од I категорија“, „дodatок за работа во ракетни единици од I категорија“, „радио-извидувачки додаток од II категорија“, „нуркачки додаток“, „дodatок за дежурство на здравствен персонал“, „дodatок за работа под посебни услови“, „дodatок за работа под посебни услови особено штетни по здравјето“, „стручен додаток на редовен професор (начелник на клиника — институт“, „стручен додаток на доцент на други должности“, „стручен додаток на лекар над 2 до 6 години служба“, „стручен додаток на фармацевт на должност во трупа од 3 до 5 години“, „стручен додаток на лекар на должност во трупа од 3 до 5 години“, „стручен додаток на лекар на должност во трупа — II категорија“, „стручен додаток на лекар — епидемиолог“, „стручен додаток на истакнат стручњак“, „стручен додаток на дипломиран инженер на должност од 3 до 5 години“, „дodatок на офицер со завршен III степен на настава над 1 до 5 години служба“, „стручен додаток на офицер на градежна служба со завршено среднотехничко училиште од 5 до 10 години служба“, „стручен додаток на офицер на градежна служба — други должности со 10 и повеќе години служба“, итн.
		КОЛОНА 2 (број на ставките) Не се пополнува бидејќи редните броеви се отпечатени.
		КОЛОНА 3 (шифра) Се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.
		КОЛОНИ 4 и 5 (период на примањето) Се запишува од картонот на паричните податоци податокот за периодот во кој воениот осигуреник непрекинато примал посебен додаток, и тоа: во колона 4 „од“ се запишува месецот и годината на почетокот на периодот на примањето, а во колона 5 „до“ месецот и годината на завршетокот на периодот на примањето. Месецот и годината се запишуваат со по две цифри. Ако месецот не содржи две цифри, пред цифрата се запишува нула. Како година се запишуваат двете последни цифри. На пример, ако воениот осигуреник примал посебен додаток од 1 мај 1968 година до 30 септември 1971 година, во колона 4 се запишува /0/5/6/8/, а во колона 5 се запишува /0/9/7/1/. За посебните додатоци што не се определени во постојан месечен износ (нуркачки додаток и додаток за дежурство на здравствен персонал), се запишува

1	2	3
---	---	---

како почеток на периодот на примањето јануари (01) — а како завршеток на периодот на примањето декември (12) за секоја година посебно без оглед за колку месеци го примал воениот осигуреник

На пример, за воениот осигуреник што во 1968 година примал додаток за дежурство на здравствен персонал само за четири месеци, и тоа за февруари, април, мај и ноември, се запишува во колона 4 „од“ /0/1/6/8/, а во колона 5 „до“ /1/2/6/8/.

КОЛОНА 6 (износ)

За посебните додатоци што се прописите за платите и за другите парични примања на активните воени лица се определени во постојан месечен износ (командно-трупен, гардиски, летачки итн), во колона 6 се запишуваат нули.

За посебните додатоци што се исплатуваат во постојан месечен износ, а чија височина со решение ја определува надлежниот старешина, (стручен додаток на истакнат стручњак додаток за работа под посебни услови, посебен стручен додаток на подофицер и воен службеник на административна служба — дактилограф, шифрантско-криптографски додаток, стручен додаток на воен службеник на музичка служба од XII — VIII класа) во колона 6 се запишува месечниот износ на додатокот во динари и пари.

За посебните додатоци што не се исплатуваат во постојан месечен износ (нуркачки додаток, додаток за дежурство на здравствен персонал), се запишува вкупниот годишен износ во динари и пари што воениот осигуреник го примил посебно за секоја година.

На пример, ако воениот осигуреник — лекар примил во една година додаток за дежурство на здравствен персонал во износ од 800 динари, во колона 6 се запишува 0800,00.

Ако вкупниот износ на годишно остварениот нуркачки додаток, односно на додатокот за дежурство на здравствен персонал го преминува износот од 9.999,99 динари — вкупниот износ се дели на два или повеќе делови, па така добиениот износ се запишува во колона 6. Во тој случај датумите во колоните 4 и 5 се повторуваат.

На пример, ако воениот осигуреник во текот на 1974 година остварил вкупно 17.000 динари, нуркачки додаток, додатокот се запишува во две ставки:

	шифра	период на примањето	износ
ставка 01.	2 3 7	0 1 7 4 1 2 7 4	9 0 0 0 0 0
ставка 02.	2 3 7	0 1 7 4 1 2 7 4	8 0 0 0 0 0

27 Стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење

Податоците за стажот на осигурувањето, за видовите на посебниот стаж и за стажот на осигурувањето со зголемено траење што е остварен до 31 декември 1972 година се запишуваат врз основа на правосилните решенија, со кои тој стаж е утврден, работната книшка и досието на персоналните податоци. Се запишуваат само конечно утврдените податоци.

Податоците се запишуваат на следниот начин:

КОЛОНА 1 (стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење)

Се запишуваат стажот на осигурувањето, видовите на посебниот стаж и стажот на осигурувањето со зголемено траење по хронолошки ред онака како што воениот осигуреник го остварувал во непрекинато траење — посебно за секој период на траењето.

Еден вид на стаж остварен во непрекинато траење се запишува во една ставка.

За секој вид на посебен стаж се запишува видот на тој стаж, потоа на крајот на називот се додаваат цртичка (—) и зборот: „еднократно“, односно зборот: „двојно“.

На пример, учество во антифашистичката борба во други земји и сојузнички војски — „еднократно“; учесник на НОВ — „двојно“ итн.

Зборот „еднократно“ се додава и на крајот на називот на стажот на осигурувањето остварен во ЈНА или вон од ЈНА, ако таквиот стаж на осигурување не се зголемува.

На пример, „стаж на осигурувањето вон од ЈНА — еднократно“, „стаж на осигурувањето во ЈНА — еднократно“.

За стаж на осигурувањето што се смета со зголемено траење, на крајот на називот на тој стаж се запишува цртичка, а потоа еден од броевите: 12/14, 12/15, 12/16 или 12/18 — зависно од стапката на зголемувањето на стажот.

На пример, „стаж на осигурувањето вон од ЈНА — 12/14“, „стаж на осигурувањето во ЈНА — 12/15“, „стаж на осигурувањето во ЈНА — 12/18“ итн.

1	2	3
	КОЛОНА 2 (докази за стаж)	
	Се запишува називот на изворот за секој вид на стаж запишан во колона 1. На пример, за стаж на осигурувањето запишан врз основа на досието на персоналните податоци на активното воено лице, се запишува „персонално досие“, а за стаж на осигурувањето запишан врз основа на решение на надлежниот орган со кое тој стаж е утврден, се запишуваат бројот, датумот и називот на органот што го донел решението.	
	На пример, „решение на комуналниот завод за социјално осигурување (КЗСО) Скопје, бр. 254 од 25 јуни 1961 година“.	
	Ако стажот на осигурувањето е запишан врз основа на работна книшка, се запишува регистарскиот број на работната книшка и називот на органот што ја издал.	
	На пример, „работна книшка, регистарски број 13842 Собрание на општина Нини“.	
	КОЛОНА 3 (број на ставки)	
	Броевите на ставките се отпечатени. Бројот во задната пополнета ставка во оваа колона е истовремено и податок за одговор на обележјето под редниот број 25 од оваа глава.	
	КОЛОНИ 4 и 5 (период)	
	Се запишува датумот на почетокот и на завршетокот на периодот на утврдениот пензиски стаж и тоа во колона 4 „од“ — се запишуваат денот, месецот и годината на почетокот на периодот, а во колона 5 „до“ — денот, месецот и годината на завршетокот на периодот.	
	Денот месецот и годината се запишуваат со по две цифри. Ако денот и месецот не содржат по две цифри, пред цифрата се запишува нула. За година се запишуваат двете последни цифри.	
	На пример, ако пензискиот стаж траел од 1 април 1956 година, до 15 септември 1972 година, во колона 4 „од“ се запишува <u>/0/1/0/4/5/6/</u> , а во колона 5 „до“ се запишува <u>/1/5/0/9/7/2/</u> .	
	За непрекинато остварениот стаж на осигурувањето искажан во повеќе ставки, за ден на почетокот на наредниот период, во колона 4 се запишува првиот следен ден што доаѓа по денот на завршетокот на претходниот период, запишан во колона 5.	
	На пример, за воениот осигуреник што остварил стаж на осигурувањето со различна стапка на зголемување во непрекинато траење од 1 октомври 1957 година до 31 декември 1971 година, и тоа со стапка на зголемување 12/15 од 1 октомври 1957 до 5 јули 1965 година, а со стапка на зголемување 12/16 по 5 јули 1965 година до 31 декември 1971 година, се запишува како една ставка во колона 4 „од“ <u>/0/1/1/1/5/7/</u> , а во колона 5 „до“ <u>/0/5/0/7/6/5/</u> , а како друга ставка во колона 4 се запишува <u>/0/6/0/7/6/5/</u> , а во колона 5 <u>/3/1/1/2/7/1/</u> .	
	КОЛОНА 6 (република — автономна покраина)	
	се запишува цифрата на републиката, односно на автономната покраина на чија територија осигуреникот го остварил тој вид на стаж.	
	Шифрите на републиките, односно на автономните покраини се следните:	
	— СР Босна и Херцеговина	1
	— СР Црна Гора	2
	— СР Хрватска	3
	— СР Македонија	4
	— СР Словенија	5
	— СР Србија (потесно подрачје)	6
	— САП Косово	7
	— САП Војводина	8
	— Друго (сите видови на посебен стаж и на стаж на осигурувањето што е остварен во ЈНА по 31 декември 1972 година и на територијата на друга држава)	9
	КОЛОНА 7 (шифра на стажот)	
	Се запишува една од шифрите за видот на стажот дадени во Кодексот на шифрите.	
28	Корисник на паричен надомест	Одговор дава Стручната служба.
29	Датум на престанокот на осигурувањето	Се запишува денот, месецот (со букви) и годината од кога на воениот осигуреник му престанало осигурувањето од која и да било причина. Запишувањето се врши на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 од оваа глава.

1	2	3
30	Број на предметот од УП-1	Се запишува во куќичката бројот на решението за утврдување на правото на паричен надомест. Ако бројот на предметот има помалку од 6 цифри, пред бројот се запишува нула. За воените осигуреници — активни воени лица, бројот на предметот го запишува Стручната служба.
31	Број на предметот од пријавата МЕО-1	Се запишува во куќичките бројот од пријавата МЕО-1 под кој таа пријава се воведа во картотеката на воените осигуреници, а на начинот предвиден за обележјето под редниот број 30 од оваа глава.
32	Датум на престанокот на службата во ЈНА	Се запишува денот, месецот (со букви) и годината на престанокот на службата во ЈНА. Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 од оваа глава.
33	Датумот од кога тече исплатата на паричниот надомест	Се запишуваат денот, месецот (со букви) и годината од кога се врши исплатата на паричниот надомест. Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 од оваа глава.
34	Вработување	Се заокружува бројот „1“ или „2“ и заокружениот број се запишува во куќичката.
35	Вкупен стаж на осигурување и посебен стаж во ефективно траење	Се запишува врз основа на податоците од пријавата МЕО-1 вкупниот стаж на осигурувањето (остварен во ЈНА и вон од ЈНА) и посебниот стаж во години, месеци и денови, сметајќи во ефективно траење остварен до моментот на престанокот на активната воена служба. Во првите две куќички се запишуваат годините, во следните две куќички месеците а во задните две куќички деновите.
36	Вкупен пензиски стаж	Се запишува врз основа на податоците од пријавата МЕО-1, вкупниот пензиски стаж во години, месеци и денови остварен до моментот на престанокот на активната воена служба. Запишувањето се врши на начинот предвиден за обележјето под редниот број 35 од оваа глава.
37	Назив на посебните додатоци	Податоците за посебните додатоци се запишуваат од решението за утврдување на правото на паричен надомест на следниот начин: КОЛОНА 1 (назив на посебните додатоци) Се запишува називот на посебните додатоци што се земени во основот за определување на паричниот надомест, на начинот предвиден за пополнување на колоната 1 за обележјето под редниот број 26 од оваа глава. КОЛОНА 2 (број на ставки) Не се пополнува бидејќи редните броеви се отпечатени. КОЛОНА 3 (шифра) Се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. КОЛОНА 4 (просек) Се запишува цифрата „1“ или „2“. Ако просекот на посебните додатоци е земен за 5 години — се запишува цифрата „1“, а ако просекот на посебните додатоци е земен за 10 години — се запишува цифрата „2“. За разликата во платата се запишува цифрата што е запишана за додатоците. Ако не е остваруван посебен додаток, туку само разлика во платата, се запишува цифрата „1“. КОЛОНА 5 (остваруван вкупно месеци) За пуркачкиот додаток и за додатокот за дежурство на здравствен персонал во колона 5 се запишува бројот: „60“, односно бројот „120“ — зависно од дадениот одговор во колона 4. За сите други посебни додатоци се запишува бројот на месеците за кои воениот осигуреник остварувал посебен додаток. За разлика во платата се запишуваат нули. КОЛОНА 6 (просечен месечен износ) За посебните додатоци што со прописите за платите и за другите парични примања на активните воени лица се определени во постојан месечен износ (командно-трупен, граничен, летачки и др.), како и за разликата во платата во колона 6 се запишуваат нули. За другите посебни додатоци за обележјето под редниот број 26 од оваа глава (колона 6) се запишува во оваа колона просечниот месечен износ на додатокот што е засметан во пензискиот основ.

III. ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УСТРОЈУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ И ЗА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДНИНА

Реден	Назив на обележјето	Начин на пополнување
1	2	3
1	Матичен број	Матичниот број се запишува на начинот предвиден за обележјето под редниот број 1 на глава втора од ова упатство.
2	Вид на обработка	Пополнува Стручната служба.
3	Број на предметот од УП-1	Во куќичките се запишува бројот на решението со кое е утврдено правото на пензија. Ако бројот на предметот има помалку од 6 цифри, пред тој број се запишуваат нули.
4	Вид на пензија	Се заокружува бројот пред еден од дадените одговори. Заокружениот број се запишува во куќичката како шифра.
5	Презиме, татково име и име	Податокот за презимето, татковото име и името на уживателот на пензија се запишува на начинот предвиден за обележјето под редниот број 5 на глава втора од ова упатство.
6	Датум на раѓањето	Се запишува денот, месецот и годината на раѓањето според податоците од изводот од матичната книга на родените. Денот и годината се запишуваат со број, а месецот со букви. За уживателите на семејна пензија се запишуваат, денот, месецот и годината на раѓањето на лицето од кое се изведува правото на семејна пензија. Во куќичката се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 на глава втора од ова упатство.
7	Република — Автономна покраина, странска држава на раѓањето	Се запишува називот на републиката, односно називот на автономната покраина во која уживателот на пензија е роден, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 7 на глава втора од ова упатство.
8	Пол	Се заокружува бројот „1“ за мажи, а бројот „2“ за жени. Заокружениот број се запишува во куќичката како шифра.
9	Народност или етничка припадност	Се запишува народноста или етничката припадност според определувањето на уживателот на пензија на начинот предвиден за обележјето под редниот број 9 на глава втора од ова упатство.
10	Учество во НОВ	Се заокружува бројот под датумот од кој времето на учеството во НОВ е признато во двојно траење непрекинато до крајот на војната на начинот предвиден за обележјето под редниот број 11 на глава втора од ова упатство.
11	Број на спеменица	За уживателот на пензија што има споменица се запишува бројот на споменицата. Податокот за споменицата не се шифрира.
12	Воен заробеник	Се заокружува бројот „1“ или „2“, зависно од тоа дали уживателот на пензија бил воен заробеник или не. Заокружениот број се запишува во куќичката како шифра.
13	Учесник во револуционерни движења	Се запишува називот на револуционерното движење врз основа на решението за признавање на учеството во движењето на начинот предвиден за обележјето од редниот број 14 на глава втора од ова упатство.
14	Датум на стапувањето во ЈНА	Се запишува датумот на стапувањето во ЈНА на начинот предвиден за обележјето под редниот број 15 на глава втора од ова упатство.
15	Датум на престанокот на службата во ЈНА	Се запишуваат денот, месецот (со букви) и годината на престанокот на службата во ЈНА. Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 на глава втора од ова упатство.
16	Датум на стекнувањето на правото на пензија	Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија, денот, месецот (со букви) и годината на стекнувањето на правото на пензија. Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 на глава втора од ова упатство.
17	Датум од кога тече исплатата на пензијата	Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија денот, месецот, (со букви) и годината од кога се врши исплатата на пензијата. За уживателите на семејна пензија наместо одговор треба да се стави хоризонтална црта. Во куќичките се запишува шифрата на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 на глава втора од ова упатство.
18	Пропис според кој е определен пензискиот основ	Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија, одредбата на законот според кој е определен пензискиот основ. Во куќичките се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.

1	2	3
19	Пропис според кој е признато правото на пензија	Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија одредбата на законот според кој е признато правото на пензија.
20	Вкупен пензиски стаж	Во куќичките се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија, колку години, месеци и денови е признато пензиски стаж во моментот на остварувањето на правото на пензија. Во првите две куќички се запишуваат годините, во следните две куќички месеците и во задните две куќички деновите. На пример, за вкупниот пензиски стаж од 35 години, 7 месеци и 11 дена во куќичките се запишува <u>/3/5/0/7/1/1/</u> .
21	Работен век	Се запишува од решението за утврдување на правото за пензија работниот век за оние уживатели на пензија за кои тој е утврден при определувањето на правото на пензија, а на начинот предвиден за обележјето под редниот број 20 на глава втора од ова упатство.
22	Процент на пензијата според пензискиот стаж — по-полнотост на работниот век	Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија процентот на пензијата определен според вкупниот пензиски стаж без процентот за зголемување на пензијата поради учество во НОВ и воено заробеништво, и тоа: — ако процентот е изразен со цел број, на пример, 85%, во куќичките се запишува <u>/8/5/0/</u> , — ако процентот е изразен со цел и со еден децимален број, на пример, 71,5%, во куќичките се запишува <u>/7/1/5/</u> , — ако процентот е изразен со цел број и со два или повеќе децимални броеви, во куќичките се запишува процентот со првиот децимален број, на пример, за 82,356 се запишува <u>/8/2/3/</u> .
23	Додаток за носител на „Партизанска споменица 1941“ Орден на народен херој или учесник на шпанската војна	За носителот на „Партизанска споменица 1941“, Орден на народен херој или учесник на шпанската војна се запишува 15%. Во куќичките се запишува <u>/1/5/0/</u> . За другите уживатели на пензија се става хоризонтална црта, а во куќичките се запишуваат нули.
24	Применет највисок пензиски основ	Се заокружува бројот пред соодветниот збор. Заокружениот број се запишува во куќичката.
25	Број на предметот од пријавата МЕО-1	Се запишува во куќичките бројот од пријавата МЕО-1 на начинот предвиден за обележјето под редниот број 31 на глава втора од ова упатство.
26	Причина за неспособноста за служба во ЈНА	Се заокружува бројот под еден од можните одговори. Заокружениот број се запишува во куќичката.
27	Пензија определена по основ на	Одговорот го дава Стручната служба.
28	Датум на унапредувањето во претходниот чин	Се запишуваат денот, месецот (со букви) и годината на унапредувањето во претходниот чин. Како датум на унапредувањето се запишува датумот од кога е признат рангот. На пример, ако уживателот на пензија е унапреден во чин на капетан од I класа со наредба, односно указ од 15 јули 1964 година со ранг од 22 декември 1963, се запишува 22 декември 1963. Шифрирањето на одговорот се врши на начинот предвиден за обележјето под редниот број 17 на глава втора од ова упатство.
29	Чин — класа	Се запишува чинот — класата што уживателот на пензија го имал во моментот на престанокот на активната служба во ЈНА. На пример, „капетан I класа“, „воен службеник III класа“, „поручник на боев брод“, итн. Во куќичките се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите.
30	Датум на унапредувањето во сегашниот чин	Се запишува денот, месецот (со букви) и годината на унапредувањето во чинот — класата во кој на уживателот на пензија му престанала активната служба во ЈНА. Шифрирањето на договорот се врши на начинот предвиден за обележјето под редниот број 17 на глава втора од ова упатство.

1	2	3
31	Број на периодски покачувања	Се запишува бројот на периодските покачувања на начинот предвиден за обележјето под редниот број 20 на глава втора од ова упатство.
32	Претходна / положајна група	Се запишува положајната група што ја има во моментот на пензионирањето, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 21 на глава втора од ова упатство.
33	Положајна група на сегашниот чин	Се запишува положајната група што уживателот на пензија ја има во моментот на пензионирањето, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 22 на глава втора од ова упатство.
34	Број ставки на посебни додатоци	Се запишува бројот на ставките на начинот предвиден за обележјето под редниот број 24 на глава втора од ова упатство.
35	Процент на пензијата по решение	Од решението со кое е определена пензијата се запишува процентот на пензијата. Шифрирањето на одговорот се врши на начинот предвиден за обележјето под редниот број 22 на глава втора од ова упатство.
36	Износ на пензискиот основ од личниот доход	Одговорот го дава Стручната служба.
37	Последна година од која е земен личниот доход за пензиски основ	Одговорот го дава Стручната служба.
38	Вработување	Се заокружува бројот „1“ или „2“. Заокружениот број се запишува во кукичката.
39	Број на соуживатели на семејната пензија	Се запишува од решението за утврдување на правото на семејната пензија бројот на соуживателите на семејната пензија (со букви) На пример, ако семејната пензија е призната за вдовица и три деца, се запишува „3а четири члена“, а во кукичката /4/.
40	Процент според кој е определена семејната пензија	Се запишува од решението за утврдување на правото на семејна пензија: 70%, 80%, 90%, или 100%. Во кукичките се запишува /7/0/0/, /8/0/0/, /9/0/0/ или /1/0/0/.
41	Број на ставки на пензиски стаж	Се запишува бројот на ставките на пензискиот стаж на начинот предвиден за обележјето под редниот број 25 на глава втора од ова упатство.
42	Назив на посебните додатоци	Се запишува од решението за утврдување на правото на пензија, податоци за посебните додатоци на следниот начин: КОЛОНА 1 (назив на посебните додатоци) Се запишуваат називите на посебните додатоци што се земени во основот за определување на пензијата, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 26 (колона 1) на глава втора од ова упатство. КОЛОНА 2 (број на ставки) Не се пополнува бидејќи редните броеви се отпечатени. КОЛОНА 3 (шифра) Се запишува соодветната шифра од Кодексот на шифрите. КОЛОНА 4 (просек) Се запишува цифрата „1“ или „2“, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 37 (колона 4) на глава втора од ова упатство. КОЛОНА 5 (остваруван вкупно месеци) Се запишува бројот на месеците за кои е остваруван посебниот додаток, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 37 (колона 5) на глава втора од ова упатство. КОЛОНА 6 (просечен месечен износ) Одговорот се запишува на начинот предвиден за обележјето под редниот број 37 (колона 6) на глава втора од ова упатство.
43	Стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење	Податоците за стажот на осигурување, за видот на посебниот стаж и за стажот на осигурување со зголемено траење се запишуваат на начинот предвиден за обележјето под редниот број 27 на глава втора од ова упатство.
44	Основ за определување на семејна пензија	Се заокружува бројот „1“ или „2“, зависно од тоа која пензија е земена како основ за определување на семејната пензија. Во кукичката се запишува заокружениот број.

1	2	3
45	Датум на стекнување на правото на семејна пензија	Се запишува датумот на стекнувањето на правото на начинот предвиден за обележјето под редниот број 16 на глава втора од ова упатство.
46	Датум на смртта на осигуреникот — уживател на пензија	Се запишува датумот на смртта на воениот осигуреник, или уживател на пензија по чиј основ е остварено правото на семејна пензија.
47	Причина на смртта	Шифрирањето на одговорот се врши на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 на глава втора од ова упатство. Се заокружува бројот под соодветниот текст, зависно од причината на смртта на осигуреникот, односно уживателот на пензија. Во кукичките се запишува заокружениот број.
48	Пропис според кој е признато правото на семејна пензија	Се запишува прописот според кој е признато правото, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 19 од оваа глава.
49	Датум од кога тече исплатата на семејната пензија	Се запишува датумот од кога тече исплатата на пензијата, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 17 од оваа глава.
50	Група на уживатели на семејната пензија	Да се заокружи бројот под соодветниот текст. Во кукичката се запишува заокружениот број.
51	Пензијата се дели на	Одговорот се запишува со букви ако пензијата се дели на два или повеќе делови. На пример, „два дела“, „три дела“ итн. Во кукичката се запишува соодветниот број. Ако пензијата не се дели, се заокружува бројот 1 и се запишува во кукичката.
52	Податоци за членовите на семејството	Податоците се запишуваат само ако семејната пензија се дели, и тоа: КОЛОНА 1 (реден број) Не се пополнува бидејќи редните броеви се отпечатени. КОЛОНА 2 (презиме и име на лицето на кое му се исплатува пензијата) Се запишува со букви презимето и името на лицето на кое му се исплатува дел од пензијата. КОЛОНА 3 (соброј) Одговорот го запишува Стручната служба. КОЛОНА 4 (процент) Се запишува процентот од семејната пензија што се исплатува посебно за секој член на семејството. На пример, ако пензијата се дели на два еднакви дела и на секој член на семејството му припаѓа по 50% од вкупната семејна пензија, се запишува во првата ставка 500 и во втората ставка 500.
53	Статус на уживател на правото на инвалиднина — додаток за помош и нега	Се заокружува бројот под соодветниот текст од решението за утврдување на правото на инвалиднина — додаток за помош и нега. Во кукичката се запишува заокружениот број.
54	Степен на телесното оштетување	Одговорот го дава Стручната служба.
55	Датум од кога тече исплатата на инвалиднината	Се запишува денот, месецот (со букви) и годината од кога тече исплатата на инвалиднината, по решението за утврдување на правото на инвалиднина, на начинот предвиден за обележјето под редниот број 17 од оваа глава.
56	Процент на инвалиднината од основот	Одговорот го дава Стручната служба.
57	Причина на телесното оштетување	Се заокружува бројот под соодветниот текст и заокружениот број се запишува во кукичката.
58	Датум од кога тече исплатата на додатокот за помош и нега	Се запишува денот, месецот (со букви) и годината од кога се исплатува додатокот за помош и нега. Шифрирањето на одговорот се врши на начинот предвиден за обележјето под редниот број 6 на глава втора од ова упатство.
59	Износ на додатокот за помош и нега	Се запишува износот на додатокот за помош и нега во динари и пари, што се исплатува според решението за утврдување на тоа право.

КОДЕКС ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА

1. ОБЕЛЕЖЈА ШТО СЕ ШИФРИРААТ

Реден број	Назив на обележјата
1	2
1	Периодско покачување
2	Чин — класа
3	Народност или етничка припадност
4	Назив на посебните додатоци
5	Највисока завршена школа
6	Положајна група
7	Пропис според кој е определен пензискиот основ
8	Пропис според кој е признато правото
9	Пропис според кој е признато правото на семејна пензија
10	Воен од војните — мирновремен воен инвалид
11	Стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење
12	Учесник во револуционерни движења
13	Уживател на инвалиднина по основ на телесно оштетување
14	Вид на обработка

2. НАЧИН НА ШИФРИРАЊЕ НА ОБЕЛЕЖЈАТА

Реден број	Обележје	Модалитет на обележјата	Шифри
1	2	3	4
1	Периодско покачување	— нема периодски покачувања — едно периодско покачување — две периодски покачувања — три периодски покачувања — четири периодски покачувања — пет периодски покачувања — шест периодски покачувања — седум периодски покачувања — осум периодски покачувања — девет периодски покачувања	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2	Чин-класа	— генерал на армија (адмирал на флота) — генерал-полковник (адмирал) — генерал-потполковник (вицеадмирал) — генерал-мајор (контраадмирал) — полковник (капетан на боен брод) — потполковник (капетан на фрегата) — мајор (капетан на корвета) — капетан I класа (поручник на боен брод) — капетан (поручник на фрегата) — поручник (поручник на корвета) — потпоручник — заставник I класа — заставник — постар водник I класа — постар водник — водник I класа — водник — воен службеник I класа — воен службеник II класа — воен службеник III класа — воен службеник IV класа — воен службеник V класа — воен службеник VI класа	12 13 14 15 21 22 23 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 51 52 53 54 55 56

1	2	3	4
		— воен службеник VII класа	57
		— воен службеник VIII класа, над 18 години служба	61
		— воен службеник IX класа, над 13 години служба	62
		— воен службеник X класа	63
		— воен службеник XI класа	64
		— воен службеник XII класа	65
		— воен службеник VIII класа, до 18 години служба	66
		— воен службеник IX класа, до 13 години служба	67
3	Народност или етничка припадност	— Црногорец	01
		— Хрват	02
		— Македонец	03
		— Муслиман	04
		— Словенец	05
		— Србин	06
		— Албанец	07
		— Бугарин	08
		— Чех	09
		— Италијан	10
		— Маѓар	11
		— Румун	12
		— Русин	13
		— Словак	14
		— Турчин	15
		— Австријанец	16
		— Грк	17
		— Евреин	18
		— Германец	19
		— Пољак	20
		— Ром	21
		— Рус	22
		— Украинец	23
		— Влак	24
		— не се изјасниле национално	25
		— се изјасниле како „Југословен“	26
		— се изјасниле во смисла на регионална припадност	27
		— други	28
		— непознато	29
4	Назив на посебните додатоци	ЛЕТАЧКИ ДОДАТОК НА:	
		пилот на надзвучен борбен авион:	
		— I категорија на стручна и борбена оспособеност	701
		— II категорија на стручна и борбена оспособеност	702
		— III категорија на стручна и борбена оспособеност	703
		— IV категорија на стручна и борбена оспособеност	704
		— V категорија на стручна и борбена оспособеност	705
		— над 3 до 6 години летачка служба	706
		— над 6 до 9 години летачка служба	707
		— над 9 до 12 години летачка служба	708
		— над 12 до 15 години летачка служба	709
		— над 15 години летачка служба	710
		пилот на трансоничен борбен авион:	
		— I категорија на стручна и борбена оспособеност	711
		— II категорија на стручна и борбена оспособеност	712
		— III категорија на стручна и борбена оспособеност	713
		— IV категорија на стручна и борбена оспособеност	714
		— V категорија на стручна и борбена оспособеност	715
		— над 3 до 6 години летачка служба	716
		— над 6 до 9 години летачка служба	717
		— над 9 до 12 години летачка служба	718
		— над 12 до 15 години летачка служба	719
		— над 15 години летачка служба	720
		пилот на тежок транспортен авион со тежина над 30 000 килограми:	
		— I категорија на стручна и борбена оспособеност	721
		— II категорија на стручна и борбена оспособеност	722
		— III категорија на стручна и борбена оспособеност	723
		— IV категорија на стручна и борбена оспособеност	724

1	2	3	4
	— V категорија на стручна и борбена оспособеност		725
	— над 3 до 6 години летачка служба		726
	— над 6 до 9 години летачка служба		727
	— над 9 до 12 години летачка служба		728
	— над 12 до 15 години летачка служба		729
	— над 15 години летачка служба		730
	пилот на дозвучен борбен авион		
	— I категорија на стручна и борбена оспособеност		731
	— II категорија на стручна и борбена оспособеност		732
	— III категорија на стручна и борбена оспособеност		733
	— IV категорија на стручна и борбена оспособеност		734
	— V категорија на стручна и борбена оспособеност		735
	— над 3 до 6 години летачка служба		736
	— над 6 до 9 години летачка служба		737
	— над 9 до 12 години летачка служба		738
	— над 12 до 15 години летачка служба		739
	— над 15 години летачка служба		740
	пилот на среден транспортен авион, на среден хеликоптер, борбен и противподморнички хеликоптер		
	— I категорија на стручна и борбена оспособеност		741
	— II категорија на стручна и борбена оспособеност		742
	— III категорија на стручна и борбена оспособеност		743
	— IV категорија на стручна и борбена оспособеност		744
	— V категорија на стручна и борбена оспособеност		745
	— над 3 до 6 години летачка служба		746
	— над 6 до 9 години летачка служба		747
	— над 9 до 12 години летачка служба		748
	— над 12 до 15 години летачка служба		749
	— над 15 години летачка служба		750
	пилот на борбен авион со максимална брзина 0,6 мавови и на лесен транспортен авион:		
	— I категорија на стручна и борбена оспособеност		751
	— II категорија на стручна и борбена оспособеност		752
	— III категорија на стручна и борбена оспособеност		753
	— IV категорија на стручна и борбена оспособеност		754
	— V категорија на стручна и борбена оспособеност		755
	— над 3 до 6 години летачка служба		756
	— над 6 до 9 години летачка служба		757
	— над 9 до 12 години летачка служба		758
	— над 12 до 15 години летачка служба		759
	— над 15 години летачка служба		760
	пилот на лесен хеликоптер		
	I категорија на стручна и борбена оспособеност		761
	— II категорија на стручна и борбена оспособеност		762
	— III категорија на стручна и борбена оспособеност		763
	— IV категорија на стручна и борбена оспособеност		764
	— V категорија на стручна и борбена оспособеност		765
	— над 3 до 6 години летачка служба		766
	— над 6 до 9 години летачка служба		767
	— над 9 до 12 години летачка служба		768
	— над 12 до 15 години летачка служба		769
	— над 15 години летачка служба		770
	пилот на авион за врска и на лесен и школски авион:		
	— I категорија на стручна и борбена оспособеност		771
	— II категорија на стручна и борбена оспособеност		772
	— III категорија на стручна и борбена оспособеност		773
	— IV категорија на стручна и борбена оспособеност		774
	— V категорија на стручна и борбена оспособеност		775
	— над 3 до 6 години летачка служба		776
	— над 6 до 9 години летачка служба		777
	— над 9 до 12 години летачка служба		778
	— над 12 до 15 години летачка служба		779
	— над 15 години летачка служба		780

1	2	3	4
	навигатор и навигатор-оператор на сите категории воздухопловни:		
	— I категорија на стручна оспособеност		781
	— II категорија на стручна оспособеност		782
	— над 3 до 6 години летачка служба		783
	— над 6 до 9 години летачка служба		784
	— над 9 до 12 години летачка служба		785
	— над 12 до 15 години летачка служба		786
	— над 15 години летачка служба		787
	специјалист летач на сите категории воздухопловни:		
	авио-механичар:		
	— до 3 години летачка служба		788
	— над 3 до 6 години летачка служба		789
	— над 6 до 9 години летачка служба		790
	— над 9 до 12 години летачка служба		791
	— над 12 до 15 години летачка служба		792
	— над 15 години летачка служба		793
	радио-телеграфист, радарски оператор, извиђувач и аеро-фотограф:		
	— до 3 години летачка служба		794
	— над 3 до 6 години летачка служба		795
	— над 6 до 9 години летачка служба		796
	— над 9 до 12 години летачка служба		797
	— над 12 до 15 години летачка служба		798
	— над 15 години летачка служба		799
	помлад наставник на:		
	— надзвучен борбен авион		800
	— трансоничен борбен авион		801
	— тежок транспортен авион со тежина над 30 000 килограми		802
	— дозвучен борбен авион		803
	— среден транспортен авион, среден хеликоптер, борбен и противподморнички хеликоптер		804
	— борбен авион со максимална брзина 0,6 мавови и лесен транспортен авион		805
	— лесен хеликоптер		806
	— авион за врска и лесен школски авион		807
	постар наставник на:		
	— надзвучен борбен авион		808
	— трансоничен борбен авион		809
	— тежок транспортен авион со тежина над 30 000 килограми		810
	— дозвучен борбен авион		811
	— среден транспортен авион, среден хеликоптер, борбен и противподморнички хеликоптер		812
	— борбен авион со максимална брзина 0,6 мавови и лесен транспортен авион		813
	— лесен хеликоптер		814
	— авион за врска и на лесен школски авион		815
	воено лице што врши испитување во барокомора		816
	ПАДОБРАНСКИ ДОДАТОК НА:		
	падобрански инструктор:		
	— до 5 години вршење на падобранска служба		121
	— над 5 до 10 години вршење на падобранска служба		122
	— над 10 до 15 години вршење на падобранска служба		123
	— над 15 години вршење на падобранска служба		124
	падобранец:		
	— до 5 години вршење на падобранска служба		125
	— над 5 до 10 години вршење на падобранска служба		126
	— над 10 до 15 години вршење на падобранска служба		127
	— над 15 години вршење на падобранска служба		128
	ученик-падобранец до 5 години вршење на падобранска служба		129

1	2	3	4
	ДОДАТОК НА ПОМОРСКИ И РЕЧНИ ДИВЕРЗАНТИ		
	— за I категорија		133
	— за II категорија		134
	— за III категорија		135
	— кандидат за поморски диверзант кој во диверзантска единица ја исполнува програмата на обуката на кандидати за поморски диверзант		136
	— командант на центар во команда на поморско-диверзантски единици		137
	— началник на оперативнo-наставен одсек на поморско-диверзантски единици		138
	— наставник на оперативнo-наставен одсек на поморско-диверзантски единици		139
	— референт на санитетска служба во команда на поморско-диверзантска единица		140
	ДОДАТОК ЗА НАТОВАРУВАЊЕ		
	на подморница на:		
	— командант		145
	— други офицери и помлади офицери		146
	на други бродови и пловни средства на:		
	— командант		147
	— командир		148
	— други офицери и помлади офицери		149
	додаток на вкупно поминати години на натоварување на:		
	— командант на подморница:		
	— над 5 до 10 години		500
	— над 10 до 15 години		501
	— над 15 до 20 години		502
	— над 20 години		503
	— други офицери и помлади офицери на подморница:		
	— над 5 до 10 години		504
	— над 10 до 15 години		505
	— над 15 до 20 години		506
	— над 20 години		507
	— командант на други бродови и пловни средства:		
	— над 5 до 10 години		508
	— над 10 до 15 години		509
	— над 15 до 20 години		510
	— над 20 години		511
	— командир на други бродови и пловни средства:		
	— над 5 до 10 години		512
	— над 10 до 15 години		513
	— над 15 до 20 години		514
	— над 20 години		515
	— други офицери и помлади офицери на други бродови и пловни средства:		
	— над 5 до 10 години		516
	— над 10 до 15 години		517
	— над 15 до 20 години		518
	— над 20 години		519
	КОМАНДНО-ТРУПЕН ДОДАТОК НА:		
	— командант на подрачје		150
	— командант на дивизија — бригада на военпоморски сектор — началник на управа на центар за врска (генералска положба)		151

1	2	3	4
— командант на полк — на упориште — на инженерски полигон — на воздухопловна база, на поморска база, на гардиски одред — на речна воена флота, на наставен центар, на радио-извидувачки центар, — на офицерски баталјон на гардиска бригада и на началник на управа на центар за врска (полковничка положба)			152
— командант на баталјон — дивизион — на крајбрежна артилериска група — граничен одред — гардиски објект на ПВО — поморски центар — речен центар — полигон за кој со формација е предвиден чин на мајор или потполковник — самостојна инженерска делница — група за развој — командир на чета во офицерски баталјон — специјална чета — началник на центар за врска за кој со формација е предвиден чин на мајор и началник на центар за територијални врски			153
— командир на чета — батерија — воздухопловна и хидроескадрила — граничен и граничен морнарички отсек — курс за десетари — лучки одред — полигон — група за развој на вод во офицерски баталјон на гардиска бригада — вод во специјална автомобилска чета, — инженерска делница и самостојно инженерско градилиште — центар за подводна обука — вежбалиште за подводна обука — стрелиште — командант на одред на поморско-диверзантски чамци и на поморско-диверзантски нуркачи — командант на наставен одред за спасување — началник на центар за дресура и одгледување на кучиња — управник на стрелиште и началник на центар за врски, секција и оддел во центар за врски, за кои со формација е предвиден чин на капетан I класа			154
— командир на вод — караула — огнен дел на крајбрежна артилериска група — огнен дел на артилериска батерија — одделение во вод на поморски диверзанти — граничен сектор, — началник на секција за територијални врски — одделение во вод на специјална автомобилска чета — објект за обука со изолациона маска — рекомпресiona станица — тенководором — тенководом и началник на секција во центар за врска			155
— командир на одделение — тенк — оклопен автомобил — набљудувачка станица — сигнална станица на копно — командир на оператер група во одделение на вод на поморски диверзанти — скеле, — амфибиски транспортер — шифротелепринтерска станица и началник на одделение и експедиција во центар за врски			156
— на сите други должности во единиците од дивизија до одделение			157
— командант на пловна единица што не прима додаток на натоварување на формациско место на капетан на воен брод			158
— командант на пловна единица на формациско место на капетан на фрегата			159
— командант на пловна единица на формациско место на капетан на корвета			160
— офицер и помлад офицер на должност во единица или команда чиј старешина прима командно-групен додаток			161
— активно воено лице на служба по формација за гарнизонско обезбедување			162
— офицер и помлад офицер на должност во команда на речна воена флотила за време за кое не се натоварени по наредба на надлежниот старешина			163
ГРАНИЧЕН ДОДАТОК			
— за I категорија			166
— за II категорија			167
— за III категорија			168
ГАРДИСКИ ДОДАТОК			
— на формациски места афутант на Врховниот командант и на вод на ордонанси, придружници и курири на гардиска бригада			171
— на формациски места во гардиска бригада			172
— на формациски места во гардиска дивизија			173
ДОДАТОК ЗА РАБОТА ВО РАКЕТНИ ЕДИНИЦИ			
— за I категорија			175
— за II категорија			176

1	2	3	4
	РАДИОИЗВИДУВАЧКИ ДОДАТОК		
	— за I категорија		180
	— за II категорија		181
	СТРУЧЕН ДОДАТОК НА:		
	— редовен професор (началник на клиника — институт)		183
	— редовен професор на други должности		184
	— вонреден професор (началник на клиника — институт)		185
	— вонреден професор на други должности		186
	— доцент (началник на клиника или институт)		187
	— доцент на други должности		188
	— научен соработник		189
	додаток на лекари, стоматолози или фармацевти на години на служба:		
	— до 2 години		190
	— над 2 до 6 години		192
	— над 6 до 10 години		194
	— над 10 години		199
	додаток на стоматолози или фармацевти на фармацевско место заклучно со чин на полковник (воен службеник I класа) на должност во трупa:		
	— до 3 години		200
	— од 3 до 5 години		201
	— над 5 години		202
	додаток на офицер или воен службеник — лекар на должност во трупa:		
	— за I категорија		203
	— за II категорија		204
	— за III категорија		207
	додаток на офицер или воен службеник — лекар што се наоѓа на должност во трупa над 6 години служба:		
	— за I категорија		108
	— за II категорија		109
	— за III категорија		110
	додаток на офицер или воен службеник — лекар во трупa каде што должностите се вршат под посебни услови:		
	до 4 години служба:		
	— за I категорија		111
	— за II категорија		112
	— за III категорија		113
	над 4 години служба:		
	— за I категорија		114
	— за II категорија		115
	— за III категорија		116
	додаток на офицер или воен службеник — лекар стоматолог или фармацевт додека е назначен на управна должност определена со наредба на сојузниот секретар за народна одбрана бр. 15-110 од 18 декември 1974 година, и тоа:		
	на должностите од точка 1 под „А“ од наредбата:		
	— до 3 години		530
	— над 3 до 8 години		531
	— над 8 години		532
	на должностите од точка 1 под „Б“ од наредбата:		
	— до 3 години		533
	— над 3 до 8 години		534
	— над 8 години		535

1	2	3	4
	на должностите од точка 1 под „Ц“ од наредбата		
	— до 3 години		536
	— над 3 до 8 години		537
	— над 8 години		538
	на должностите од точка 1 под „Д“ од наредбата:		
	— до 3 години		539
	— над 3 години		540
	додаток на воено лице — лекар епидемиолог, бактериолог, паразитолог, микробиолог и хигиеничар на фармацевтско место, со положен специјалистички испит		206
	додаток на истакнат стручњак		216
	додаток на офицер или воен службеник — дипломиран инженер заклучно со чин на полковник (воен службеник I класа):		
	— до 3 години служба		217
	— над 3 до 5 години служба		218
	— над 5 години служба		219
	додаток на офицер или воен службеник заклучно со чин на полковник што има завршен III степен настава на факултет или висока школа, а кој е назначен на такво фармацевтско место:		
	— до 1 година служба		220
	— над 1 до 5 години служба		221
	— над 5 до 10 години служба		222
	— над 10 години служба		223
	додаток на офицер или воен службеник на градежна служба, додека работи во градежен орган на работи на управувањето и одржувањето на градежни објекти:		
	— со завршено среднотехничко училиште:		
	— до 5 години служба		224
	— над 5 до 10 години служба		225
	— над 10 години служба		226
	— други лица:		
	— до 10 години служба		227
	— над 10 и повеќе години служба		228
	додаток на офицер или воен службеник на работа во стопанска организација на работи од особено значење за народната одбрана		229
	додаток на воен службеник на музичка служба — член на симфониски оркестар		230
	ДОДАТОК ЗА РАБОТИ ПОД ПОСЕБНИ УСЛОВИ		
	додаток за работа под посебни услови особено штетни по здравјето		235
	додаток за работа под посебни услови зависно од групата во која се распоредени работите што активното воено лице ги врши:		
	— за I група		905
	— за II група		906
	— за III група		907
	— за IV група		908
	— за V група		909
	додаток за работа под посебни услови намален за 50%:		
	— за I група		911
	— за II група		912
	— за III група		913
	— за IV група		914
	— за V група		915

1	2	3	4
	НУРКАЧКИ ДОДАТОК НА:		
	— нуркач што врши нуркачки работи или вежби под вода		237
	— наставник на нуркачки курс		238
	— слушател на нуркачки курс		239
	— нуркачки диверзант		240
	ДОДАТОК ЗА ДЕЖУРСТВО НА ЗДРАВСТВЕН ПЕРСОНАЛ ВО ВОЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ		
	за дежурство во клиника за општа и пластична хирургија, на одделение за максилатофацијална хирургија, на хируршко одделение на институт за белодробни болести, на одделение за ургентна медицина на Военемедицинската академија, во хируршки одделенија на воени болници, во коронарни единици со интензивна нега на воени болници и во формација на аѓутант на Врховниот командант, и тоа на:		
	— лекар специјалист		241
	— лекар на специјализација		242
	— лекар од општа практика		243
	— друг здравствен персонал:		
	— офицер и воен службеник VII класа и повисока		244
	— помлад офицер и воен службеник VIII класа и пониска		245
	— за здравствен персонал на работа во оперативни блокови и одделенија		255
	за дежурство во други клиника институти и одделенија на воени болници и на воени аптеки, и тоа на:		
	— лекар специјалист		246
	— лекар на специјализација		247
	— лекар од општа практика и фармацевт		248
	— друг здравствен персонал:		
	— офицер и воен службеник VII класа и повисока		249
	— помлад офицер и воен службеник VIII класа и пониска		250
	за дежурство во гарнизонски амбуланти и тоа на:		
	— лекар специјалист		251
	— лекар		252
	— друг здравствен персонал:		
	— офицер и воен службеник VII класа и повисока		253
	— помлад офицер и воен службеник VIII класа и пониска		254
	ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ДОДАТОК НА ПОМЛАДИ ОФИЦЕРИ НА СПЕЦИЈАЛНОСТ		
	— стручен додаток на помлади офицери на специјалност		260
	ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ДОДАТОК НА ПОМЛАД ОФИЦЕР И ВОЕН СЛУЖБЕНИК НА АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА (ДАКТИЛОГРАФ)		
	— стручен додаток на помлад офицер и воен службеник на административна служба (дактилограф)		261
	ШИФРАНТСКО-КРИПТОГРАФСКИ ДОДАТОК		
	— шифрантско-криптографски додаток		262
	СТРУЧЕН ДОДАТОК НА ВОЕН СЛУЖБЕНИК НА МУЗИЧКА СЛУЖБА		
	— стручен додаток на воен службеник на музичка служба од XII до VIII класа		263
5	Највисока заврше- без школска подготовка		00
	на школа		
	— 1 до 4 одделенија основно училиште		01
	— повеќе од 4 одделенија основно училиште		02
	— училишта за квалификувани работници во траење до 2 години		03
	— училишта за квалификувани работници во траење од 3 години		04
	— училишта за квалификувани работници во траење од 4 години		05
	— училишта за висококвалификувани работници во траење до 2 години		06
	— училишта за висококвалификувани работници во траење од 3 години		07
	— училишта за висококвалификувани работници во траење од 4 години		08

1	2	3	4
	— средни училишта за стручен кадар во траење до 3 години		09
	— средни училишта за стручен кадар во траење од 4 години		10
	— средни училишта за стручен кадар во траење од 5 години		11
	— средни училишта за стручен кадар во траење од 6 години		12
	— виши школи во траење до 2 години		13
	— виши школи во траење од 3 години		14
	— виши школи во траење од 4 години		15
	— прв степен на факултет		16
	— факултет и високи школи во траење до 3 години		17
	— факултет и висока школа во траење од 4 години		18
	— факултет и висока школа во траење од 5 години		19
	— факултет и висока школа во траење од 6 години		20
	— трет степен на факултет — последипломски студии		21
	— докторат на науките		22
	— воени училишта во траење до 1 година		23
	— воени училишта во траење од 2 години		24
	— воени училишта во траење од 3 години		25
	— воени училишта во траење од 4 години		26
	— воени училишта во траење од 5 години		27
6 Положајна група	— положајна група 1		01
	— положајна група 2		02
	— положајна група 3		03
	— положајна група 4		04
	— положајна група 5		05
	— положајна група 6		06
	— положајна група 7		07
	— положајна група 8		08
	— положајна група 9		09
	— положајна група 10		10
	— положајна група 11		11
	— положајна група 12		12
	— положајна група 13		13
	— положајна група 14		14
	— положајна група 15		15
	— положајна група 16		16
	— положајна група 17		17
	— положајна група 18		18
	— положајна група 19		19
	— положајна група 20		20
	— положајна група 21		21
	— положајна група 22		22
	— положајна група 23		23
7 Пропис според кој е определен пензис-киот основ	старосна пензија		
	— член 17 на Законот		01
	— член 19 на Законот		02
	— член 158 на Законот		03
	— член 160 став 1 на Законот		04
	— член 160 став 2 на Законот		05
	— член 161 став 1 на Законот		06
	— член 163 на Законот		07
	— член 166 на Законот		08
	— член 20а на Законот		09
	инвалидска пензија		
	— член 35 на Законот		10
	— член 158 на Законот		11
	— член 159 на Законот		12
	— член 160 став 1 на Законот		13
	— член 160 став 2 на Законот		14
	— член 161 став 2 на Законот		15
	— член 163 на Законот		16
8 Пропис според кој е признато правото	старосна пензија		
	— член 15 на Законот		01
	— член 156 на Законот		02

1	2	3	4
	— член 162 на Законот		03
	— член 122 на Законот		04
	— член 20a на Законот		05
	инвалидска пензија		
	— чл. 34 и 26 на Законот		10
	— чл. 34 и 25 на Законот		11
	— чл. 34 и 26 на Законот		12
	— чл. 34 и 27 на Законот		13
	— чл. 34 и 28 на Законот		14
	— чл. 34 и 31 на Законот		15
	— член 156 став 2 на Законот		16.
9	Пропис според кој е признато правото на семејна пензија	— чл. 45 и 47 на Законот	01
		— чл. 45 и 48 на Законот	02
		— чл. 45 и 50 на Законот	03
		— чл. 45 и 51 на Законот	04
		— чл. 45 и 52 на Законот	05
		— чл. 45 и 53 на Законот	06
		— чл. 45 и 56 на Законот	07
		— член 156 на Законот	08
		— член 164 на Законот	09
		— член 165 на Законот	10
		— член 59a на Законот	11
10	Воен од војните — мирновремен воен инвалид	— не е воен инвалид од војните	00
		— воен инвалид од војните од I група	01
		— воен инвалид од војните од II група	02
		— воен инвалид од војните од III група	03
		— воен инвалид од војните од IV група	04
		— воен инвалид од војните од V група	05
		— воен инвалид од војните од VI група	06
		— воен инвалид од војните од VII група	07
		— воен инвалид од војните од VIII група	08
		— воен инвалид од војните од IX група	09
		— воен инвалид од војните од X група	10
		— не е мирновремен воен инвалид	00
		— мирновремен воен инвалид од I група	11
		— мирновремен воен инвалид од II група	12
		— мирновремен воен инвалид од III група	13
		— мирновремен воен инвалид од IV група	14
		— мирновремен воен инвалид од V група	15
		— мирновремен воен инвалид од VI група	16
		— мирновремен воен инвалид од VII група	17
		— мирновремен воен инвалид од VIII група	18
		— мирновремен воен инвалид од IX група	19
		— мирновремен воен инвалид од X група	20
11	Стаж на осигурување, вид на посебен стаж и стаж на осигурување со зголемено траење	посебен стаж	
		— учество во револуционерна работа во еднократно траење	01
		— учество во антифашистичката борба во други земји и сојузнички војски во еднократно траење	02
		— учество во антифашистичката борба во други земји и сојузнички војски во двојно траење	03
		— учество во Народноослободителната војна и во воено заробеништво во еднократно траење	04
		— учество во Народноослободителната војна и во воено заробеништво во двојно траење	05
		— други видови на посебен стаж:	
		— во еднократно траење	06
		— во двојно траење	07
	стаж на осигурување остварен воен од ЈНА		
		— во еднократно траење	11
		— со зголемено траење за секои 12 месеци како 14 месеци	12

1	2	3	4
		— со зголемено траење за секои 12 месеци како 15 месеци	13
		— со зголемено траење за секои 12 месеци како 16 месеци	14
		— со зголемено траење за секои 12 месеци како 18 месеци	15
		стаж на осигурување остварен во ЈНА	
		— во еднократно траење	22
		— со зголемено траење за секои 12 месеци како 14 месеци	23
		— со зголемено траење за секои 12 месеци како 15 месеци	24
		— со зголемено траење за секои 12 месеци како 16 месеци	25
		— со зголемено траење за секои 12 месеци како 18 месеци	26
12	Учесник во револуционерни движења	— нема учество во револуционерни движења	0
		— учество во состав на бившата Шпанска републиканска армија	1
		— учество во антифашистички движења или во оружена антифашистичка борба во други земји	2
13	Уживател на инвалиднина по основ на телесно оштетување	— не е уживател	0
		— телесно оштетување од I степен 100%	1
		— телесно оштетување од II степен 90%	2
		— телесно оштетување од III степен 80%	3
		— телесно оштетување од IV степен 70%	4
		— телесно оштетување од V степен 60%	5
		— телесно оштетување од VI степен 50%	6
		— телесно оштетување од VII степен 40%	7
		— телесно оштетување од VIII степен 30%	8

14 Вид на обработка

	Вид на образецот	Шифра на образецот		
		МЕП	МЕО	МЕН
— бришење на слогот од соодветната датотека без архивирање, односно без пренос во архивска датотека	МЕП-2 МЕО-2 МЕН-2	А	В	Ц
— пренос на целиот слог со бројот на предметот што носи промени во соодветните датотеки и во архивската датотека	МЕП-2 МЕО-2 МЕН-2	Г	К	Ј
— листање на сите податоци на слогот во определена форма од датотеката МЕП, МЕО или МЕН	МЕП-2 МЕО-2 МЕН-2	Д	Х	Ф
— печатење на податоци од датотеката на образецот МЕО-3	МЕО-2		Е	
— промени добиени од единицата за ажурирање на обележјето под редниот број 28 — стаж на осигурување (само со додавање)	МЕО-2		М	
— позив од архива	МЕП-2	Х		
— внесување на промени — ажурирање на матичниот број	МЕО-2 МЕП-2 МЕН-2	1	1	1
— запишување — воведување на нов слог во датотека МЕП, МЕО или МЕН, логична контрола и листање на сите податоци по формирањето на слогот	МЕО-1		2	
— внесување на промени — ажурирање	МЕП-2 МЕО-2 МЕН-2	4	5	6
— формирање на слог во датотека МЕН-2 врз основа на датотеката и податоците од МЕН-1 и архивирање	МЕН-1			7
— формирање на слог за датотеката МЕП врз основа на датотеката МЕО или МЕН и податоците од МЕП-1а, архивирање, печатење на податоци на образецот МЕО-3	МЕП-1а		8	9

328.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Банките и другите финансиски организации од член 1 на Уредбата за контниот план и за билансите за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/77) ги искажуваат средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите и расходите, заедничкиот доход и распределбата на заедничкиот доход според содржината на одделните контна пропишана со овој правилник.

Член 2

Банките и другите финансиски организации, согласно со одредбите на член 2 став 2 и на член 3 од Уредбата за контниот план и за билансите за банките, вршат расчленување на синтетичките сметки (контна) на аналитички сметки. Податоците за синтетичките сметки, банките и другите финансиски организации ги обезбедуваат на начинот што ѝ одговара на техниката што ја применуваат во книговодството.

II. СОДРЖИНА НА КЛАСИТЕ, ГРУПИТЕ И ОДДЕЛНИТЕ КОНТА

1. КЛАСА 0: Основни средства, залихи и средства за посебни намени

Член 3

На контата од групата 00 — Основни средства во употреба, се водат сите основни средства во употреба по категориите на основните средства согласно со законот како и заедничките основни средства сразмерно со височината на вложените средства.

На контото 000 — Земјишта, се водат земјиштата со кои банката, односно другата финансиска организација управува и што ги користи во своето работење.

На контото 002 — Градежни објекти, се водат сите градежни објекти, како што се згради и други градежи, монтажни бараки и други монтажни објекти, што претставуваат основни средства.

На контото 003 — Опрема, се водат машини, уреди, постројки, средства за транспорт и врски, стандардни и специјални алати, лабораториска опрема, инструменти и апарати, инвентар и мебел и друга опрема, што сочинува основни средства во смисла на законот.

На контото 006 — Материјални права, се води вредноста на вложувањата за прибавување право на патент, право на лиценца, право на модел, право на мостра, право на жиг и право на користење на производствено-техничка документација, како и вложувањата и други видови на трајно унапредување на материјалната основа на трудот.

На контото 006 — се искажуваат и вложувањата во основни средства што му припаѓаат на друг корисник на општествени средства и вложувањата за стекнување право на располагање со основни средства што му припаѓаат на друг корисник на општествени средства, ако според одредбите на сојузниот закон не се сметаат како издатоци што се надоместуваат од приходот како материјални расходи, ка-

ко и вложувањата за стекнување на други материјални права во согласност со законот.

На контото 007 — Основачки вложувања, се водат издатоците направени во текот на основањето на банката или на друга финансиска организација, издатоците направени за време на изградбата на нивните единици, изградбата на нови основни средства, и тоа: за студии и истражувања, за откупи и оштети, за изработка на инвестиционо-техничка документација, за школување на кадри, за интеркаларна камата, како и за трошоци на режијата во текот на основањето, односно изградбата.

На контото 008 — Други основни средства, се води вредноста на другите основни средства и на средствата што според важечките прописи се изедначени со основните средства што не се опфатени на други контна од оваа група на контна.

Задолжувањето на одделни контна од оваа група се врши за прибавените основни средства со одобрување од соодветното контно во групата на контната 01 — Основни средства во подготовка.

Член 4

На контата од групата 01 — Основни средства во подготовка, се водат паричните средства издвоени за инвестиции, побарувањата за дадените аванси по основ на инвестиции, побарувањата по основ на заеднички вложувања за изградба на основни средства, вредностите на залихите на инвестиционите материјали и на инвестициите во тек.

На контото 010 — Издвоени парични средства за инвестиции, се водат паричните средства издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата), за инвестиции, освен средствата издвоени за исплата на чекови и средствата на отворените акредитиви.

На контото 013 — Залихи на инвестициони материјали, се води вредноста на инвестиционите материјали на залихи.

На контото 014 — Инвестиции во тек-градежни објекти, се водат вредностите на вложувањата во градежните објекти.

На контото 015 — Инвестиции во тек-опрема, се водат вредностите на опремата чија монтажа е во тек и вредностите на набавената опрема.

На контото 016 — Инвестиции во тек-друге, се водат вредностите на вложувањата во други основни средства што не се опфатени на контата 014 и 015.

На контата 014, 015 и 016 се искажува и пресметката на набавката на основните средства оспособени за употреба.

Преносот на основните средства од контата 014, 015 и 016 се врши на товар на соодветните контна од групата 00 — Основни средства во употреба, во моментот кога тие средства се оспособени за употреба.

Член 5

На контата од групата 02 — Исправка на вредноста на основните средства, се води исправката на вредноста на основните средства, согласно со одредбите на Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/76), во височината на пресметаната амортизација. За основните средства за кои не се пресметува амортизацијата или амортизацијата се пресметува по стапки пониски од пропишаните стапки, исправката на вредноста се врши по стапките утврдени со закон, со тоа што, за разликата се задолжува контото 900 — Фонд на основните средства.

Член 6

На контото 030 — Залихи на материјали, се водат залихите на гориво, материјали, канцелариски материјали, помошни материјали, набавени производи и делови и други видови материјали во складови, во обработка, во доработка и во манипулација.

На контото 031 — Залихи на ситен инвентар, се води вредноста на ситниот инвентар на залихи.

За износот на ситниот инвентар што се пушта во употреба се задолжува контото 032 — Ситен инвентар во употреба, во корист на контото 031.

На контото 032 — Ситен инвентар во употреба, се водат вредностите на ситниот инвентар во употреба.

За износот на извршената исправка на ситниот инвентар во употреба, се задолжува контото 610 — Материјални и производствени услуги на други, во корист на контото 033 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба.

Член 7

На контата од групата 04 — Пласмани и издвоени средства според посебни прописи, се водат издвоените средства на посебна сметка кај Службата по основ на инвестиции, што според важечките прописи се издвоени и чија употреба е ограничена во периодот на инвестирањето (ако се искажуваат како депозити), задолжителните пласмани по основ на инвестиции и дадените заеми за определени намени во согласност со важечките прописи, според називите на одделните контата од оваа група.

На контото 042 — Заем на фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој, се водат побарувањата, односно обврзниците по основ на заем даден во смисла на Законот за постојаните средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 33/76).

На контото 043 — Заем според прописите на ОПЗ, се водат побарувањата, односно обврзниците по основ на заеми дадени на општествено-политичките заедници, во согласност со законот.

Член 8

На контата од групата 05 — Средства на резервите, се водат паричните средства на резервите издвоени на посебна сметка кај Службата и пласманите на средствата на резервите, во согласност со важечките прописи, според називите на одделните контата од оваа група.

На контото 050 — Парични средства на резервите, се водат паричните средства на резервите издвоени на посебна сметка кај Службата.

На контото 055 — Здружени средства на резервите, се водат средствата на резервите, што банката или друга финансиска организација ги здружила со други банки, односно со други финансиски организации.

На контото 058 — Други пласмани на средствата на резервите, се водат другите пласмани на средствата на резервите што не можат да се искажат на други контата од оваа група.

Член 9

На контата од групата 06 — Средства на солидарната одговорност, се водат паричните средства на солидарната одговорност издвоени на посебна сметка кај Службата, привремено користените средства на солидарната одговорност за вложувања во определени намени и другите пласмани на средствата на солидарната одговорност, во согласност со важечките прописи, според називите на одделните контата од оваа група.

На контото 068 — Други пласмани на средствата на солидарната одговорност, се водат другите пласмани на средствата на солидарната одговорност. Во рамките на ова konto се водат посебно привремено користените средства на солидарната одговорност за отпис на ненаплативи побарувања.

Член 10

На контата од групата 07 — Средства за други намени, се водат средствата за други намени што

банката или друга финансиска организација ги формира во согласност со важечките прописи и по други основи.

На контото 070 — Парични средства за други намени, се водат паричните средства за други намени што се издвоени на посебни сметки кај Службата.

На контото 071 — Пласмани на средствата за други намени се водат пласманите на средствата за други намени.

Член 11

На контото 090 — Трајно неупотребливи основни средства, се водат основните средства што се наоѓаат трајно во употреба и основните средства што нема да се употребуваат подолго од една година. Во рамките на ова konto се водат и расходуваниите основни средства од конечната ликвидација на тие средства.

На контото 091 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства, се водат отписите на трајно неупотребливите основни средства искажани на контото 090, во согласност со важечките прописи.

На контото 092 — Запрени инвестиции, се води вредноста на инвестициите чија изградба, односно изработка е запрена врз основа на одлука на инвеститорот или важечките прописи.

На контото 093 — Сомнителни и спорни побарувања по основ на камати и надомести, се водат побарувањата по кои е поведена постапка кај надлежниот суд заради наплата и побарувањата чија наплата, по оцена на банката, односно на друга финансиска организација е сомнителна.

На контото 094 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по основ на камати и надомести, се води исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања извршена на товар на контото 625 — Отписи на ненаплативи побарувања, односно на товар на контото 295 — Пресметани приходи.

На контото 095 — Сомнителни и спорни побарувања по пласмани, се водат побарувањата по сите видови пласмани (во динари и девизи), по кои е поведена постапка кај надлежниот суд заради наплата и побарувањата чија наплата по оцена на банката, односно на друга финансиска организација, е сомнителна.

На контото 096 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по пласмани, се води исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања извршена на товар на контото 625 — Отписи на ненаплативи побарувања, односно на товар на контото 901 — Фонд на солидарната одговорност.

Ако исправката на вредноста на сомнителните и спорните побарувања не може да се изврши на товар на контото 625, ќе се изврши на товар на контото 057 — Привремено користење на средствата на резервите за отпис на ненаплативи побарувања, односно на товар на контото 068 — Други пласмани на средствата на солидарната одговорност.

На контото 097 — Непокриена загуба, се искажува непокриената загуба искажана во завршната сметка во согласност со важечките прописи, додека не се покрие.

На контото 098 — Покриена загуба од средствата со обврска за враќање, се искажува делот на загубата за кој загубените средства се надоместени од средствата со обврска за враќање. Во овој случај се задолжува ова konto во корист на контото 097.

2. КЛАСА 1: Финансиски и пресметковни средства

Член 12

На контата од групата 10 — Парични средства, се водат паричните средства на жиро-сметката, во

благајната, и на другите сметки на паричните средства.

На контото 100 — Жиро-сметка, се водат паричните средства на жиро-сметката. На ова konto се евидентира вкупниот промет на паричните средства преку жиро-сметката.

На контото 101 — Благајна, се водат паричните средства и се евидентира готовинскиот промет што се врши преку благајната.

На контото 102 — Готовина на народната банка, се водат готовината кај народната банка наменета за пуштање во оптек, готовината повлечена од оптек како одвишок и општествените банкноти и ковани пари што се повлечени од оптек заради уништување.

На контото 103 — Готовина на народната банка кај СОК, се води готовината што како банкина касна резерва се наоѓа кај Службата.

На контото 104 — Депозити на народната банка кај СОК, се водат депозитите што ѝ припаѓаат на народната банка и другите средства на народната банка што се наоѓаат кај Службата.

На контото 108 — Други парични средства, се водат другите парични средства издвоени на посебна сметка кај Службата, како што се, средствата на отворените акредитиви, средствата за исплата на чекови и другите парични средства што не можат да се искажат на други conta од оваа група. Во рамките на ова konto, се водат посебно средствата на отворените акредитиви за инвестиции.

Член 13

На контото 110 — Тековна сметка на СОК кај народната банка за готовина, се водат состојбата и движењето на готовината помеѓу народната банка и Службата. На овој konto се искажуваат во народната банка и готовината што се наоѓа во касите на Службата и на пат и готовината кај поштите и на пат.

На контото 111 — Тековна сметка на платниот промет на народната банка кај СОК, се искажуваат односите помеѓу народната банка и Службата што произлегуваат од учеството на народната банка во директниот платен промет.

Член 14

На контата од групата 12 — Благородни и други метали, се водат благородните и другите метали, што се предмет на работењето на банката.

На контото 120 — Злато, се водат златото, без оглед во каков облик се наоѓа (ковано злато, кршено злато, злато во лостови и сл.) и златото депонирано во странство по разни основи.

На контото од став 2 на овој член се води и непресметаната вредност на златото, чие количество и финост во легура уште не се утврдени, како што се: кршено злато, злато во изработени предмети и злато откупено од производители за кои не е извршена конечна пресметка и сл.

На контото 121 — Други благородни метали, се водат другите благородни метали, како што се платината и сл. без оглед во каков облик се наоѓаат. На ова konto се води и непресметаната вредност на другите благородни метали чие количество и финост во легура уште не се утврдени.

На контото 122 — Други метали, се водат среброто и другите метали, без оглед во кој облик се наоѓаат (ковани сребрени пари, сребро во лостови, или предмети од сребро).

Член 15

На контата од групата 13 — Хартии од вредност — инструменти за плаќање, се водат вредностите на примените чекови, меници, обврзници и други хартии од вредност со кои може да се врши плаќање по пат на пренос или кои можат да се продадат

(есконттираат) по важечките прописи, според називите на одделните conta од оваа група.

На контото 132 — Меници за реесконт, се водат мениците што се откупени од организациите на здружениот труд и од други корисници на општествени средства, а се погодни за реесконт.

На контото 133 — Меници есконтирани, се водат мениците што банката ги откупила од организациите на здружениот труд и од други корисници на општествени средства.

На контото 138 — Други хартии од вредност, се искажуваат хартиите од вредност, со кои може да се врши плаќање по пат на пренос, или кои можат да се продадат (есконттираат) според важечките прописи, освен хартиите од вредност што се водат на контата од групите 04, 05, 06, и 07.

Член 16

На контата од групата 14 — Задолжителни депозити на деловните средства, се водат средствата на задолжителната резерва што банката или друга финансиска организација, во смисла на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покрајини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), е должна да ги издвои на посебна сметка и другите средства што банките или други финансиски организации се должни, по посебни прописи да ги издвојат кај народната банка, а според називите на одделните conta од оваа група.

Член 17

На контата од групата 15 — Побарувања од деловни односи, се водат побарувањата во динари и девизи по основ на камати и надомести, побарувањата по основ на курсни разлики, побарувањата од работни заедници, побарувањата за повеќе платени даноци, придонеси и други давачки од заедничкиот доход, побарувањата во динари и девизи за дадени аванси, како и другите побарувања во динари и девизи, според називите на одделните conta од оваа група.

На контото 154 — Други побарувања, се водат побарувањата од деловните односи во динари што не се опфатени во контата 150, 151, 152 и 153.

На контото 154 се водат и побарувањата настанати по основ на дадени гаранции, авали на меници и дадени овластувања за давање гаранција.

На контото 155 — Дадени аванси, се водат побарувањата по основ на аванси дадени на добавувачите, освен побарувањата по аванси дадени на добавувачите по основ на инвестиции што се водат на контото 011 — Побарувања за аванси по основ на инвестиции.

На контото 157 — Други побарувања во девизи, се водат побарувањата од деловните односи во девизи што не се опфатени на контото 156 — Побарувања во девизи по основ на камати и надомести.

На контото 157 се водат и побарувањата настанати по основ на дадени гаранции, авали на меници и дадени овластувања за давање гаранција.

На контото 158 — Дадени аванси во девизи, се водат побарувањата по основ на аванси дадени на добавувачите, освен побарувањата по аванси дадени на добавувачите по основ на инвестиции што се водат на контото 011.

Член 18

На контата од групата 17 — интерни пресметковни односи, се водат побарувањата од деловни организациони делови на банката, како што се експозитури, агенции, истурени шалтери и претставништва во Југославија и во странство, според називите на одделните conta од оваа група.

Член 19

На контата од групата 18 — Пресметковни односи помеѓу народните банки се водат побарувањата од народните банки за отстапени и пренесени средства од примарната емисија и побарувањата на народната банка од други народни банки по други основи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 20

На контата од групата 19 — Активни временски разграничувања, се водат издатоците што во моментот на настанувањето немаат карактер на расходи, или не го товарат привремено пресметаниот заеднички доход, па се предмет на разграничување. платените обврски од заедничкиот доход што временски се разграничуваат, износите на наплатените приходи и побарувањата во пресметка.

На контото 190 — Камати, се водат однапред платените износи на каматите што во моментот на исплатата немаат карактер на расходи.

На контото 191 — Курсни разлики, се водат износите на курсните разлики што во моментот на настанувањето немаат карактер на расходи, па заради тоа се предмет на разграничување.

На контото 192 — Побарувања во пресметка, се водат побарувањата настанати од работењето на банката или друга финансиска организација, што од оправдани причини, во моментот на настанувањето на деловната промена, не можеле да се искажат на определеното konto на средствата, односно пласманот.

На контото 195 — Наплатени приходи, се водат наплатените износи остварени по основ на учество во заеднички остварениот доход, камати, надомести, и други приходи, како и побарувањата по овој основ обезбедени со инструменти за плаќање со одобрение на соодветното konto од групите на контата 65, 66, 67 и 68.

Ако банката или друга финансиска организација во моментот на настанувањето на должничко-доверителските односи изврши наплата во готово, прими чек или меница, или ако пред настанувањето на должничко-доверителскиот однос изврши наплата, не врши книжења преку контото 195, туку ги задолжува контата 101, 130, 131, односно контото 255 — Примени аванси, со одобрение на соодветното konto на групите од контата 65, 66, 67 и 68.

На контото 198 — Други активни временски разграничувања, се водат износите на другите активни временски разграничувања за кои во оваа група на konta не е предвидено посебно konto.

3. КЛАСА 2: Тековни обврски**Член 21**

На контата од групата 20 — Обврски од приходите, се водат обврските спрема работната заедница за редовната дејност и за посебни намени, обврските за даноци и други давачки од заедничкиот доход и обврските за придонеси од заедничкиот доход, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 22

На контата од групата 21 — Обврски по основ на распределбата на заедничкиот доход, се водат обврските по основ на распределбата на заедничкиот доход на членовите на банката и друга финансиска организација, како и на другите учесници во заедничкиот доход на банката, односно на друга финансиска организација, според називите на одделните konta од оваа група.

На контата од групата 22 — Обврски спрема добавувачите, се водат обврските спрема добавува-

чите за основни обртни средства, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 23

На контата од групата 23 — Обврски по дадени инструменти за плаќање, се водат вредностите на дадените чекови, меници и други инструменти за плаќање со кои може да се врши плаќање по пат на пренос или кои можат да се продадат (есконттираат) во смисла на важечките прописи.

Член 24

На контото 240 — Жиро-сметки на банките кај народната банка, се водат средствата на жиро-сметките на банките и на другите финансиски организации кај народната банка.

На контото 241 — Задолжителна резерва на банките кај народната банка, се водат вклучените средства на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации, што се издвојуваат во смисла на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр 49/76).

На контото 242 — Други депонирани средства на банките кај народната банка, се водат другите депонирани средства што банките и други финансиски организации се должни, согласно со важечките прописи, да ги држат кај народната банка.

Член 25

На контата од групата 25 — Обврски од деловните односи, се водат обврските во динари и девизи по основ на камати и надомести, обврските по основ на курсни разлики, обврските спрема работната заедница, обврските за помалку платени даноци, придонеси и други давачки од заедничкиот доход, обврските во динари и девизи по примени аванси, како и другите обврски во динари и девизи, според називите на одделните konta од оваа група.

На контото 254 — Други обврски, се водат обврските од деловните односи во динари што не се опфатени со контата 250, 251, 252 и 253.

На контото 257 — Други обврски во девизи, се водат обврските од деловните односи во девизи што не се опфатени на контото 256 — Обврски во девизи по основ на камати и надомести.

Член 26

На контата од групата 27 — Интерни пресметковни односи, се водат обврските спрема основните организациони делови на банката, како што се експозитури, агенции, истурени шалтери, и претставништва во Југославија и во странство, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 27

На контата од групата 28 — Пресметковни односи помеѓу народните банки, се водат обврските на народните банки спрема Народната банка на Југославија, за отстапените и пренесените средства од примарната емисија и за обврските на народната банка спрема други народни банки по други основи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 28

На контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања, се искажуваат однапред пресметаните износи на расходите, што неравномерно настануваат, пресметаните износи на обврските од заедничкиот доход што временски се разграничуваат, износите на пресметаните приходи и обврските во пресметка.

На контато 290 — Камати, се водат однапред пресметаните камати, што во моментот на пресметувањето имаат карактер на фактични расходи, како и каматите што во моментот на пресметувањето немаат карактер на приходи, па поради тоа се предмет на разграничување.

На контато 291 — Курсни разлики, се водат износите на курсните разлики што во моментот на пресметувањето немаат карактер на приходи, па поради тоа се предмет на разграничување.

На контато 292 — Обврски во пресметка, се водат обврските настанати од работењето на банката или друга финансиска организација што од оправдани причини, во моментот на настанувањето на деловната промена, не можеле да се искажат на посебното konto на изворот на средствата.

На контато 295 — Пресметани приходи, се водат износите по издадените пресметки и др., по основ на учество во заеднички остварен доход, камати, надомести и други приходи со задолжување на соодветните conta од групата 15.

Банката или друга финансиска организација не врши книжења на контато 295, ако во моментот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос наплатата ја извршила во готово, примила чек или меница, или ако пред настанувањето на должничко-доверителскиот однос ја извршила наплатата. На контато 298 — Други пасивни временски разграничувања, се водат износите на другите пасивни временски разграничувања, за кои во оваа група на conta не е предвидено посебно konto.

На крајот на годината пресметаните износи на контата од групата 29 — Пасивни временски разграничувања, меѓусебно се затвораат со состојбата искажана на соодветните conta од групата 19 — Активни временски разграничувања. Разликата помеѓу одделните активни и пасивни временски разграничувања се книжи на товар на контато 628 — Други расходи, или во корис на контато 688 — Други приходи, ако не се пренесува во наредниот период како транзиторна актива, односно транзиторна пасива, во смисла на важечките прописи.

Разликата помеѓу контато 295 — Пресметани приходи и контато 195 — Наплатени приходи, се пренесува во наредната година на контато 295.

4. КЛАСА 3: Девизни средства и пласмани

Член 29

На контата од групата 30 — Девизни средства и хартии од вредност, се водат ефективните валути, чекови, хартии од вредност во странска валута и другите девизни средства.

На контато 300 — Девизи-ефективни странски пари, се водат состојбата и прометот на ефективните странски пари во Југославија и во странство. Ефективните странски пари на контато 300, се водат според важечкиот курс.

На контато 301 — Чекови, се водат состојбата и прометот на чековите во странска валута во Југославија и на чековите во странска валута пратени од странство. Вредноста на чековите се води според важечкиот курс.

На контато 307 — Хартии во вредност во девизи-инструменти за плаќање, се водат состојбата и прометот на хартиите од вредност во странска валута со кои може да се врши плаќање па пат на пренос или кои можат да се продадат (есконттираат) во смисла на важечките прописи. Вредноста на хартиите од вредност се води според важечкиот курс.

На контато 308 — Други девизни средства, се водат состојбата и прометот на другите девизни сред-

ства, за кои во оваа група на conta не е предвидено посебно konto.

Член 30

На контата од групата 31 — Девизни тековни и посебни сметки, се водат состојбата на девизните средства и извршениот платен промет со странство — на странски кореспонденти по стоковен и нестоковен основ, во конвертибилни девизи или по пат на клиринг.

На контато 310 — Девизни тековни сметки во странство, се водат приливот и одливот и состојбата на конвертибилните девизи по платниот промет со странство.

Книжењата на контато 310 имаат карактер на ностро-сметки, на кои се акумулираат девизните средства на банките кај странските кореспонденти. Диспозициите од овие сметки банките можат, по правило, да ги вршат само во рамките на расположивите средства кај странските кореспонденти.

На контато 312 — Клириншки тековни сметки се водат приливот и одливот и состојбата на девизите остварени по пат на клиринг по стоковен и нестоковен основ, зависно од платната спогодба со односната земја.

На контато 315 — Девизни ностро покриени акредитиви и гаранции, се водат дозначените покријати на странски кореспонденти по девизно ностро покриени акредитиви и по девизно ностро покриени гаранции, во согласност со важечките прописи.

На контато 316 — Клириншки ностро покриени акредитиви и гаранции, се водат дозначените покријати на странски кореспонденти, по клириншки ностро покриени акредитиви и по клириншки ностро покриени гаранции, во согласност со важечките прописи.

На контато 318 — Проодна девизна сметка, се книжат промените настанати во врска со девизното работење, што во моментот на настанувањето не можат да се книжат на соодветните conta.

Член 31

На контата од групата 32 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи, се водат побарувањата по краткорочни кредити во девизи од организациите на здружениот труд и други корисници на општествени средства и од странски лица, чиј рок за враќање е пократок од една година, според називите на одделните conta од оваа група.

На контато 325 — Побарувања по краткорочни кредити во девизи од банки и од други финансиски организации, се водат побарувањата по краткорочни кредити во девизи од банки и од други финансиски организации — освен побарувањата што се водат на соодветните conta од групата 36 — Побарувања од меѓубанкарско работење во девизи. На контато 325 се водат побарувањата по краткорочни кредити во девизи од интерни банки.

Член 32

На контата од групата 33 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност и други пласмани во девизи, се водат побарувањата со рок на втасаност до една година, по основ на пласмани во хартии од вредност во девизи, орочените девизни-средства, издвоените девизни средства и по другите краткорочни пласмани во девизи, според називите на одделните conta од оваа група.

Член 33

На контата од групата 34 — Долгорочни кредити во девизи, се водат побарувањата по долгорочни кредити во девизи од организациите на здружениот труд и други корисници на општествени сред-

ства, и од странски лица, чиј рок за враќање е подолг од една година, според називите на одделните конта од оваа група.

На контото 345 — Побарувања по долгорочни кредити во девизи од банки и други финансиски организации, се водат побарувањата по долгорочни кредити во девизи од банки и други финансиски организации, освен побарувањата што се водат на соодветните конта од групата 36 — Побарувања од меѓубанкарско работење во девизи. На контото 345 се водат и побарувањата по долгорочни кредити во девизи од интерни банки.

Член 34

На контата од групата 35 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност и други пласмани во девизи, се водат побарувањата со рок на втасаност подолг од една година, по основ на пласмани во хартии од вредност во девизи и орочени девизни средства, како и по други долгорочни пласмани во девизи, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 35

На контата од групата 36 — Побарувања од меѓубанкарско работење во девизи, се искажуваат побарувањата во девизи на банките и други финансиски организации од народните банки, побарувањата во девизи помеѓу деловните единици на банката во состав на основната банка, побарувањата во девизи помеѓу основните банки во состав на здружената банка и побарувањата во девизи на основните банки и на здружените банки од банките и други финансиски организации што ги основале во странство. Под краткорочни побарувања во девизи во смисла на овој правилник, се подразбираат побарувањата со рок на втасаност до една година, а под долгорочни побарувања во девизи — побарувањата со рок на втасаност подолг од една година.

Член 36

На контата од групата 38 — Побарувања по работи во девизи од името и за сметка на правни лица и граѓани, се водат побарувањата во девизи настанати по работи што ги врши банката, односно друга финансиска организација од името и за сметка на организациите на здружениот труд и други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 37

Побарувањата по краткорочни пласмани во девизи од банки и други финансиски организации, се искажуваат на соодветните конта од групите 32, 33, 34 и 35 освен побарувањата што се искажуваат на соодветните конта од групата 36.

Побарувањата по краткорочни пласмани од интерните банки, се искажуваат на соодветните конта од групите 32, 33, 34 и 35, како побарувања од банки и други финансиски организации.

5. КЛАСА 4: Краткорочни пласмани

Член 38

На контата од групата 40 — Краткорочни кредити за посебни намени, дадени на ОЗТ од стопанската дејност, се водат побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружениот труд од стопанската дејност за краткорочно кредитирање на селективните намени, според називите на одделните конта од оваа група, чиј рок за враќање е пократок од една година.

Член 39

На контата од групата 41 — Краткорочни кредити за обртни средства, се водат побарувањата по кредитите дадени за обртни средства на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните конта од оваа група, чиј рок за враќање е пократок од една година.

На контото 410 — Краткорочни кредити дадени на ОЗТ — од стопанската дејност, се водат побарувањата по кредитите дадени за обртни средства на организациите на здружениот труд — од стопанската дејност, освен побарувањата по кредитите дадени за краткорочно кредитирање на селективните намени што се искажуваат на соодветните конта од групата 40.

Член 40

На контата од групата 42 — Други краткорочни кредити, се водат побарувањата по кредитите дадени на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните конта од оваа група, чиј рок за враќање е пократок од една година, а кои не се искажани на контата од групите 40 и 41.

Член 41

На контата од групата 43 — Краткорочни пласмани во хартии од вредност, се водат побарувањата со рок на втасаност пократок од една година, по основ на пласмани во хартии од вредност, по основ на орочени средства и по основ на други краткорочни пласмани, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 42

На контата од групата 44 — Здружени средства се водат вредностите на здружените средства што банката, односно друга финансиска организација ги здружила со средства на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, односно вредноста на вложените средства кај странски лица, чиј рок за враќање е пократок од една година, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 43

На контата од групата 45 — Краткорочни кредити за станбено-комунална изградба, се водат побарувањата по кредитите за станбено-комунална изградба дадени на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства и на населението, според називите на одделните конта од оваа група, чиј рок за враќање е пократок од една година.

Член 44

На контата од групата 46 — Краткорочни побарувања од меѓубанкарско работење се искажуваат побарувањата по дадени средства помеѓу деловните единици на банката во рамките на основната банка, побарувањата помеѓу основните банки во рамките на здружената банка, побарувањата на народните банки по краткорочни кредити дадени на банките и други финансиски организации од примарната емисија за краткорочно кредитирање на селективните намени и побарувањата на основните и на здружените банки по дадени средства на банките и други финансиски организации што ги основале во странство, според називите на одделните конта од оваа група, со рок на втасаност пократок од една година.

Член 45

На контата од групата 47 — Санациони краткорочни кредити, се водат побарувањата по кредити-

те дадени за покритие на загуби на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, според називите на одделните konta од оваа група, чиј рок за враќање е пократок од една година.

Член 46

На контата од групата 48 — Краткорочни побарувања по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани, се водат побарувањата настанати по работи што ги врши банката односно друга финансиска организација од името и за сметка на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните konta од оваа група, со рок на втасаност пократок од една година.

Член 47

Побарувањата по краткорочни пласмани од банките и други финансиски организации се искажуваат на соодветните konta од групите на konta 41, 42, 43, 44, 45 и 47, освен побарувањата што се искажуваат на соодветните konta од групата 46.

Побарувањата по краткорочни пласмани од интерните банки се искажуваат на соодветните konta од групите 41, 42, 43, 44, 45 и 47, како побарувања на банки и други финансиски организации.

6. КЛАСА 5: Долгорочни пласмани

Член 48

На контата од групата 50 — Долгорочни кредити за посебни намени дадени на ОЗТ од стопанската дејност, се водат побарувањата по кредити дадени на организациите на здружениот труд од стопанската дејност, за долгорочно кредитирање на селективните намени, според називите на одделните konta од оваа група, чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 49

На контата од групата 51 — Долгорочни кредити за обртни средства се водат побарувањата по кредити дадени за обртни средства на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните konta од оваа група, чиј рок за враќање е подолг од една година.

На контото 510 — Долгорочни кредити дадени на ОЗТ од стопанската дејност, се водат побарувањата по кредитите дадени за обртни средства на организациите на здружениот труд од стопанската дејност, освен побарувањата по кредити дадени за долгорочно кредитирање на селективните намени, што се искажуваат на соодветните konta од групата 50.

Член 50

На контата од групата 52 — Долгорочни кредити за инвестиции во основни средства, се водат побарувањата по кредити за инвестиции дадени на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните konta од оваа група, чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 51

На контата од групата 53 — Долгорочни пласмани во хартии од вредност, се водат побарувањата со рок на втасаност подолг од една година, по основ на пласмани во хартии од вредност, по основ

на орочени средства и по основ на други долгорочни пласмани, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 52

На контата од групата 54 — Здружени и отстапени средства, се водат вредностите на здружените средства, што банката, односно друга финансиска организација ги здружила со средства на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, вредноста на вложените средства кај странски лица, чиј рок за враќање е подолг од една година, како и вредноста на средствата што банката, односно друга финансиска организација ги отстапила без обврски за враќање на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 53

На контата од групата 55 — Долгорочни кредити за станбено-комунална изградба, се водат побарувањата по кредити за станбено-комунална изградба, дадени на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства и на населението, според називите на одделните konta од оваа група, чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 54

На контата од групата 56 — Долгорочни побарувања од меѓубанкарско работење, се искажуваат побарувањата по дадените средства помеѓу деловните единици на банката во рамките на основната банка, побарувањата помеѓу основните банки во рамките на здружената банка, побарувањата на народните банки по долгорочни кредити дадени на банките и други финансиски организации од примарната емисија за долгорочно кредитирање на селективните намени и побарувањата на основните и здружените банки по средствата дадени на банките и други финансиски организации што ги основале во странство, според називите на одделните konta од оваа група, со рок на втасаност подолг од една година.

Член 55

На контата од групата 57 — Санациони долгорочни кредити, се водат побарувањата по кредити дадени за покритие на загуби на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, според називите на одделните konta од оваа група, чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 56

На контата од групата 58 — Долгорочни побарувања по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани, се водат побарувањата настанати по работи што ги врши банката, односно друга финансиска организација од името и за сметка на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните konta од оваа група, со рок на втасаност подолг од една година.

Член 57

Побарувањата по долгорочни пласмани од банките и други финансиски организации, се искажуваат на соодветните konta од групите 51, 52, 53, 54, 55 и 57, освен побарувањата што се искажуваат на соодветните konta од групата 56.

Побарувањата по долгорочни пласмани од интерните банки, се искажуваат на соодветните konta од групите 51, 52, 53, 54, 55 и 57, како побарувања од банки и други финансиски организации.

7. КЛАСА 6: Приходи и расходи**Член 58**

На контата од групата 60 — Камати на примени кредити и други средства, се книжат каматите дадени на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица по основ на примени кредити и други средства, во согласност со важечките прописи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 59

На контата од групата 61 — Материјални расходи и амортизација, се книжат материјалните расходи и амортизацијата сторени во врска со функционалното работење на банката, односно на други финансиски организации, во согласност со важечките прописи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 60

На контата од групата 62 — Други расходи, се книжат другите расходи сторени во врска со функционалното работење на банката, односно на друга финансиска организација, во согласност со важечките прописи, според називите на одделните konta од оваа група.

На контото 628 — Други расходи, се книжат издатоците сторени во врска со функционалното работење на банката, односно на друга финансиска организација, за кои не е предвидено посебно konto во групата на контата 62.

Член 61

На контата од група 63 — Средства за работната заедница, даноци, придонеси и други давачки, се книжат средствата што банката, односно друга финансиска организација, ги издвојува од остварените приходи за работната заедница, и даноците, придонесите и другите давачки што банката и друга финансиска организација ги плаќа од остварениот заеднички доход во согласност со важечките прописи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 62

На контата од групата 65 — Приходи по основ на учество во заеднички остварениот доход, се искажуваат приходите што банката, односно друга финансиска организација ги остварила по основ на средства здружени со средства на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, и по основ на заедничко вложување на средства во странство, според називите на одделните konta од оваа група, а на начинот утврден со самоуправната спогодба за здружување на средства, односно со договорот за заедничко вложување на средства во странство.

Член 63

На контата од групата 66 — Камати на дадени кредити, се искажуваат приходите, што банката, односно друга финансиска организација ги остварила по основ на камати на дадени кредити на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, во согласност со важечките прописи според називите на одделните konta од оваа група.

Член 64

На контата од групата 67 — Надомести за вршење на банкарски услуги, се искажуваат приходите што банката, односно друга финансиска организација ги остварила по основ на вршење на банкарски услуги на организациите на здружениот

труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, во согласност со важечките прописи, според називите на одделните konta од оваа група.

Член 65

На контата од групата 68 — Други приходи, се искажуваат приходите што не можат да се искажат на контата од групите 65, 66 и 67, според називите на одделните konta од оваа група, а во согласност со важечките прописи.

Член 66

Контото 690 — Распоред на приходите и расходите, на крајот на пресметковниот период, односно на крајот на годината, се задолжува за разликата помеѓу приходот и расходот во корист на контото 695 — Заеднички доход, односно се одобрува за разликата помеѓу расходот и приходот на товар на контото 698 — Загуба. На крајот на годината, состојбите искажани на контата од групите 61, 62 и 63, се пренесуваат на товар на ова konto, а состојбите искажани на контата од групите 65, 66, 67 и 68 — во корист на ова konto.

Контото 696 — Распределба на заедничкиот доход, на крајот на годината, се задолжува за износот на остварениот заеднички доход во корист на соодветните konta од групата 21 — Обврски по основ на распределбата на заедничкиот доход, во согласност со самоуправната спогодба за здружување во банката, односно на друга финансиска организација, со нејзините самоуправни општи акти и со законот.

На контото 699 — Покритие на загуба, на крајот на годината му се одобрува износот на непокриената загуба на товар на контото 097 — Непокриена загуба.

8. КЛАСА 7: Извори на девизни средства**Член 67**

На контата од групата 70 — Депозити по видување во девизи на домашни банки и странски лица се водат девизните средства на домашните банки и на други финансиски организации, на странски банки и на други финансиски организации, на мешовити друштва во странство, на банки и други финансиски организации основани во странство од домашни банки, лоро покриените акредитиви и гаранции и другите депозити по видување во девизи на странски лица, според називите на одделните konta од оваа група. Книжењето и користењето на девизните средства, на контата од оваа група, се врши согласно со одредбите од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

На контото 704 — Девизни лоро покриени акредитиви и гаранции, се водат примените покријта од странски кореспонденти за отворени акредитиви и дадени гаранции во корист на домашни корисници во конвертибилни валути. При поднесувањето на потребните исправи од страна на домашни корисници, се задолжува контото 704, со одобрение на домашниот корисник на соодветните вредности на кои гласат исправите, согласно со важечките прописи.

На контото 705 — Клириншки лоро покриени акредитиви и гаранции, се водат примените покријта од странски кореспонденти за отворени акредитиви и дадени гаранции во корист на домашни корисници во клириншки валути. При поднесувањето на посебните исправи од страна на домашни корисници, се задолжува контото 705, со одобрение на домашниот корисник на соодветните вредности на кои гласат исправите, согласно со важечките прописи.

На контото 708 — Други депозити по видување во девизи на странски лица, се водат другите депонирани средства на странски лица по видување, за кои во оваа група на контата не е предвидено посебно konto.

Член 68

На контата од групата 71 — Депозити по видување во девизи на ОЗТ од стопанската дејност, се водат девизните средства на редовните и посебните девизни сметки на организациите на здружениот труд од стопанската дејност, на девизните сметки на претпријатија, погоми и единици во странство и на другите девизни средства по видување на организациите на здружениот труд од стопанската дејност, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 69

На контата од групата 72 — Депозити по видување во девизи на други корисници, се водат девизните средства на девизните сметки на други корисници на општествени средства, на девизните сметки на населението, и другите депозити, по видување во девизи на населението, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 70

На контата од групата 73 — Други депозити по видување и други обврски во девизи, се водат обврските по другите депозити по видување во девизи, според називите на одделните контата од оваа група, а кои не се искажани на контата од групите 70, 71 и 72.

Член 71

На контата од групата 74 — Краткорочни орочени депозити во девизи, се водат обврските по депозитите во девизи на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните контата од оваа група, чиј рок за враќање е пократок од една година.

Член 72

На контата од групата 75 — Обврски по краткорочни кредити и други обврски во девизи, се водат обврските по кредити во девизи, чиј рок за враќање е пократок од една година и обврските во девизи по сите основи со рок на втасаност пократок од една година помеѓу деловните единици на банката во состав на основната банка и основните банки во состав на здружената банка, како и обврските во девизи по сите основи на основните и здружените банки спрема банките и другите финансиски организации што ги основале во странство, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 73

На контата од групата 76 — Долгорочни депозити во девизи, се водат обврските по депозити во девизи на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните контата од оваа група, чиј рок за враќање е подолг од една година.

Член 74

На контата од групата 77 — Обврски по долгорочни кредити и други обврски во девизи, се водат обврските по кредити во девизи, чиј рок за враќање е подолг од една година и обврските во девизи по сите основи, со рок на втасаност подолг од една година помеѓу деловните единици на банката во рамките на основната банка и основните банки во рамките на здружената банка, како и обврските во

девизи по сите основи на основните и на здружените банки, спрема банките и другите финансиски организации што ги основале во странство, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 75

На контата од групата 78 — Обврски по работи во девизи од името и за сметка на правни лица и граѓани, се водат обврските во девизи настанати по работи што ги врши банката, односно друга финансиска организација од името и за сметка на организациите на здружениот труд и на други корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 76

Обврските по орочени депозити во девизи на банките и на други финансиски организации, се искажуваат на соодветните контата од групите 74 и 76, освен обврските по овие основи што се искажуваат на соодветните контата од групите 75 и 77.

Обврските по изворите на девизните средства спрема интерните банки, се искажуваат на соодветните контата од групите 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 77, како обврски спрема банките и другите финансиски организации.

9. КЛАСА 8: Извори на краткорочни средства

Член 77

На контата од групата 80 — Депозити на жиро-сметките, се водат средствата на жиро-сметките на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства, на жиро и на тековните сметки на населението и на жиро-сметките на странски лица, со кои е склучен договор за депонирање на тие средства, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 78

На контата од групата 81 — Депозити на сметките на заедничката потрошувачка, се водат средствата на сметките на заедничката потрошувачка на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства, со кои е склучен договор за депонирање на тие средства, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 79

На контата од групата 82 — Други депозити по видување, се водат средствата на другите депозити по видување на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, со кои е склучен договор за депонирање на тие средства, според називите на одделните контата од оваа група, а кои не се искажани на контата од групите 80 и 81.

Член 80

На контата од групата 83 — Краткорочни обврски по издадени хартии од вредност, се искажуваат обврските со рок на втасаност пократок од една година, по основ на издадени хартии од вредност според називите на одделните контата од оваа група.

Член 81

На контата од групата 84 — Обврски по краткорочни кредити, се водат обврските по кредитите чиј рок за враќање е пократок од една година, според називите на одделните контата од оваа група.

Член 82

На контата од групата 85 — Здружени средства, се искажуваат обврските по основ на здружени

средства, спрема организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства и спрема населението, како и обврските по основ на вложени средства спрема странски лица, според називите на одделните конта од оваа група, а чиј рок за враќање е пократок од една година.

Член 83

На контата од групата 86 — Краткорочни обврски од меѓубанкарско работење, се искажуваат обврските по примените средства помеѓу деловните единици на банката во рамките на основната банка, помеѓу основните банки во рамките на здружената банка, обврските спрема народните банки по краткорочните кредити примени од примарната емисија за краткорочно кредитирање на селективните намени и обврските на основните и на здружените банки по средствата примени од банките и другите финансиски организации што ги основале во странство, според називите на одделните конта од оваа група, со рок на втасаност пократок од една година.

Член 84

На контата од групата 87 — Орочени депозити, се искажуваат обврските по депозитите на организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните конта од оваа група, со рок на втасаност подолг од една година.

Член 85

На контата од групата 88 — Краткорочни обврски по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани, се искажуваат обврските настанати по работи што ги врши банката односно друга финансиска организација од името и за сметка на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните конта од оваа група со рок на втасаност пократок од една година.

Член 86

Краткорочните обврски спрема банките и други финансиски организации, се искажуваат на соодветните конта од групите 83, 84, 85 и 87, освен обврските што се искажуваат на соодветните конта од групата 86.

Краткорочните обврски спрема интерните банки се искажуваат на соодветните конта од групите 83, 84, 85 и 87, како обврски спрема банките и другите финансиски организации.

10. КЛАСА 9: Извори на долгорочни средства

Член 87

На контата од групата 90 — Фондови, се искажува состојбата на фондовите, што банките и другите финансиски организации ги формираат врз основа на самоуправната спогодба за здружување во банка, односно во друга финансиска организација, нејзиниот статут и законот, според називите на одделните конта од оваа група.

Состојбата на фондовите се води на име на членовите на банката, односно на другата финансиска организација.

На контото 908 — Други фондови, се искажува состојбата на другите фондови, за кои во оваа група на контата не е предвидено посебно konto.

На контото 908 се искажуваат и состојбите на фондот на основачите, на посебниот резервен фонд

и на деловниот фонд на банките и на другите финансиски организации што не се користени за формирање на фонд на основните средства, на фонд на солидарната одговорност и на резервен фонд.

Член 88

На контата од групата 91 — Здружени средства се искажуваат обврските на банката и на друга финансиска организација, спрема организациите на здружениот труд, односно други корисници на општествени средства, по основ на здружени средства а чиј рок за враќање е подолг од една година.

На контата од групата 91 се искажуваат и обврските на банката и на друга финансиска организација спрема населението по основ на здружени средства, како и спрема странски лица за вложени средства.

Износите на обврските за здружените средства се искажуваат според називите на одделните конта од групата 91.

Член 89

На контата од групата 92 — Долгорочни депозити, се искажуваат обврските по депозитите на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните конта од оваа група, со рок на втасаност подолг од една година.

Член 90

На контата од групата 93 — Долгорочни обврски по издадени хартии од вредност, се искажуваат обврските со рок на втасаност подолг од една година, по основ на издадени хартии од вредност, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 91

На контата од групата 94 — Обврски по долгорочни кредити, се водат обврските по кредитите, чиј рок за враќање е подолг од една година, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 92

На контата од групата 95 — Долгорочни обврски по примени средства за станбено-комунална изградба, се искажуваат обврските по примените средства за станбено-комунална изградба, со рок на втасаност подолг од една година, според називите на одделните конта од оваа група.

Член 93

На контата од групата 96 — Долгорочни обврски од меѓубанкарско работење, се искажуваат обврските по примените средства помеѓу деловните единици на банката во рамките на основната банка, помеѓу основните банки во рамките на здружената банка, обврските спрема народните банки по долгорочни кредити примени од примарната емисија за долгорочно кредитирање на селективните намени и по други долгорочни кредити и обврски на основните и на здружените банки по средствата примени од банките и од другите финансиски организации што ги основале во странство, според називите на одделните конта од оваа група, со рок на втасаност подолг од една година.

Член 94

На контата од групата 97 — Други долгорочни обврски, се искажуваат обврските за изработените банкноти и ковани пари, обврските за отстапените средства без обврска за враќање и другите обврски со рок на втасаност подолг од една година, според називите на одделните конта од оваа група.

На контото 978 — Други долгорочни обврски, се искажуваат другите обврски, со рок на втасаност подолг од една година, што не можат да се искажат на соодветните konta од групите 91, 92, 93, 94, 95 и 96.

Член 95

На контата од групата 98 — Долгорочни обврски по работи од името и за сметка на правни лица и граѓани, се искажуваат обврските настанати по работи што ги врши банката, односно друга финансиска организација од името и за сметка на организациите на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства, на населението и на странски лица, според називите на одделните konta од оваа група, со рок на втасаност подолг од една година.

Член 96

Долгорочните обврски спрема банките и други финансиски организации, се искажуваат на соодветните konta од групите 91, 92, 93, 94, и 95, освен обврските што се искажуваат на контата од групата 94.

Долгорочните обврски спрема интерните банки, се искажуваат на соодветните konta од групите 91, 92, 93, 94, и 95, како обврски спрема банките и други финансиски организации.

Член 97

Побарувањата од работните заедници и обврските спрема работните заедници, се искажуваат во рамките на оној сектор, во рамките на кој се искажуваат побарувањата и обврските од, односно спрема организациите на здружениот труд и другите корисници на општествени средства, во чиј состав е работната заедница.

Член 98

Интерните банки ги искажуваат средствата и изворите на средствата, промените на средствата и на изворите на средствата, приходите и расходите, заедничкиот доход и распределбата на заедничкиот доход, според содржината на одделните konta пропишани со чл. 3 до 96, ако со овој правилник не е определено поинаку.

Член 99

Интерната банка ги води, во рамките на контото 108 — Други парични средства, посебно средствата на издвоената сметка кај Службата за приспособување на приходи (заеднички приходи на реализацијата), а во рамките на контото 318 — проодна девизна сметка, посебно девизните средства на издвоената девизна сметка кај основната банка, за приспособување на приходот (заеднички приход — реализацијата).

Член 100

Интерната банка ги искажува обврските по основ на здружени средства спрема членовите на интерна банка на контата од групите 85 и 91, зависно од рокот на враќање, според називите на одделните konta од овие групи.

Член 101

Интерната банка ги искажува обврските по кредитите добиени од банките и други корисници на општествени средства што им ги дава на своите членови на контата од групите 84 и 94 зависно од рокот за враќање, според називите на одделните konta од овие групи.

Член 102

Пресметката на плаќање што интерната банка ги врши за сметка на своите членови врз основа на

интерни инструменти за обезбедување на плаќањето по пат на пресметување на меѓусебните обврски и побарувања на членовите на интерната банка преку нивните интерни сметки, се искажува преку контото 138 — Други хартии од вредност, односно контото 238 — Дадени други инструменти за плаќање.

Член 103

Наплатувањето на заедничкиот приход и неговото пренесување од името и за сметка на своите членови интерната банка ги искажува на контата од групите 88 и 98, зависно од рокот на втасаноста, според називите на одделните konta од овие групи.

Член 104

Плаќањето на обврските од името и за сметка на своите членови, интерната банка го искажува на контата од групите 48 и 58 односно на контата од групите 88 и 98, ако средствата за исплата на тие обврски се ставени на располагање зависно од рокот на втасаноста, според називите од одделните konta од овие групи.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 105

Банката, односно другата финансиска организација може да одлучи да не врши прекнижување од старите на нови konta чија содржина е иста, во кој случај само ќе ги усогласи називите и броевите на контата.

Член 106

Споредбениот преглед на контата по Контниот план за банките и на контата по посебниот Основен контен план за банките, е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 107

Основните банки и здружените банки, ги применуваат одредбите од овој правилник и за банките и другите финансиски организации што ги основале во странство.

Одредбите од овој правилник, се применуваат и на банките и на другите финансиски организации во основање.

Член 108

Банките и другите финансиски организации, ќе го усогласат водењето на книговодството со одредбите од овој правилник, најдоцна до 30 јуни 1977 година.

Член 109

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Упатството за содржината на одделните konta во основниот контен план за банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/69 и 47/69).

Член 110

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 1-4731/1

30 април 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Божидар Гадуновиќ, с. р.

СПОРЕДБЕН ПРЕСЛЕД НА КОНТАТА ПО КОНТ-
НИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ И НА КОНТАТА ПО
ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

На контата по Контанот план за банките	Од контата по Ос- новниот контен план за банките	Објасние
1	2	3
000	000	
002	002	
003	003	
006	дел 008	
007	дел 008	
008	дел 008	
010	дел 030	
011	дел 030	
012	дел 030 и дел 036	
013	031	
014	дел 032	
015	дел 032	
016	дел 032	
022	дел 028	
023	023	
026	дел 028	
027	дел 028	
028	дел 028	
030	дел 090 и дел 091	
031	дел 091	
032	дел 091	
033	дел 092	
034	дел 173	
035	дел 173	
037		
038	дел 090	
040	дел 036	
041	дел 036	
042	дел 036	
043	дел 036	
050	дел 102	
051	дел 102	
052	дел 102 и дел 580	
053	дел 102	
054		
055	дел 102	
056	дел 102	
057	дел 102	
058		
060		
061		
068		
070	070	
071	076, 653 и делови од контата 651 и 652	
090	010	
091	027	
092	033	
093	делови од контата 126, 360, 361, 370, 371,	

1	2	3
094	дел 129	380, 381, 509, 519, 529, 539, 540, 660, 661 и 677
095	делови од контата	126, 360, 361, 370, 371, 380, 381, 509, 519, 529, 539, 540, 660, 661 и 677
096	дел 129	
097	дел 165	
098	дел 165	
100	100	
101	дел 101	
102	104	
103	дел 101	
104	107	
108	680, 681, 690, 691 и дел 109	
110	105	
111	106	
120	110	
121	111	
122	112	
130		
131	дел 109	
132	дел 109	
133	дел 109	
134	дел 650	
135	дел 650	
138		
141	дел 103	
142	дел 103	
150	581, дел 121 и дел од класата 6	За камата и надомест
151	делови од контата	121, 122 и 179
153		
154	120, 125 и делови од контата	122, 502 и 651
155		
156	дел од класата 3	За камата и надомест
157	дел 307 и дел 309	
158		
170	дел 160 и дел 165	
171	дел 308	
180	545	
181	дел 160	
190	дел 580, дел 658	
191		
192	дел 122 и дел 309	
195		
198	190, дел 580 и дел 658	
200	дел 165	
201		
202	дел од групата 23 и дел од групата 24	

1	2	3
203	дел од групата 23 и дел од групата 24	
210		
211		
212		
213		
215		
216		
217		
218		
220	220	
221	221	
222	дел 222	
223	дел 222	
230	дел 225, дел 715	
231	дел 225	
236	дел 225, дел 715 и дел 729	
240	700	
241	702	
242	701 и дел 703	
250	232	
251	делови од контата 121, 122 и 279	
252	дел 165	
253		
254	201, дел 122 и дел 729	
255		
256	дел од класата 3	
257	дел 310 и дел 309	
258		
270	дел 160 и дел 165	
271	дел 308	
280	745	
281	дел 160	
290	делови од контата 530, 531, 580 и 658	
291		
292	дел 122 и дел 309	
295		
298	290, дел 580 и дел 658	
300	дел 300	
301	дел 300	
307	дел 303	
308		
310	дел 310	
311	дел 301	
312	дел 311	
315	дел 315	
316	дел 315	
318	дел 301	
320	дел 307 и дел 370	
321		
322		
323		
324		
325	дел 380	
326		
328	дел 360	

За обврски по основ на
камата и надомест

1	2	3
330	303	
331	дел 303 и дел 332	
332	дел 303 и дел 310	
333	дел 303	
334	дел 303	
335	дел 332	
337	дел 303	
338	дел 303	
340	дел 371	
341		
342		
343		
344		
345	дел 381	
346		
348	дел 361	
350	дел 303	
351	дел 303	
352	дел 303	
354	дел 303	
355	дел 332	
357	дел 303	
358	дел 303	
360		
361	дел 308	
362	дел 308	
363	дел 308	
365		
366	дел 308	
367	дел 308 и дел 381	
368	дел 308	
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
400	дел 500 и дел 502	
401	дел 500	
402	дел 501	
403	дел 502	
404	дел 501 и дел 502	
405	дел 608	
406	дел 501 и дел 502	
408	дел 500	
410	делови од контата 500, 501, 502	
411	дел 520	
412	дел 520	
413	дел 520	
414	дел 511	
415	дел 542	
416	дел 520 и дел 515	
417	дел 531	
418	дел 520	
420	дел 502	
421	дел 520	
422	дел 520	
423	дел 520	
424	510 и дел 511	
425	дел 542	
426	дел 515 и дел 520	
427	дел 530	
428	дел 520	

1	2	3
430		
431		
432		
433		
434	дел 650	
435		
436		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
448		
450		На контата 450 до 457 од
451		соодветните конта од
452		групите 62 и 63 и на
453		контото 674 краткороч-
454		ни кредити, според на-
455		зивите на одделните
456		конта, освен кредитите
457		дадени од средствата на
		посебниот кредитен
		фонд за станбено-кому-
		нална изградба
460	делови од	
	контата	
	160, 165 и 542	
461	делови од	
	контата	
	160, 165 и 542	
462	дел 540	
463	дел 540	
464	дел 540	
465	дел 540	
466	дел 540	
467	дел 540	
468		
470	дел 502	
471	дел 520	
472	дел 520	
473	дел 520	
475	дел 520	
476	515 и дел 520	
480		На контата 480 до 488
481		од соодветните конта
482		од групите 62, 63, 64,
483		65, 66 и 67 краткорочни
484		пласмани дадени од
485		средствата на посебниот
486		кредитен фонд за ста-
487		нбено-комунална из-
488		градба, како и на соод-
		ветните конта од групи-
		те 68 и 69 краткорочни
		пласмани дадени од
		името и за сметка на
		општествени правни ли-
		ца, а според називите
		на одделните конта
500	дел 609 и дел 500	
501	дел 609	
502	дел 502	
503	делови од	
	контата	
	608 и 671	
504	дел 607 и дел 609	
505	делови од	
	контата	
	607, 609 и 671	

1	2	3
506	504	
507	дел 502, дел 620 и	
	дел 674	
508	дел 501 и дел 502	
510	503, 505, 605, 606 и	
	делови од	
	контата	
	500, 501, 502,	
	608, 609 и 671	
511	дел 614, дел 672 и	
	дел 520	
512	дел 614, дел 672 и	
	дел 520	
513	дел 614, дел 672 и	
	дел 520	
514	610 и	
	делови од	
	контата	
	510, 511, 611 и 672	
515	делови од	
	контата	
	542, 640, 641, 642 и	
	643	
516	515, 612 и	
	делови од	
	контата	
	614, 672 и 520	
517	дел 530	
518		
520	506, 600, 601, 670 и	
	дел 609	
521	дел 614 и дел 672	
522	дел 614 и дел 672	
523	дел 614 и дел 672	
524	дел 611 и дел 672	
525		На контото 525 од соод-
		ветните конта од клас-
		сата 6 за основните
		средства на банката
526	дел 614 и дел 672	
527	615, 616 и 673 и	
	дел 531	
528		
530	дел 650	
531	дел 650	
532	дел 650	
533	дел 650	
534	дел 650	
535	дел 650	
536	дел 650	
540	дел 124 и дел 505	
541		
542		
543		
544	дел 510 и дел 511	
545	дел 124 и дел 652	
546		
548		
550		На контата 550 до 557
551		од соодветните конта од
552		групите 62 и 63 и на
553		контото 674 долгорочни
554		кредити, а според на-
555		зивите на одделните
556		конта, освен кредитите
557		дадени од средствата на
		посебниот кредитен
		фонд за станбено-кому-

1	2	3	1	2	3
		нална изградба и кредитите за производство на станови за пазарот	633	дел од групата 14, 45 и 80	
560	делови од контатата 160, 165, 640, 641, 642 и 643		650	дел 821 и дел 822	
561	делови од контатата 160, 165, 640, 641, 642, 643 и 676		651	дел 821 и дел 822	
562	дел 540		652	дел 821 и дел 822	
563	дел 541		658	дел 821 и дел 822	
564	дел 540		660	дел 810 и дел 812	
567	дел 540 и дел 541		661	дел 810 и дел 812	
568			662	дел 810 и дел 812	
			663	дел 810 и дел 812	
			664	дел 810 и дел 812	
			665	дел 810 и дел 812	
			666	дел 810 и дел 812	
			667	дел 810 и дел 812	
			668	дел 810 и дел 812	
570	дел 609 и дел 671		670	дел 811	
571			671	дел 811	
572			672	дел 811	
573			673	дел 811	
575			674	дел 811	
576			675	дел 811	
			676	дел 811	
			677	дел 811	
			678	дел 811	
580		На контатата 580 до 588 од соодветните конта од групите 62, 63, 64, 65, 66 и 67 долгорочни пласмани дадени од средствата на посебниот кредитен фонд за станбено-комунална изградба, како и од соодветните конта од групите 68 и 69 долгорочни пласмани дадени од името и за сметка на општествени правни лица, а според називите на одделните конта	680	830	
581			686	дел 814	
582			688	делови од контатата 814, 815 и 822	
583					
584			690		
585			695		
586			696		
587			698		
588			699		
600	дел 800		700	дел 301	
601	дел 800		701	дел 310	
602	дел 800		702	дел 332	
603	дел 800		703	дел 321	
604	дел 800		704	дел 316	
605	дел 800		705	дел 316	
606	дел 800		706	дел 310 и дел 311	
607	дел 800		708	дел 324	
608	дел 800				
610	400 и 401		710	дел 320	
611	дел 402		711	дел 320 и дел 324	
612	дел 403		712	дел 320	
613	дел 402		713	дел 320	
614	дел 402		714	дел 320	
615	420		715	дел 320	
618	408		716	дел 320	
			717	дел 320	
			718	дел 320	
			719	дел 309 и дел 320	
620	дел 803		720	дел 309 и дел 320	
621	дел 803		721	дел 309 и дел 320	
622	дел 805		722	дел 309 и дел 320	
623	дел 805		723	дел 309	
624	дел 805		726	дел 309 и дел 320	
625	804		727	дел 322	
626	дел 805				
627			730	323	
628	806 и делови од контатата 453, 454 и 805		731	дел 324	
			732	326	
			733	325	
			738		
630	дел 805		740	дел 321	
631			741	дел 321	
632	801 и дел од групата 13 и 14		742		
			743		
			744		

1	2	3
745		
746		
747	дел 322	
748	дел 324	
750	дел 335	
751	дел 335	
752	365	
753	375	
754		
755	дел 308	
756	дел 308	
757	дел 308	
760	дел 321	
761	дел 321	
762		
763		
764		
765		
766		
767	дел 322	
768	дел 324	
770	дел 366	
771	дел 386	
772	366	
773	376	
774		
775	дел 308	
776	дел 308 и дел 386	
777	дел 308	
780		
781		
782		
783		
784		
785		
786		
787		
788		
800	дел 710 и дел 714	
801	дел 710 и дел 712	
802	дел 714	
803	дел 714	
804	дел 711 и дел 712	
805	дел 710	
806	делови од контата 712, 713, 714 и 715	
807	дел 715 и дел 720	
808	делови од контата 310, 311 и 716	
810	дел 710 и дел 714	
811	дел 714	
812	дел 714	
813	дел 714	
814	дел 711 и дел 712	
815	дел 714	
816	дел 713 и дел 714	
820	делови од контата 703, 710, 722, 729, 730, 739 и 782	
821	делови од контата 710, 730, 739 и 782	
822	делови од контата 710, 728, 730, 734, 739 и 782	

1	2	3
823	делови од контата 710, 730, 734, 739 и 782	
824	делови од контата 710, 729, 730, 731, 732, 739 и 782,	
825	делови од контата 703, 710, 721, 730, 734, 739 и 782	
826	делови од контата 710, 729, 730, 734, 739 и 782	
827	дел 715, дел 720 и дел 729	
828	330, 736, 737 и дел 716	
830		
831		
832		
833		
834	дел 727	
835		
836		
837		
838		
840		
841		
842		
843		
844	дел 742	
845		
846		
848		
850		
851		
852		
853		
854		
855		
856		
857		
858		
860	делови од контата 160, 165 и 742	
861	делови од контата 160, 165 и 742	
862	дел 740	
863	дел 740	
864	дел 740	
865	дел 740	
866	дел 740	
867	дел 740	
868		
870	дел 726	
871	дел 726	
872	дел 726	
873	дел 726	
874	дел 726	
875	дел 726	
876	дел 726	
877	725 и дел 726	
878	дел 726	
880		
881		
882		

1	2	3
883		
884		
885		
886		
887		
888		
900	900 и 901	
901		
902	752	
908	750 и 970	
910	дел 782	
911		
912		
913		
914		
915		
916		
917		
918		
920	761 и дел 766 и дел 791	
921	дел 766	
922	дел 766	
923	дел 766	
924	дел 766	
925	дел 760, дел 766 и дел 790	
926	762 и дел 766	
927	дел 760 и дел 766	
928	дел 766	
930	дел 767 и дел 768	
931	дел 767 и дел 768	
932	дел 767 и дел 768	
933	дел 767 и дел 768	
934	дел 767 и дел 768	
935	дел 767 и дел 768	
936	дел 767 и дел 768	
937	дел 767 и дел 768	
938	дел 767 и дел 768	
940	дел 773	
941	дел 773	
942		
943		
944	771	
945	дел 772 и дел 770	
946	дел 772	
948		
950	дел 775, дел 783, дел 793 и дел 791	
951	дел 775, дел 783 и дел 793	
952	дел 783 и дел 793	
953	дел 783 и дел 793	
954	дел 775, дел 783 и дел 793	
955	дел 775, дел 783 и дел 793	
956	дел 783 и дел 793	
957	дел 783	
960	дел 160, дел 165 и дел 770	
961	дел 160, дел 165, дел 770	
962	дел 740	
963	дел 770	
964	дел 740, дел 775	
965	дел 740 и дел 770	
966	дел 160, дел 165 и дел 775	
967	дел 160, дел 165 и дел 775	

1	2	3
970	708	
975		
978	780, 902, 904, 905, 908 и делови од контото 766	
980		На контата 980 до 988
981		од контата 751, 794, 798
982		и 799, според називите на одделните контата
983		
984		
985		
986		
987		
988		
990-994	990-994	
995-999	995-999	

329.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LA REPUBBLICA“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „La Repubblica“ бр. 82 од 13 април 1977 година, што излегува на италијански јазик во Рим, Италија.

Бр. 650-1-12/299
5 мај 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи
Драшко Јуришиќ, с. р.

330.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLIŠKI GLAS“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Katoliški glas“, бр. 14, 15, 16 и 17 од 1977 година, што излегува на словенечки јазик во Горица, Италија.

Бр. 650-2-47/6
5 мај 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

331.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

Сојузниот комитет за земјоделство од 1 март 1976 година до 15 април 1977 година издаде дозволи за пуштање во внатрешниот промет на следните средства за заштита на растенијата:

Ред. број	НАЗИВ НА СРЕДСТВАТА	НАЗИВ НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ	Дозвола на Сојузниот комитет за земјоделство
1	2	3	4
1	ACREX EC-30	F. Joh. Kwizda G.m.b.H Wien, Австрија, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, ТОЗД „Кемоинвест“ — Љубљана	Привремена дозвола бр. 872/2 од 13 април 1977 година
2	ACTELLIC-50	I.C.I. Plant Protection Ltd. — Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува „Интерекспорт“ ООУР застапување иностраних фирми — Белград	Бр. 565/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 669/6 од 28 април 1975 година, објавена под редниот број 2 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)
3	AMEPIN	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“ Раче при Марибору	Бр. 554/1 од 31 јануари 1977 година.
4	ANITEN-DS	Celamerck G m b H & SO. — Ingelheim/Rh, BRD, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, ТОЗД „Кемоинвест“ — Љубљана	Бр. 596/1 од 31 јануари 1977 година.
5	ANITEN — MPD	Celamerck G m b H & SO. — Ingelheim/Rh, BRD, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, ТОЗД „Кемоинвест“ — Љубљана	Бр. 597/1 од 31 јануари 1977 година.
6	ANTRACOL-6% прашиво	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“ Раче при Марибору	Бр. 550/1 од 31 јануари 1977 година.
7	APROPIN	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“ Раче при Марибору	Бр. 555/1 од 31 јануари 1977 година.
8	AVENGE 200-E	American Cyanamid Company, New Jersey, USA, кого во Југославија го застапува „Зорка“, хемијска индустрија — Шабац	Бр. 534/1 од 31 јануари 1977 година.
9	BAKRENI ANTRACOL	Bayer A.G. — Leverkusen BRD, кого во Југославија го застапува „Bayer — Pharma Југославија“, Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 367/7 од 29 септември 1976 година
10	BAKROCID S-25	Хемијска индустрија „Жупа“ — Крушевац	Бр. 1193/3 од 24 март 1977 година.
11	BAVISTIN	Badische Anilin & Soda Fabrik A.G. Ludwigshafen/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Прогрес“ предузеће за меѓународну трговину и застапување иностраних фирми ООУР Hemotex — IV робна дирекција — Белград	Привремена дозвола, бр. 1212/2 од 12 март 1976 година.
12	BENOMIL WP-50	Хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац	Бр. 291/5 од 11 април 1977 година.
13	BETANAL AM-11	Schering A.G. Berlin, BRD, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ ТОЗД „Кемоинвест“ — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 1211/3 од 21 април 1976 година
14	BRUMOLIN — ПРАХ	Ontsmettingsbedrijf J. Olischlagor B. V. Maastrit, Holandiја, кого во Југославија го застапува хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац	Бр. 533/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство бр. 5590.2 од

1	2	3	4
15 CARAGARD ^(R) COMBI A 5 G	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, извоз-увоз, сервис и консигнације — Љубљана	5 декември 1975 година, објавена под реден број 12 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/76)	Привремена дозвола бр. 1733/2 од 19 април 1976 година.
16 CARAGARD ^(R) COMBI 500 — текући	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, извоз-увоз, сервис и консигнације — Љубљана	Бр. 541/1 од 31 јануари 1977 година.	
17 CIRAM S-75 ЖУПА	Хемијска индустрија „Жупа“ — Крушевац	Бр. 44/5 од 24 март 1977 година	
18 COBEX	Borax Consolidated Limited — Лондон, Англија, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „Chromos-Katran-Kutrilin“ — Загреб	Бр. 579/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува да важи дозволата од Сојузниот комитет за земјоделство бр. 6214/1 од 25 декември 1975 година, објавена под реден број 15 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 20/76)	Бр. 592/1 од 31 јануари 1977 година.
19 COLLOIDOX	Mechema Ltd. — London, Англија, кого во Југославија го застапува „Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	Бр. 542/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство бр. 756/10 од 19 август 1974 година, објавена под реден број 17 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	Бр. 567/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство бр. 564/2 од 12 февруари 1976 година, објавена под реден број 17 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/76)
20 COTOFOR ^(R) 80	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, застапства извоз-увоз, сервис и консигнације — Љубљана	Бр. 570/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на дозволата од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 6202/1 од 25 декември 1975 година, објавена под реден број 18 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/76)	Привремена дозвола, бр. 1403/1 од 1 април 1977 година
21 CUPROSAN	Dr. R. Magg, Chemische fabrik — Dilsdorf, Швајцарија, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше		
22 DANEX SP-80	Makhtesham Chemical Works Ltd. — Beer Sheva, Izrael, кого во Југославија го застапува „Кемикалија-Кемобоја“, ООУР „Агроиндустрокем“ — Загреб		
23 DEROSAL	Farbwerke Hoechst A.G. — Frankfurt/M. BRD, кого во Југославија го застапува „Југохемија“ предузеће за спољну и унутрашњу трговину — Белград		
24 DEVRINOL WP-50	Stauffer Chemical Co — New York, Филијала во Женева, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје		

1	2	3	4
25 DIAZOL EC-60	Makhteshim Chemical Works Ltd. — Beer Sheva, Izrael, кого во Југославија го застапува „Кемикалија-Кемобоја“, ООУР „Агроиндустрокем“ — Загреб	Привремена дозвола, бр. 1402/2 од 1 април 1977 година	
26 DICURAN ^(R) 500 текући	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува, „Commerce“, застапства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Бр. 543/1 од 31 јануари 1977 година.	
27 DIMILIN WP-25	Philips-Duphar — Amsterdam, Холандија, кого во Југославија го застапува „Галеника“, фармацевтско-хемијска индустрија — Земун	Бр. 1279/1 од 14 март 1977 година.	
28 DITHANE M-70	Rohm and Haas Italia S.p.A. — Milano, Италија, кого во Југославија го застапува, „Commerce“, застапства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Бр. 548/1 од 31 јануари 1977 година.	
29 DITHANE S-60	Rohm and Haas Italia S.p.A. — Milano, Италија, кого во Југославија го застапува, „Commerce“, застапства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 3139/2 од 21 јуни 1976 година	
30 DOSAMIX ^(R)	Sandoz A.G. — Basel — Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, ООУР застапство иностраних фирми — Загреб	Бр. 537/1 од 31 јануари 1977 година.	
31 DOEPON WP-85	Dow Chemical Co. — Midland, USA, Филијала во Виена, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Зорка“ — Шабац	Бр. 532/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 1350/6 од 5 декември 1975 година, објавена под реден број 22 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20 76)	
32 DURSBAN E-48	Dow Chemical Co. — Midland, USA, Филијала во Виена, кого во Југославија го застапува Кемички комбинат „Chromos-Katran-Kutrilin“, ООУР заштита била — Загреб	Бр. 581/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 767/2 од 20 февруари 1976 година, објавена под реден број 23 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20 76)	
33 EKALUX — 25	Sandoz A.G. — Basel — Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, ООУР застапство иностраних фирми — Загреб	Бр. 1080/2 од 1 март 1977 година.	
34 ЕКАМЕТ ^(R)	Sandoz A.G. — Basel — Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, ООУР застапство иностраних фирми — Загреб	Бр. 540/1 од 31 јануари 1977 година.	
35 EPTAM 6-E	Stauffer Chemical Co. — New York, Филијала Женева, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје	Привремена дозвола, бр. 1579/2 од 5 април 1976 година.	
36 ERADICANE 6-E	Stauffer Chemical Co. — New York, Филијала во Женева, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје	Привремена дозвола, бр. 1821/2 од 15 април 1976 година.	
37 FACIRON — ВОДОТОПИВИ КОНЦЕНТРАТ	„Плива“ Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	Бр. 591/1 од 31 јануари 1977 година.	
38 FENITROTION G-10	„Галеника“ Фармацевтско-хемијска индустрија — Земун	Бр. 585/1 од 31 јануари 1977 година.	

1	2	3	4
39 FENITROTION WP-30	„Галеника“ фармацевтско-хемијска индустрија — Земун	Бр 584/1 од 31 јануари 1977 година.	
40 FLOROVIN — штапићи	Wacker — Chemie GmbH. — München BRD, кого во Југославија го застапува „Плива“, Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб	Привремена дозвола, бр. 1572/4 од 12 август 1976 година	
41 FRUTAPON	Chemie Linz A.G. — Linz, Аустрија, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руше	Бр. 568/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство бр. 510/2 од 28 јануари 1975 година, објавена под реден број 28 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
42 FURADAN ^(R) 5-G	FMC International — New York, Филијала во Виена, кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „Chromos-Katran-Kutrilin“, ООУР Заштита биља, Загреб	Бр. 582/1 од 31 јануари 1977 година.	
43 FYDULAN-G	Philips-Duphar — Амстердам, Холандија, кого во Југославија го застапува „Галеника“, фармацевтско-хемијска индустрија — Земун	Бр. 588/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 1259/2 од 11 март 1975 година, објавена под реден број 25 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
44 GALITION G-5	„Галеника“ Фармацевтско-хемијска индустрија — Земун	Бр. 583/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на доволата од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 438/1 од 23 јануари 1975 година, објавена под реден број 32 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
45 HERBOPIN WP-50	Товарна хемичних изделков „Пинус“ — Раче при Марибору	Бр. 556/1 од 31 јануари 1977 година.	
46 HORMIN	VEB — Chemnckombinat, Bitterfeld, DDR, кого во Југославија го застапува „Interimpex“, спољна трговина и застапување — Скопје	Привремена дозвола, бр. 3613/2 од 15 септември 1976 година	
47 IGRAN ^(R) 500 текући	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува, „Commerce“, застапства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Бр. 545/1 од 31 јануари 1977 година.	
48 KARATHANE FN-57	Rohm and Haas Italia S.p.A. — Milano, Италија, кого во Југославија го застапува, „Commerce“, застапства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Бр. 547/1 од 31 јануари 1977 година.	
49 KERB ^(R) — MIX	Rohm and Haas Italia S.p.A. — Milano, Италија, кого во Југославија го застапува, „Commerce“, застапства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 2335/6 од 15 октомври 1976 година	
50 KILVAL	Rhone Poulenc, division phytosanitaire PHILAGRO, Neuilly sur Seine, Франција, кого во Југославија го застапува „Уникомерц“, иноземна застапства — Загреб	Бр. 573/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од бившиот Сојузен секретаријат за земјоделство, бр. 1658/9 од 22 мај 1974 година, објавена под реден број 40 на Списокот на средствата за заштита на расте	

1	2	3	4
51 KINOLAT — 15	La Quinoleine — Paris, Франција, ко- го во Југославија го застапува „Га- леника“, Фармацеутско-хемијска ин- дустрија — Земун	Бр. 586/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на при- времената дозвола од бившиот Со- јузен секретаријат за земјоделство, бр. 238/5 од 19 април 1974 година, об- јавена под реден број 41 на Списокот на средствата за заштита на расте- нијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
52 KINOLAT V-4-X	La Quinoleine — Paris, Франција, ко- го во Југославија го застапува „Га- леника“, Фармацеутско-хемијска ин- дустрија — Земун	Бр. 587/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на при- времената дозвола од бившиот Со- јузен секретаријат за земјоделство, бр. 317/4 од 29 април 1974 година, об- јавена под реден број 42 на Списокот на средствата за заштита на расте- нијата за кое се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
53 KOFUMIN — 7	„Плива“ Творница фармацеутских и хемијских производа — Загреб	Бр. 590/1 од 31 јануари 1977 година.	
54 MAPIN	Товарна хемијски изделков „Пинус“ — Раче при Марибору	Бр. 552/1 од 31 јануари 1977 година.	
55 MICROLUX	Procidia — Paris, Франција, кого во Југославија го застапува Органско- хемијска индустрија „Наум Наумов- ски — Борче“, Скопје	Бр. 559/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на при- времената дозвола од Сојузниот ко- митет за земјоделство, бр. 1567/5 од 19 август 1974 година, објавена под реден број 49 од Списокот на сред- ствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југос- лавија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
56 МОСАР(В) — G	Sandoz A.G. — Basel — Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, ООУР застапство инос- траних фирми — Загреб	Бр. 538/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на при- времената дозвола од Сојузниот ко- митет за земјоделство, бр. 890/6 од 19 август 1974 година, објавена под реден број 50 на Списокот на сред- ствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југос- лавија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
57 MYCODIFOL — L	Chevron Chemical Company Paris, Франција, кого во Југославија го за- стапува „Агротехника“ ТОЗД „Кемо- инвест“ — Љубљана	Бр. 595/1 од 31 јануари 1977 година.	
58 NIMROD	I.C.I. Plant Protection Ltd. — Fernhu- rst, Англија, кого во Југославија го застапува „Interexport“ ООУР Засту- пање иностраних фирми — Белград	Бр. 566/1 од 31 јануари 1977 година.	
59 NORTRON	Fisons Ltd. Agricultural Division, Har- ston — Cambridge, Англија, кого во Југославија го застапува Хемијска индустрија „Жупа“ — Крушевац	Бр. 571/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на при- времената дозвола од Сојузниот ко- митет за земјоделство, бр. 377/6 од 21 март 1977 година, објавена под реден број 56 на Списокот на сред- ствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југос- лавија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	

1	2	3	4
60 NUVAN ^(R) 7	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува, „Commerse“, заstopства, извоз-увоз, сервис ин консигнације — Љубљана		Бр. 546/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на дозволата од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 503/1 од 3 февруари 1976 година, објавена под реден број 41 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/76).
61 OMITE 57 E	Uniroyal Shemica S.p.A. — Torino, Италија, кого во Југославија го застапува „Агротехника“, ТООД Трговина — Љубљана		Бр. 593/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 1173/2 од 13 март 1975 година, објавена под реден број 58 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)
62 PADAN 1-P	Sipsam — Milano, Италија, кого во Југославија го застапува „Generalexport“, Белград, Дирекција за СР Хрватску — Загреб		Бр. 563/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 5290/2 од 28 ноември 1975 година, објавена под реден број 43 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/76)
63 PETRISAN	Chemia G m b H — Wien, Австрија, кого во Југославија го застапува „Радоња“, Кемиска индустрија — Сисак		Бр. 578/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 506/6 од 3 декември 1975 година, објавена под реден број 45 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/76)
64 PINAZON WP-20	Товарна кемичних изделков „Пинус“ — Раче при Марибору		Бр. 558/1 од 31 јануари 1977 година.
65 PINOFON	Товарна кемичних изделков „Пинус“ — Раче при Марибору		Бр. 557/1 од 31 јануари 1977 година.
66 PIRIMOR WP-50	I.C.I. Plant Protection Ltd. — Fernhurst, Англија, кого во Југославија го застапува „Interexport“ ООУР Заступање иностраних фирми — Белград		Бр. 561/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 1308/2 од 28 април 1975 година, објавена под реден број 60 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)
67 PLANTIFOG — CZ	Procida — Paris, Франција, кого во Југославија го застапува Органско-кемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“, Скопје		Бр. 561/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство бр. 1565/5 од 19 август 1974 година, објавена под реден број 61 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)
68 PLANTIFOG — M	Procida — Paris, Франција, кого во Југославија го застапува Органско-кемиска индустрија „Наум Наумовски — Борче“, Скопје		Бр. 560/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство бр. 1566/4 од

1	2	3	4
69 PLODEKS S-50	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	19 август 1974 година, објавена под реден број 62 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр 33/75)	Бр 531/1 од 31 јануари 1977 година.
70 PRIMEXTRA ^(R) 500 текући	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Commerce“, заstopства, извоз-увоз, сервиси ин консигнације — Љубљана	Бр 544/1 од 31 јануари 1977 година.	
71 PROMEPIN WP-50	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“ — Раче при Марибору	Бр 551/1 од 31 јануари 1977 година.	
72 PURIVEL	Sandoz A.G. — Basel — Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, ООУР заstopство иностраних фирми — Загреб	Бр 536/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 5111/2 од 27 октомври 1975 година, објавена под реден број 51 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр 20/76)	Бр 575/1 од 31 јануари 1977 година
73 RADAZIN SPECIJAL	„Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Бр 576/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на доволата од бившиот Сојузен секретаријат за земјоделство бр 505/1 од 23 јануари 1974 година, објавена под реден број 51 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр 16/74)	Привремена дозвола, бр 1401/2 од 1 април 1977 година
74 RADAZIN T-50	„Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Бр 1303/3 од 24 март 1977 година	
75 RAVYON WP-85	Makhteshim Chemical Works Ltd. — Beer Sheva, Izrael, кого во Југославија го застапува „Кемикалија-Кемобоја“, ООУР „Агроиндустрокем“ — Загреб	Бр 553/1 од 31 јануари 1977 година.	
76 SEVIN P-5 ЖУПА	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Бр 535/1 од 31 јануари 1977 година.	
77 SIMPAMIN WP-50	Товарна кемичних izdelkov „Пинус“ — Раче при Марибору	Бр 539/1 од 31 јануари 1977 година.	
78 STOMP 330-E	American Cyanamid Company, New Jersey, USA, кого во Југославија го застапува „Зорка“, хемијска индустрија — Шабац	Привремена дозвола, бр. 1578/2 од 5 април 1976 година	
79 THURICIDE ^(R) HP	Sandoz A.G. — Basel — Швајцарија, кого во Југославија го застапува „Велебит“, ООУР Заstopство иностраних фирми — Загреб	Бр 589/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 1571/2 од 28 март 1975 година, објавена под реден број 72 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр 33/75)	
80 TILLAM 6-E	Stauffer Chemical Co. — New York, Филијала Женева, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје		
81 TORDON 101	Dow Chemical Europa S.p.A. Milano, Италија кого во Југославија го застапува „Галеника“, Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун		

1	2	3	4
82 TORDON 22-K	Dow Chemical Europa S.p.A. Milano, Италија кого во Југославија го застапува Хемијски комбинат „Chromos — Katran-Kutrilin“, ООУР заштита биља — Загреб	Бр. 580/1 од 31 јануари 1977 година.	
83 TRAMAT	Schering A. G. Berlin, BRD, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ ТОЗД „Кемоинвест“ — Љубљана	Бр. 594/1 од 31 јануари 1977 година.	
84 TPAZALEX	VEB — Chemnckombinat, Bitterfeld, DDR, кого во Југославија го застапува „Interimpex“, спољна трговина и застапување — Скопје	Привремена дозвола, бр. 766/4 од 15 септември 1976 година	
85 TRIBUNIL WP-70	Farbenfabriken Bayer A.G. — Leverkusen, FRD, кого во Југославија го застапува „Bayer-Pharma — Југославија“ Товарна фармацевтских и кемичних изделков — Љубљана	Бр. 572/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 1171/2 од 11 март 1975 година, објавена под реден број 75 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
86 TRIFLUREX EC-24	Makhteshim Chemical Works Ltd. — Beer Sheva, Израел, кого во Југославија го застапува „Кемикалија-Кемобоја“, ООУР „Агроиндустрокем“, — Загреб	Привремена дозвола бр. 1400/2 од 1 април 1977 година	
87 TRIKEPIN	Товарна кемичних изделков „Пинус“ — Раче при Марибору	Бр. 549/1 од 31 јануари 1977 година.	
88 TRIPION — CB	Sipcam — Milano, Италија, кого во Југославија го застапува „Generalexport“, Белград, Дирекција за СР Хрватску — Загреб	Бр. 562/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 1482/5 од 22 мај 1974 година, објавена под реден број 77 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
89 TURBOFAL ^(R) текући	Ciba-Geigy A.G. — Basel, Швајцарија, кого во Југославија го застапува, „Commerce“, застапства, извоз-увоз, сервис и консигнације — Љубљана	Привремена дозвола, бр. 1792/1 од 13 април 1977 година	
90 U 46 — DP FLUID	Badische Anilin & Soda Fabrik A.G. Ludwigshafen/Rh, BRD, кого во Југославија го застапува, „Прогрес“ — ООУР „Nemotex“ IV Робна дирекција — Белград	Бр. 569/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство бр. 1462/2 од 18 март 1975 година објавена под реден број 78 на Списокот на средствата за заштита на растенија за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/75)	
91 VERNAM 7-EC	Stauffer Chemical Co — New York, Филијала во Женева, кого во Југославија го застапува Органско-хемијска индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје	Привремена дозвола, бр. 1461/2 од 31 март 1976 година	
92 VITAVAX — 75	Naugatuck S.p.A. — Uniroyal Inc — Torino, Италија, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ ТОЗД Трговина — Љубљана	Бр. 598/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од бившиот Сојузен секретаријат за земјоделство, бр. 2208/4 од 3 декември 1973 година, објавена под реден број 61 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кое се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/74)	

1	2	3	4
93	ВОЛАТЕНИЗИРА-НО ГНОЈИВО — 13 10 12	ИНА — Петрокемија, Кутина	Бр. 423/5 од 24 февруари 1977 година.
94	ВОЛАТЕНИЗИРА-НО ГНОЈИВО — 14 14 14	ИНА — Петрокемија, Кутина	Бр. 424/5 од 24 февруари 1977 година.
95	VONDOZEB	Vondelingeplaat Fabriek Van Chemische Producten -- Rotterdam, Холандија кого во Југославија го застанува „Радоња“, Хемијска индустрија — Сисак	Бр. 577/1 од 31 јануари 1977 година, со што престанува важењето на привремената дозвола од Сојузниот комитет за земјоделство, бр 1221.2 од 7 март 1975 година, објавена под реден број 83 на Списокот на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр 33 75)
96	ŽUPILAN E-24	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 425 од 18 март 1977 година
97	ŽUPILAN E 48	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 1304/2 од 28 март 1977 година.
98	ŽUPIREKS P-5	„Жупа“ Хемијска индустрија — Крушевац	Бр. 1305.3 од 24 март 1977 година.

Бр 1919.1
19 април 1977 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с.р.

332.

Врз основа на член 38 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр 49/76), Сојузниот комитет за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ, ВО КОИ СЕ ИЗВРШЕНИ ИЗМЕНИ

Сојузниот комитет за земјоделство изврши измени во следните дозволи за пуштање во промет на средствата за заштита на растенијата

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за промет ја издал	Дозволата за промет објавена во списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на списокот)	Измена во дозволата извршил Сојузниот комитет за земјоделство, со решение	Измени во дозволата
1	2	3	4	5	6	7
•1 ARREX-patrone	Celamerck G m b H Co. KG. — Ingelheim/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Белград	Сојузниот комитет за земјоделство бр 1599/2 од 20 март 1974 година	33/75-6	Бр. 934/1 од 18 февруари 1977 година	Нов застапник е: „Агротехника“, export-import, ТОЗД „Хемонивест“ — Љубљана	

1	2	3	4	5	6	7
2	DIPEL [®] (Bacillus thuringiensis)	Abbott Laboratories, North Chicago, кого во Југославија го застапува Abbott Laboratories — Белград	Бившиот Сојузен секретаријат за земјоделство, бр. 448/1 од 7 март 1973 година	35/73-18	Бр. 960/1 од 21 февруари 1977 година	Нов назив на средството е: DIPEL(R) WP (Bacillus thuringiensis), а нов застапник е: „Крка“ товарна фармацевтских ив кемичних izdelkov — Ново Место
3	DIPEL [®] granulat (Bacillus thuringiensis)	Abbott Laboratories, North Chicago, кого во Југославија го застапува Abbott Laboratories — Белград	Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 444/1 од 23 јануари 1975 година	33/75-19	Бр. 961/1 од 21 февруари 1977 година	Нов назив на средството е: DIPEL(R) G (Bacillus thuringiensis), а нов застапник е: „Крка“, товарна фармацевтских ив кемичних izdelkov — Ново Место
4	KARATHANE EC	Filital industrie S. p. A. — Milano, кого во Југославија го застапува Товарна кемичних izdelkov „Пинус“ — Раче при Марибору	Бившиот Сојузен секретаријат за земјоделство, бр. 3407/1 од 27 септември 1972 година	59/72-30	Бр. 1793/1 од 13 април 1977 година	Нов назив на производителот е: Rohm and Haas — Philadelphia — Filiala Rohm and Haas Italia S. p. A. — Milano, а нов застапник е: „Commerce“, застапства, извоз-увоз, сервис ив консигнације — Љубљана
5	NEXAGAN EC-40	Celamerck G m b H Co KG — Ingelheim/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Белград	Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 6182/1 од 25 декември 1975 година	20/76-39	Бр. 956/1 од 25 февруари 1977 година	Нов застапник е: „Агротехника“, export-import, ТОЗД „Хемоинвест“ — Љубљана
6	NEXION EC-36	Celamerck G m b H Co KG — Ingelheim/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Белград	Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 602/1 од 5 февруари 1976 година	20/76-40	Бр. 957/1 од 21 февруари 1977 година	Нов застапник е: „Агротехника“, export-import, ТОЗД „Хемоинвест“ — Љубљана
7	NEXION G-3	Celamerck G m b H Co. KG. — Ingelheim/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Белград	Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 445/1 од 23 јануари 1975 година	33/75-54	Бр. 958/1 од 21 февруари 1977 година	Нов застапник е: „Агротехника“, export-import, ТОЗД „Хемоинвест“ — Љубљана
8	NEXION-прашиво 1, 2	Celamerck G m b H Co. KG. — Ingelheim/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Белград	Бившиот Сојузен секретаријат за земјоделство, бр. 3320/2 од 25 септември 1975 година	56/72-53	Бр. 935/1 од 18 февруари 1977 година	Нов застапник е: „Агротехника“, export-import, ТОЗД „Хемоинвест“ — Љубљана
9	NEXION — R	Celamerck G m b H Co KG — Ingelheim/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Белград	Бившиот Сојузен секретаријат за земјоделство, бр. 786/1 од 6 февруари 1974 година	16/74-43	Бр. 936/1 од 18 февруари 1977 година	Нов застапник е: „Агротехника“, export-import, ТОЗД „Хемоинвест“ — Љубљана

1	2	3	4	5	6	7
10 ROXION	Celamerck G m b H Co. KG. — Ingelheim/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Белград	Бившиот Сојузен секретаријат за земјоделство, бр. 3408/1 од 27 септември 1972 година	59/72-58	Бр. 933/1 од 18 февруари 1977 година	Нов застапник е: „Агротехника“, export-import, ТОЗД „Хемоинвест“ — Љубљана	
11 SAPROL	Celamerck G m b H Co. KG. — Ingelheim/Rh. BRD, кого во Југославија го застапува „Здравље“ — Лесковац, ООУР за програм Boehringer, Белград	Сојузниот комитет за земјоделство, бр. 6201/1 од 25 декември 1975 година	20/76-53	Бр. 959/1 од 21 февруари 1977 година	Нов застапник е: „Агротехника“, export-import, ТОЗД „Хемоинвест“ — Љубљана	

Бр. 1920/1

19 април 1977 година

Белград

Заменик-претседател на
Сојузниот комитет за
земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с.р.

333.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАСЛА ЗА МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА (ТИП МП)

1. Во Југословенскиот стандард Минерални Масла Масла за механички преносници на моторни возила (Тип МП) — JUS B.H3. 302, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на преработката на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73), а објавен во посебни изданија на Југословенскиот завод за стандардизација, се вршат следните измени и дополненија:

- 1) после тачке 5.2 додаје се нова тачка 5.3, која гласи:
„Уља израбена по овом стандарду морају задржати неограничену стабилност и компатибилност за све време ускладиштења у неотворени оригинални паковањима.“;
- 2) у тачки 8.4 испред текста додаје се два нова става, кои гласат:
„Единице паковања до 20 l морају имати следеће податке:
— назив и ознака производа,
— назив и седиште произвођача (или испоручиоца),
— нето-садржину,
— ознака овог стандарда.“

Податак о броју шарке и датуму производње или паковања мора се унети у натпис на групној амбалажи (нпр. картонским кутијама) у коју се пакује ситна амбалажа“.

У досадашњем ставу 1, који постаје став 3, реч „бачве и остала амбалажа“ заменују се речју „бачве“.

Досадашњи став 2. постаје став 4

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-262/1

11 јануари 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

334.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТЕЧНОСТ ЗА ХИДРАУЛИЧНИ ПРЕНОСНИ МЕХАНИЗМИ НА СИСТЕМИ ЗА КОЧЕЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во Југословенскиот стандард Течност за хидраулични преносни механизми на системи за кочење на моторни возила — JUS H.Z2.100, што е донесен со Решението за југословенскиот стандард за разни производи од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73), кој е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, се вршат следните измени и дополненија:

- 1) после тачке 3.4 додаје се нова тачка 3.5, која гласи:

„Стабилност при складиштењу;

Течност израбена по овом стандарду мора задржати неограничену стабилност и компатибилност за све време ускладиштења у неотворени оригинални паковањима“;

2) у тачки 6.4 у основној реченици реч: „амбалаже“ замењује се речју: „паковања“.

- После става 1 додаје се нови став 2 који гласи:
- „Јединице паковања до 51 могу бити снабдеване натписом који има следеће податке:
- назив и ознака производа,
 - назив и седиште произвођача (или испоручиоца),
 - нето-садржину,
 - ознаку овог стандарда

Податак о датуму пуњења и року употребе мора се унети у натпис на групној амбалажи (нпр картонским кутијама) у које се пакује ситна амбалажа“.

2 Ова решење влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 06-263

11 јануари 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

335.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЕЛЕКТРОТЕРМИЧКИ НАПРАВИ ЗА ДОМАКІНСТВОТА И ЗА СЛИЧНИ ЦЕЛИ

1 Југословенскиот стандард — Дополнителни технички прописи — JUS N. M1. 140, донесен со Решението за југословенските стандарди за електро-термички направи за домаќинство и за слични цели („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/62), престанува да важи

2 Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 15а-1440/1

3 февруари 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

336.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА МАСЛО ЗА МЕХАНИЧКИ ПРЕНОСНИЦИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА (ТИП МП)

1 Во Југословенскиот стандард Минерални масла Масло за механички преносници на моторни возила (Тип МП) — JUS B. H.303, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на преработката на нафта („Службен лист на

СФРЈ“, бр. 18/73), а објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, се вршат следните измени и дополненија

1) после тачке 5.2 додаје се нова тачка 5.3, која гласи

„Уља израбена по овом стандарду морају задржати неограничену стабилност и компатибилност за све време ускладинтења у неотвореним оригиналним паковањима“.

2) у тачки 8.4 испред текста додају се два нова става, кои гласе

„Јединице паковања до 201 морају имати следеће податке,

- назив и ознака производа,
- назив и седиште произвођача (или испоручиоца),
- нето-садржину,
- ознаку овог стандарда.

Податак о броју шарже и датуму производње или паковања мора се унети у натпис на групној амбалажи (нпр картонским кутијама) у коју се пакује ситна амбалажа“.

У досадашњем ставу 1, који постаје став 3 речи: „бачве и остала амбалажа“ замењују се речју „бачве“

Досадашњи став 2 постаје став 4

2 Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 08-260

11 јануари 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

337.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ЦЕВКИ

1. Се донесуваат следните југословенски стандарди:

Електронски цевки:

- Магновал-стапало со 9 ножициња. Мерки — — — — JUS NR1 035
- Гранични мерила за магновал-стапала — — — — JUS NR1 036
- Надворешни мерки на цевки со магновал-стапало (со потесен балон) и со капче — — — JUS NR1 037
- Надворешни мерки за цевки со магновал-стапало (со поципрок балон) и со капче — — — JUS NR1 038
- Декално стапало Мерки — — — JUS NR1 040
- Гранично мерило за декално стапало — — — — JUS NR1 041
- Надворешни мерки за минијатурни цевки со декално стапало — — — — JUS NR1 042

Електронски цевки. Мерења на електрични карактеристики:

- Општи услови за мерење — — JUS NR1 101
- мерење на струјата на електродата JUS NR1 101
- Методи за мерење на пискање и брмчење — — — — JUS NR1 103

- Мерење на времето на загревањето на катодата и на загревното влакно — — — JUS NR1 108
- Методи за мерење на аудио-фреквенциски излезни сили и избличувања — — — JUS NR1 110
- Методи за мерење на електродна отпорност на стрмнина, фактор на закачување, отпорност на конверзија и стрмнина на конверзија — — — JUS NR1 112
- Методи за мерење на струјата на емисија на високовакуумски цевки со грсана катода — — JUS NR1 113
- Методи за мерење на паразитни струи на електрода — — JUS NR1.115
- Методи за мерење на кркоренење и гргорење — — — JUS NR1.131
- Испитување на квалитетот на стакло — — — JUS NR1 135

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, што е составен дел на ова решение

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1977 година.

Бр 16а-2763/1
26 април 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

338.

Врз основа на член 17 ст 6 и 7, член 29 член 66 став 1 точка 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Банката или друга финансиска организација (во натамошниот текст: банката) што на својата сметка за функционално работење кај Службата на општественото книговодство, по завршената дневна обработка на налозите во платниот промет, нема доволно средства за исплата на своите обврски, користи средства од задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија на начинот предвиден во член 86 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр 2/77), и тоа под услов претходно да ги искористила средствата од својот резервен фонд во смисла на Одлуката за начинот и условите за користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 26/77)

2. Средства на задолжителната резерва користени за намурување на обврските во смисла на точка 1 од оваа одлука, банката е должна да ги врати на посебната сметка на тие средства од првиот прилив на средства на нејзината сметка за функционално работење.

Ако банката веднаш не издаде налог за поврат на користените средства од задолжителната резерва, за поврат на тие средства налог издава Службата на општественото книговодство во смисла на член 37 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.

3. Банката што користи средства од задолжителната резерва во смисла на оваа одлука е должна да обезбеди просекот на таа резерва на посебната сметка кај Службата на општественото книговодство за тековниот пресметковен период да биде во височина на износот пресметан за тој период. За до го обезбеди тој просек, банката може во текот на пресметковниот период да издвојува поголеми износи на задолжителната резерва и тоа пред и по користењето на таа резерва во смисла на оваа одлука.

Како пресметковен период, во смисла на став 1 од оваа точка, се смета периодот во кој важи пресметаната и издвоената задолжителна резерва на банката, односно периодот од 11-ти во месецот до заклучно 10-ти во наредниот месец, како што тоа е определено со прописите за пресметување и издвојување на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија

4. Банката што користи средства од задолжителната резерва во смисла на оваа одлука е должна, согласно со член 17 став 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини, да ѝ плати на Народната банка на Југославија надомест од 0,05% за секој ден на користениот износ на тие средства

Надоместот од став 1 на оваа точка банката го пресметува месечно по истекот на пресметковниот период. Пресметката на надоместот заедно со налогот за уплата на надоместот банката ја поднесува до Службата на општественото книговодство до 10-ти во наредниот месец истовремено со поднесувањето на пресметката на задолжителната резерва

Пресметката на надоместот што се врши во смисла на став 2 од оваа точка, банката ја доставува и до народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина, што врши контрола на таа пресметка

5. Како банка, во смисла на оваа одлука се смета банката, односно деловната единица на банката што, согласно со одредбите на точка 6 од Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 17/77), ги исполнува условите самостојно да користи средства од примарната емисија кај народните банки на републиките, односно кај народните банки на автономните покраини.

Средства на задолжителната резерва може да користи и деловна единица на банката што уште не е конституирана како основна банка во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр 2/77) до рокот утврден со член 223 на тој закон, без оглед што не ги исполнува условите од став 1 на оваа точка, ако таа единица кај Службата на општественото книговодство има сметка за функционално работење, посебна сметка на издвоената задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија и сметка на средствата на резервниот фонд.

6. Како други финансиски организации, во смисла на оваа одлука, се сметаат финансиските организации од член 16 став 7 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини

7. Упатства за применување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината и условите за користење на задолжителната резерва

на банките и на другите финансиски организации заради одржување на нивната дневна ликвидност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 44
11 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

339.

Врз основа на чл. 30 и 66 став 1 точка 5 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НИВНАТА ДНЕВНА ЛИКВИДНОСТ

1. Банката или друга финансиска организација (во натамошниот текст: банката) што на својата сметка за функционално работење кај Службата на општественото книговодство нема доволно средства за намирување на своите обврски, за одржување на својата дневна ликвидност користи средства од својот резервен фонд издвоени на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство на начинот и под условите утврдени со оваа одлука.

2. Заради извршување на своите обврски, банката може средствата од резервниот фонд да ги користи во текот на денот, ако на својата сметка за функционално работење нема доволно средства за извршување на наложите во смисла на член 82 ст. 1 и 2 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77).

Во случајот од став 1 на оваа точка, банката поднесува до Службата на општественото книговодство налог за пренос на средствата од својата посебна сметка на средствата на резервниот фонд на својата сметка за функционално работење.

Користењето на средствата од резервниот фонд во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка не може да трае непрекинато подолго од 15 дена.

За користењето на средствата од резервниот фонд во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка, банката е должна да ја извести народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина.

3. Средствата од резервниот фонд банката ги користи и ако средствата на нејзината сметка за функционално работење по завршената дневна обработка во платниот промет не се доволни за покривање на сите нејзини обврски.

Во случајот од став 1 на оваа точка, налог за пренос на средствата на посебната сметка на резервниот фонд на банката на нејзината сметка за функционално работење издава Службата на општественото книговодство на начинот од член 86 на Законот за Службата на општественото книговодство.

4. Средствата од резервниот фонд користени за намирување на обврските во смисла на точ. 2 и 3 на оваа одлука, банката е должна да ги врати на

посебната сметка на тие средства од првиот прилив на средства на нејзината сметка за функционално работење, и тоа по намирување на својата обврска за поврат на средствата на задолжителната резерва, ако и тие средства ги користила за одржување на својата дневна ликвидност.

Ако банката веднаш не издаде налог за поврат на средствата користени во смисла на точка 3 од оваа одлука, за поврат на тие средства налог издава Службата на општественото книговодство во смисла на член 87 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.

5. Како банка во смисла на оваа одлука се смета банката, односно деловната единица на банка, што, согласно со одредбата на точка 6 од Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77), ги исполнува условите самостојно да користи средства од примарната емисија кај народните банки на републиките, односно кај народните банки на автономните покраини.

Средства од резервниот фонд може да користи за одржување на дневната ликвидност во смисла на оваа одлука и деловна единица на банка што уште не е конституирана како основна банка во смисла на Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77, до рокот утврден со член 223 на тој Закон без оглед што не ги исполнува условите од став 1 на оваа точка, ако таа единица кај Службата на општественото книговодство има сметка за функционално работење, посебна сметка на издвоената задолжителна резерва кај Народната банка на Југославија и сметка на средствата на резервниот фонд.

6. Како други финансиски организации, во смисла на оваа одлука се сметаат финансиските организации од член 16 став 7 на Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини.

7. Упатства за применување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 43
11 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

340.

Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРЕД РОКОВИТЕ НА ВТАСАНОСТА

1. Во Одлуката за структурата на пласманите на банките и на другите финансиски организации според роковите на втасаноста („Службен лист на

СФРЈ“, бр. 58/76) во точка 1 по зборовите: „3 месеци“ зборот „и“ се заменува со записка, а на крајот на текстот се додаваат зборовите: „и за пласманите во بلاгајнички записи на Народната банка на Југославија“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 42
11 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

341.

Врз основа на член 10 став 2 од точка 8 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/75), Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНОВИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

1. Во Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76), во член 24 став 2 зборовите: „присуствуваат две третини“ се заменуваат со зборовите: „присуствува мнозинство“.

2. Во член 46 став 1 зборовите: „три члена“ се заменуваат со зборовите: „пет члена“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 34/76
17 март 1977 година
Белград

Претседател
на Собранието
на Заедницата на
домувањето,
Лео Матез, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За потсекретар во Сојузниот комитет за законодавство се назначува Мирко Гвозденовиќ, досегашен

помошник-секретар на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи.

Е п. бр. 343/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Берислав Шефер, с. р.**

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за законодавство се назначува д-р Миодраг Митиќ, самостоен советник во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Е п. бр. 344/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Берислав Шефер, с. р.**

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За помошник-претседател на Сојузниот комитет за законодавство се назначува Миодраг Гаинов, самостоен советник во Сојузниот комитет за законодавство.

Е п. бр. 345/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Берислав Шефер, с. р.**

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство се назначува Божидар Гиниќ, досегашен помошник-секретар на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи.

Е. п. бр. 346/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство се назначува Зоран Цериќ, досегашен советник на секретарот на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи.

Е. п. бр. 347/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За советник на претседателот на Сојузниот комитет за законодавство се назначува д-р Иван Баучер, досегашен советник на секретарот на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавни и правни работи.

Е. п. бр. 348/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

За советник на сојузниот секретар за надворешни работи се назначува Цавид Емини, досегашен амбасадор на СФРЈ во Централна Афричка Република.

Е. п. бр. 349/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува Милорад Белодедиќ, заменик на окружниот јавен обвинител во Зрењанин.

Е. п. бр. 356/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76 и 48/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста на советник на сојузниот секретар за надворешни работи Јокаш Брајовиќ, поради заминување на друга должност.

Е. п. бр. 351/77
20 април 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

Врз основа на член 54 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ДЕЛ НА МЕШОВИТИОТ КОМИТЕТ ЗА СТОПАНСКА СОРАБОТКА СО РЕПУБЛИКА КЕНИЈА

За претседател на југословенскиот дел на Мешовитиот комитет за стопанска соработка со Република Кенија се именува инж. Иво Куштрак, член на Сојузниот извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за земјоделство

Е п бр 352/77
20 април 1977 година
Београд

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р **Берислав Шефче**, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Дуњиќ Миломира Милутин, Обрадовиќ Божи-
дара Обрад.

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бабиќ Светомира Миленко, Благојевиќ Драгољуба Божидар Чеперковиќ Драгослава Милан, Добросављевиќ Радована Живорад Ђаповиќ Веселина Обрен, Ђорђевиќ Миодрага Светозар Каличанин Милосава Видоје, Луковиќ Драгољуба Милутин, Милојевиќ Драгише Момчило Пантелиќ Милоја Добросав, Петровиќ Миливоја Миленко, Петровиќ Љубисава Радослав, Поповиќ Матије Милица, Радовановиќ Милете Радоња, Раткелиќ Васе Милан, Савиќ Чедомира Драговиќ, Соломун Остоје Славко, Спахиќ Милована Реља, Станковиќ Николе Душан, Варагиќ Милана Вељко, Варјачиќ Милована Живорад, Вељковиќ Бошка Војислав, Загорац Јована Гојко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бариќ Милосава Драгиша, Бакиќ Милоша Никола, Диковиќ Стојана Милеико, Ђорђевиќ Миржа Милоје, Еркановиќ Станислава Миодраг, Каличанин Андрије Живота, Караџиќ Милосава Благоје, Миловановиќ Михајла Јован Милуновиќ Миладин Милоје, Петровиќ Радомира Момир, Пилиповиќ Милоја Славко, Србуловиќ Николе Александар, Станиќ Радована Миленко, Вулетиќ-Милер Владислава Марица;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алемпијевиќ Крсте Тихомир, Ангеловски Василије Георги, Бабарогиќ Јефте Цветко, Бакаловиќ Милана Радомир Бањац Марка Раде, Басоровиќ Десимира Љубомир, Батављевиќ Јовице Александар, Батојанин Миодрага Милош, Белошевиќ Филипа Иван, Бешевиќ Видосава Андрија, Биочанин Исидора Јован, Богдановиќ Љубисава Милосав, Бошњаковиќ Христивота Радмило, Брановачки Ђорѓа Душан, Ђркиќ Миодрага Боривоје, Ђрзован Живе Радмила, Ѓикиќ Панте Здравко, Чоловиќ Чедомира Миленко, Ѓосиќ Луке Љубомир, Чворовиќ Борисава Петар, Ѓириќ Тихомира Сима, Ѓировиќ Светислава Љубинко Ѓитиќ Миливоја Милутин, Ѓурчин Радована Лазар, Давидовиќ Јована Драгиша, Димитријевиќ Војислава Нићифор, Димитријевиќ Милоја Петар, Димитријевиќ Јоковиќ Милуна Станимирка, Дракулиќ-Боричиќ Николе Касија, Дутина Спасоја Милан, Ѓедовиќ Милије Марко, Ѓерасимовиќ Лала Александар, Ѓуричиќ-Микиќ Радисава Ружица, Ѓајиќ Милана Војислав Ѓавриловиќ Милорада Живан, Ѓрбовиќ Саве Славко, Ѓичелиќ Радоње Раденко, Ѓиѓатовиќ Срптана Лазар, Ѓилиќ Рада Душан, Ѓвановиќ Ѓорѓа Бранко, Ѓвановиќ Николе Миодраг, Ѓвановиќ Ѓорѓа Радојица, Јанковиќ-Радовиќ Милорада Радмила, Јанковиќ Михајла Светомир, Јениќ Милутина Радован Јованчиќ Светозар Вукадин, Јовановиќ Јована Милован, Јовановиќ Арсенија Животије, Јовичиќ Тихомира Петровице, Карадаревиќ Ока Салко, Караџиќ Драгомира Милојка, Карло Михајла Новак, Крнџаќ Ѓегована Петровице, Кукиќ Милића Милан, Кузмановиќ Вучка Ведељко, Ладошевиќ Симе Душан Латовље, Мите Раде, Лазовиќ Велисав Радослав Лебедев Ѓорѓа Симеун, Левиќ Јована Вучко Ѓирекиќ Ѓиките Стојан Ѓукиќ Милоје Момир, Ѓубиранкиќ Пантелиќ Милорада Јаница Макевиќ Живка Вукосав, Максимовиќ Милорада Мирослав Мариќ Ристе Жарко Маринковиќ Радомира Драгослав Марјановиќ Миливоја Војислав Материќ Божидара Момчило Матиќ Николе Андрија, Матијашевиќ Ѓрујине Ѓранислав, Матијашевиќ Веселина Милорад Матијашевиќ Милете Радоје, Матијашевиќ Ѓитије Томислав Маговиќ Ѓорѓа Јован;

Михаиловиќ Милоја Милош, Мијатовиќ Милорада Драгослав, Миладиновиќ Тадије Александар, Милановиќ Срптана Александар Милановиќ Ѓикол Митинко Миленковиќ Ѓеремиќ Ѓеремице Митунка Милосавовиќ Душана Милоје, Милојевиќ Мите Сташко, Милојевиќ Храислава Владимир, Мило-сављевиќ Божидара Радоје, Милошевиќ Стахила Велче, Миловановиќ Стаменка Војислав, Миловановиќ Радомира Жарко, Миоковиќ Миленка Ста-

нислав, Младеновић Милована Милорад, Мосић Маринка Новак Недељковић Јована Милан, Недовић Милана Крста, Николић Јована Миленко, Николић Светомира Милинко, Николић Паје Миливоје Николић Илије Ранко, Николић Радомира Станислав Орловић Живојина Милан, Остојић Николе Вукантин, Пакашки Исе Војин, Пауновић-Каљевић Средоја Славка Павловић Ратомира Милија, Павловић Милорада Предраг, Пејић Миленка Ратомир Пејовић Милована Душан, Перић Душана Живко, Петровић Војина Марко, Петровић Станимира Првослав, Петровић Александра Томислав, Попадић Алексе Миленко, Поповић Љубисава -Станоје, Пујић Љубомира Лазар, Радаковић Николе Паја, Радишић Боровоја Продан;

Радојичић Богосава Александар, Радоњић Светозара Радован, Радосављевић Милана Илија, Рајковић Стојимир Миодраг, Ранчић Ђорђа Драгутин, Ранисављевић Душана Ђорђе, Ристановић Цвија Радосав, Ристић Љубомира Милан Ристић Љубомира Петар Ружић Светозара Милош Сајић Радоја Драгољуб, Сарвановић Аврама Милисав, Сикимић Ристе Сава, Симеуновић Добрице Драгољуб, Скакић Јована Душан Спасић Младена Бранислав, Срећковић Богомира Милорад Станојевић Ристе Станимир, Старчевић Вукомана Видосав, Стојановић Груја Данило, Стојановић Милована Марисав, Стојић Вучка Драган, Стојиљковић Ристе Бранко, Шош МаркаСтанко, Шутић Велибора Радиша, Радић Радована Живорад, Тодоровић Боровоја Љубинко, Тодоровић Илије Тодор, Топаловић Милана Милорад, Торлаковић Петра Лазар Торлаковић Петра Мирослав, Трунић Витомира Владета, Урбан Јанеза Нандор, Васиљевић Љубомира Александар, Васиљевић Момира Богољуб, Вељковић Милисав Живојин, Ветровић Василија Душан, Војновић Сава Стево, Вучић Милана Раде, Вучићевић Милутина Драгомир, Вучићевић Светомира Радован, Вукмировић Дане Милош, Зеџ Остоје Мирко, Зељуг Стевана Светислав, Жиловић-Красовић Радоја Надежда, Жиропаћа Милосава Душанка, Живановић Душана Милош, Живковић Драгољуба Радивоје, Живковић Драгише Владан;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Јовановић Радомира Војислав, Опачић Душана Милан, Таталовић Раде Никола, Васиљевић Радомира Драган;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Радомировић Божина Љубодраг, Ристовић Станоја Миломир;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Арсенијевић Милорада Милун, Басарић Луке Стево, Ђелић-Вукмановић Лазе Госпава, Ђурашковић-Панић Душана Савета, Јовановић Радована Ми-

лорад, Милошевић Стевана Драган, Миљковић-Петровић Михајила Јелисавета, Мирковић Јанићија Велимир, Новковић Николе Јанко, Павловић Живојина Вукосав, Синђић Адама Љубомир, Трнавац-Васић Љубисава Вера, Вукашиновић Јакова Милан, Вуковић Илије Момир.

Бр 104
19 октомври 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од сојузните органи и организации

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бошковић Јована Драгутин, Кнежевић Боровоја Радован, Васиљевић Василија Драгомир, Вуковић Бошка Јован;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Павић Илије Љубомир, Радосављевић Вељка Момчило, Војводић Лазара Оливера;

— за покажана лична храброст во вршењето на службената должност

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Топић Чедомира Владимир;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работа од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Басара Стевана Милан, Босанац Глише Урош, Драгојевић-Рајичевић Јована Милица, Голијанин Реље Јанко, Клисинска-Каранфилска Трајка др Драгица, Михаиловић Милоша Момчило, Нешковић Аљма Чедомир, Савић Миливоја Драгиша, Шкарка Рихард др Станислав, Тишма Илије Смиља, Васић Николе Богољуб;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бобот Раде Рајко, Бошковић-Коњикушић Митра Милка, Караџић Јована Стојан, Петковић-Станојевић Војислава Драгица, Пуповац Атанасије Бранко, Симоновић Владимира Павле, Трамошљика-Лазовић Живорада Јелена, Врањанац-Дукић Милоша Радмила;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексијевић Вукомана Урош, Анчић Љубомира Милеко, Анђелић Томе Жарко, Анђеловић Милана Милош, Бановић Јосифа Радован, Билић Стјепана Никола, Блажић Алексе Слободан, Бојков Дане Петар, Борикић Радисава Михајло, Цветановић Радоја Војислав, Цветановић Радована Добривоје, Џвијановић Бранка Вељко, Ђорац Николе Милета, Ђурчић Николе Ђуро, Дуцкиновски Раде Коста, Дуловић-Петровић Милка Милица, Ђорђевић Драгутина Драгољуб, Ђукић Димитрије Милош, Ђукић-Голубовић Живојина Надежда, Гарић Димитрије Доброслав, Херак Владимира Божидар, Ивић Тихомир Мијослав, Јевтовић Ђорѓа Сретен, Јовановић Ђуре Радомир, Кастел Јосипа Даница, Кордић-Манастијевић Уроша Олга, Корица Миладина Лука, Лаловић Манојла Реља, Лилија Фране Габриел, Линта Адама Никола, Мандић-Кривокапић Богдана Зорка, Марендић-Кеча Раде Смиља, Маринковић Маринка Радосав, Марјановић Станише Драгољуб, Милинковић Драгослава Бошко, Мирковић Саве Никола, Мишић Светозара Добривоје, Обреновић Р. Војислав, Панић Станка Властимир, Перуничкић Тригуна Момир, Петровић Милоје Драгомир, Плазинић Милорада Драгољуб, Попов Ристе Леонид, Поповић-Бабић Стојана Ружица, Радивојевић-Хаџи-Николић Ђорѓа Мирослава, Радошевић Милоша Петар, Стојаковић Мила Илија, Стојановић Михајла Мирјана, Стојиљковић Мирка Милан, Сувајцац-Винкешевић Рудолфа Весна, Штрбац Николе Саво, Зеленичић Рудолфа Здравко, Живковић Радована Александар;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Кленовшек Роберта Ернест;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Томишић Тоде Драган;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аћимовић-Кесић Петра Сава, Аликалфић Мухамеда Зијо, Ангели-Оташевић Ивана Јелена, Ата-

насовски Јакима Стојче, Баџић-Ђурђев Жарка Невенка, Бањеглав-Баџић Антуна Марија, Билас Мије Влатко, Билић Јуре Иван, Боснић-Васе Гојко, Божић Божура Чедомир, Буљугић-Марић Симе Босилка, Бура Марка Стеван, Цекић Цветка Градимира, Цветковић Михајла Миодраг, Џвјетковић Јована Мирјана, Џазимовић Фејзула Асан, Џопић-Новковић Десимира Вера, Џосић Митра Петар, Ђурчић-Кумпе Јосипа Славица, Димитријевић Лепоја Ђорђе, Доминис Ивана Драгутин, Дончић Ђорѓа Аранђел. Дујовић Ђоке Душан, Дукић Љубише Миодраг, Ђинђић-Гаћеша Ђорѓа Јелена, Ђоковић-Џигић Босилка, Ђуришић Милорада Марко, Флис Франца Франц, Галић Анте Жељко, Годичић-Блажић Антона Иванка, Голубић Фране Ангун, Горјанец Ивана Леополд, Грга Петра Анђелка, Гросек Марјан, Грубачић Мирка Саво, Ибруљ-Листар Мате Славица, Илић Јосифа Бранислав, Ивановић Јаничија Тихомир, Јакшић Ђуре Никола, Јарошевска-Георгиева Димитар Василика, Јефтић Аркадија Јелена, Јоцић Обрада Сава, Јоковић Тихомира Будиша, Јоксимовић Љубинка Павле, Јовановић Илије Лука, Јовановић Милана Славољуб;

Јовић Младена Радосав, Кљаич-Каменшћак Фране Марија, Кнежевић Радојиде Момчило, Кнежевић Миливоја Сава, Кобал-Хенрика Катја, Колев Младена Иван, Кораб-Вучековић Јована Станка, Кордић Јуса Јусуф, Кошћо Данилов Јово, Ковачевић Милована Миле, Краљ Матије Милан, Крушедолац Добра Анђелија, Кулевски Богоја Димитар, Кунеј Франца Франц, Лазаревић Зарије Милисав, Лазовић Ђока Гаврило, Ловрић Новака Саво, Лукић Радољуба Љубивоје, Лукић Милорада Мирјана, Љупић-Смиљанић Светомира Савка, Максимовић Косте Живорад, Марковић-Мишић Стојадина Љиљана, Мећар Казимира Маријан, Михајловић-Никашиновић Југ Мирослава, Михајловски Петре Александар, Милковић Марка Аница, Милошевић Димитрије Душан, Милошевић Обрада Миодраг, Милошевић Бошка Павле, Миловнић Добривоја Љубица, Мирић Звонимира Наташа, Мирковић Миленка Бранко, Митровић Благоја Чедомир, Младеновић-Маринковић Ђорѓа Босилка, Наковић Марина Владимир, Наранчић Николе Јован, Огњановић Душана Драгослав, Петковић Милорада Јован, Петричић Ваје Чедо.

Петровић Радисава Бранислав, Полимац-Милетић Милоша Јованка, Поповић Живана Михајло, Поточник Јурија Фердо, Пристовник-Лајовић Алојзија Зофија, Пулетић Тодора Радосав, Радановић Томе Илија, Режман Ермина Ермин, Роје-Петровић Ивана Вера, Симић Данила Саво Смиљанић Симе Милан, Среботњак Франца Владимир, Стојковић-Николић Божидара Јованка, Столић Саве Јефта, Шмит Јанеза Бреда, Шушњар Петра Душан, Теофиловић Радомира Милован, Тодоровић Јована Милица, Трилар Јанеза Јанез, Ујдур Мате Крешо, Ускоковић-Нешковић Павла Невена, Видић Томе Мијо, Врач-Аловања Николе Анђа, Вуцеља Лазе Мирко, Вучић Душана Нада, Вујовић Томе Славко, Вукас-Блануша Милинка, Зековић Томе Видак Зоговић Радев Радомир, Жегарац Милана Раде, Жугић Трипка Љиљана;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Слаперник Алојза Антон;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Белтрам Андреја Јожеф, Брезигар Драготин Давид, Дебелџак Феликс Станко, Финжгар Алојза Љерка, Комел Јожефа Јожеф, Краљ Јожефа Алфонз, Маркич Августа Божидар, Мерџак Мартина Хилариј, Пајтар Франца Мирко, Слокар Жвокељ Алојза Јоланда, Шмајгл Антона Франц, Виндшнурер Станка Дамјан, Враничич Владимира Јанез, Завадлав Ивана Иван;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Левец Јанеза Јанез;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бадалич Алојза Миро, Визјак Леополда Марјан, Брешан Рудолфа Алојз, Чернигој Алојза Марјан, Фаганел Франца Август, Горјан Карла Рајко, Јуретић Франца Алојз, Карер Јожефа Јоже, Корадин Хенрика Бранко, Крајник Данијела Јулиј, Мрак Ивана Милан, Мравља-Личен Ивана Наталија, Павлин Цирила Радован, Павша Ермта Еварист, Приможич Хермана Ангел, Ремец Станислава Гвидо, Решчич Мирка Јоже, Шинигој Андреја Андреј, Веселинович Радивоја Драган, Завртаник Алидреја Ана, Завртаник Данијела Дарко, Шбогар Алојза Оскар, Живец Цветка Ладо

Бр. 106

27 октомври 1976 година

Белград

Претседател на
Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р

СОДРЖИНА:

	Страна
321 Одлука за доделување Орден на народен херој на Јосип Броз Тито — — — —	1133
322 Одлука за овластување на претседателот на Сојузниот комитет за наука и култура да дава одобренија за изработка и пуштање во промет на предмети со ликот на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито — — — — —	1134
323. Одлука за определување што се смета како трајно вршење на стопанска дејност — — — — —	1134
324. Одлука за ослободување од плаќање царина и увозни давачки и такси на увозот на сурова нафта — — — — —	1134
325. Одлука за определување на износите на кои корисниците, односно сопствениците на воздухоплови мораат да се осигураат од одговорноста за штети што воздухопловот може да ги причини — — — — —	1135
326. Одлука за условите под кои домашни физички лица можат да увезуваат моторни возила од странство — — — — —	1135
327. Правилник за матичната евиденција за воените осигуреници и за уживателите на пензии — — — — —	1136
328. Правилник за содржината на одделни конта во контниот план за банките — — — — —	1184
329. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „La Repubblica” — — — — —	1200
330. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Katholische” — — — — —	1200
331. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешниот промет — — — — —	1201
332. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во внатрешниот промет, во кои се извршени измени — — — — —	1209
333. Решение за измени и дополненија на југословенскиот стандард за масла за механички преносници на моторни возила (Тип МП) — — — — —	1211
334. Решение за измени и дополненија на југословенскиот стандард за течност за хидраулични преносни механизми на системи за кочење на моторни возила — — — — —	1211
335. Решение за престанок на важењето на југословенскиот стандард за електротермички направи за домаќинствата и за слични цели — — — — —	1212
336. Решение за измени и дополненија на југословенскиот стандард за масло за механички преносници на моторна возила (Тип МП) — — — — —	1212
337. Решение за југословенските стандарди за електронски цевки — — — — —	1212
338. Одлука за начинот и условите за користење на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност — — — — —	1213
339. Одлука за начинот и условите за користење на резервниот фонд на банките и на другите финансиски организации за одржување на нивната дневна ликвидност — — — — —	1214
340. Одлука за измена и дополнење на Одлуката за структурата на пласманите на банките и на другите финансиски организации според роковите на втасаноста — — — — —	1214
341. Одлука за измени на Статутот на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи — — — — —	1215
Назначувања и разрешувања — — — — —	1215
Одликувања — — — — —	1217